



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Ракописите се испраќаат во дупли-
кат на адреса: „Службен весник на
НРМ“—Скопје. Огласи по тарифата

СКОПЈЕ
Сабота, 28 декември 1957
Број 39

Претплатата за 1957. год. изнесува
1.000 дин. Овој број чини 75 дин.
Чековна сметка број 802-Т-698.

222.

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ОПШТЕСТВЕНИОТ ПЛАН НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 1958 ГОДИНА

Врз основа на член 71 точка 11 од Уставниот за-
кон за основите на општественото и политичкото ус-
тројство и органите на власта на Народна Репуб-
лика Македонија се прогласува Општествениот план
на Народна Република Македонија за 1958 година
што го усвои Народното собрание на Народна Ре-
публика Македонија на седницата на Републич-
киот собор одржана на 27 и 28 декември 1957 го-
дина и на седницата на Соборот на производител-
ите одржана на 27 и 28 декември 1957 година.

У бр. 27

28 декември 1957 година
Скопје

Претседател
на Народното собрание,
Лазар Колишевски, с. р.

Претседател
на Извршниот совет,
Љупчо Арсов, с. р.

ОПШТЕСТВЕН ПЛАН НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 1958 ГОДИНА

ДЕЛ ПРВИ

ГЛАВА I

I.

ОПШТ ПРЕГЛЕД НА РАЗВИТОКОТ НА СТОПАНСТВОТО ВО 1957 ГОДИНА

1. Во текот на 1957 година движењето на ма-
теријалното производство се одвиваше во зголемен
обем. Се оценува дека вкупниот општествен бруто
производ во 1957 година ќе биде поголем за 12,2%
спрема 1956 година. Зголемување на општествениот
бруто производ изнесува: во индустријата 6,0% во
земјоделството 19,9%*), во сообраќајот 12,3% и во
градежништвото 7,2%.

Врз основа на вакви движења во стопанството се
цени дека ќе се зголеми националниот доход за
11,6%.

Остварениот ниво на производството овозможи
да се зголеми запосленоста. Се цени дека просечно

*) По еднакви цени од 1956 година порастот из-
несува 31%.

запосленоста во 1957 година ќе биде поголема за
5,5% во однос на просечната запосленост во 1956 год.

Продуктивноста на трудот се цени дека е зго-
лемена за 12,3%.

II.

Движењето на производството покажува:

1. Физичкиот обем на индустриското производ-
ство во 1957 година во споредба со 1956 година се
оценува дека ќе се зголеми за 16%. Во сите гранки
на индустријата е остварен пораст, освен во туту-
новата индустрија и производството на јаглен.

Без тутуновата индустрија вкупно индустриско-
то производство е покачено во споредба со 1956 го-
дина со 32%. Поголем пораст на производството бе-
лежат и производството на електрична енергија
56%, индустријата на неметали 49%, текстилната ин-
дустрија 54%, металната индустрија 30%, прехран-
бената индустрија 28% и електроиндустријата 114%.

Врз порастот на индустриското производство
поволно се одрази гуштањето во погон на нови
капацитети, подоброто користење на постојните ка-
пацитети, во основа подобрата и поредовната снаб-
деност со репродукциони материјали, поредовниот
и поголемиот пласман на производите и постепено
совладување на технолошките процеси во новите
индустриски објекти.

Индустриското производство се очекуваше да
биде поголемо отколку што се оценува дека ќе се
оствари.

Помалиот принос на тутун поради временските
прилики во 1956 година осетно се одрази врз про-
изводството на тутуновата индустрија и врз вкуп-
ниот очекуван пораст на производството во инду-
стријата.

Врз ваквото движење посебно се одрази по-
доцното отпочнување со производство на новите
индустриски објекти, кои беа предвидени да се ак-
тивираат во 1957 година. Посебно се одрази и не-
достигот на електрична енергија, кој доведе до сма-
лување на производството и во другите гранки на
индустријата. Покрај тоа нередовната снабденост со
некои сировини и материјали, особено од увоз, не-
поволно се одрази врз производството.

2. Земјоделското производство во 1957 година
се оценува дека ќе биде повисоко за 19,9% од ос-
твареното производство во 1956 година. Индексот на
движењето на одделните гранки е: поледелство
128,0, овоштарство 71,6, лозарство 97,0, сточарство
123,0, преработка 109,0, споредни дејности 99,0.

Постигнатиот најголем пораст на поледелското
производство резултира од повисоките постигна-
ти приноси по единица површина и процирувањето

на сеидбената површина во однос на претходната година. Осетно зголемување на производството во однос на 1956 година има кај житните култури, тутунот, памукот, градинарските култури и производството на нивските фуражни култури. Знатно зголемување на сеидбената површина е постигнато кај житните култури, тутунот и градинарските култури. Временските прилики, меѓутоа, неповолно се одразија врз производството на овошје и прозје, кое е пониско спрема 1956 година и покрај тоа што бројно родните овошни стебла, односно површините под родни лозја се поголеми,

Поволните временски прилики и преземаните мерки за унапредување на производството поволило се одразија врз поделелското и сточарското производство.

Примената на агротехнички и зоотехнички мерки во 1957 година беше пошироко застапена отколку во 1956 година. Употребата на квалитетно семе е поголема за околу 1200 тона. Извршена е мернизација на 456.000 овци спрема 155.450 овци во 1956 година. Се оценува дека ќе се изврши вештачко осеменување на околу 6.800 грла крави спрема 3.298 грла во 1956 година. Применети се низа други мерки, како што се: изведување на масовни демонстративни огледи со квалитетно семе и калцификација, заштита на растенијата и добитокот од болести и штетници, лиценцирање и уматичување на добитокот, микрореонирање на лозарството и овоштарството, производството на лозни калемии и овошни садници, производство на ран расад и др.

Во спроведувањето на овие мерки активноста на земјоделските задруги беше знатно зголемена и применувани се разни форми на кооперирање со индивидуалните производители.

Остварувањето на агротехничките и зоотехничките мерки беше потпомогнато и од земјоделската служба.

За одбележување е активноста на општествените организации во реализацијата на одделните акции во унапредувањето на земјоделството.

3. Другите стопански дејности ја зголемиле својата активност врз база на поголемото производство и зголемените лични примања на населението.

В резултат на тоа имаме зголемување на транспортот на стоките за 12,5%. Превозот на патниците е поголем за 12,5%. Транспортните капацитети имале можност подобро да ги задоволат зголемените потреби за услуги.

Повисоките инвестиции во 1957 година и поредовното финансирање овозможија да се постигне поголем обем на градежните работи.

Поголем обем на стопанската активност има и во другите области: трговијата 11,6% угостителството 16,4% и занаетчиството 8,8%.

III.

1. Инвестиционите бруто вложувања во 1957 година се оценуваат дека ќе бидат поголеми за 13% во однос на 1956 година, односно за околу 3.000 милиони динари.

За ваквото извршување придонесоа пренесените средства од 1956 година, што во знатна мера уследи извршувањето на инвестициите, уште во по-

четокот на годината, да се одвива нормално и рамномерно, продолжувањето на работите на започнатите објекти, подобро користење на средствата од фондовите и амортизацијата, како и нешто подолгата градежна сезона.

2. Со извршувањето на инвестициите се покажува остварување на претпоставките на планот во поглед на измената во структурата на инвестиционите вложувања. Учеството на стопанските инвестиции во вкупните се смалува од 85% во 1956 година на 79% во 1957 година. Инвестиционите вложувања во изградба на објекти од општествениот стандард го зголемуваат своето учество од 15% на 21% во 1957 година. Ова зголемување на нивното учество над предвидувањата со планот за 1957 година е резултат на поголемиот прилив на средствата во фондовите за станбена изградба, како и зголемените средства за инвестиции од други извори. Изменетата структура во стопанските инвестиции се гледа во зголемувањето на учеството на инвестициите во земјоделството и сообраќајот.

Измената на структурата на бруто инвестициите по стопански области се гледа од следната табела:

	По цени од 1956 год. Во милиони динари			
	1956		1957	
	Износ	Струк.	Износ	Струк.
Вкупно:	22.483	100	25.408	100
а) Стопански инвес.	19.006	85	20.022	79
1. Индус. и руд.	11.785	53	10.276	40
2. Земјоделство	4.023	18	5.017	20
3. Шумарство	550	2	490	2
4. Градежништво	464	2	643	3
5. Сообраќај	1.363	6	2.566	10
6. Тргов. и угос.	646	3	840	3
7. Занаетчиство	175	1	190	1
б) нестопан. инвес.	3.477	15	5.386	21

3. Движењето на инвестициите по извори на средствата се карактеризира со зголемување на републичките средства и средствата на локалните органи и стопанските организации.

Инвестициите вложени од средствата на Републиката се поголеми за околу 1,6 милијарди динари или за 25% повеќе одошто во 1956 година.

Инвестиционите вложувања од локалните фондови се поголеми за околу 2 милијарди динари или 47%, а од средствата на претпријатијата околу 700 милиони динари или за 13%. Зголемувањето на инвестициите потекнува од поголемиот прилив на средствата во фондовите на овие органи и организации.

IV.

1. Средувањето на односите на пазарот во текот на 1957 година продолжува да се остварува. Постојаниот пораст на индустриското производство, добриот род постигнат во земјоделството оваа година и зголемениот увоз на стоки од широка потрешувачка придонесоа да се зголемат стоковните фондови. Тоа овозможи да се воспостави поголема ускладеност со куповните фондови, кои се развиваа порамномерно,

2. Поволните движења во општиот развoтoк на стопанството, со коишто се овозможи и зголемување на залихите на стоки во производството и во трговијата, како и порамномерниот развoтoк на куповните фондови, создаваа можност и движењето на цените во 1957 година да биде постабилно отколку во поранешните години.

Движењето на цените на мало во НРМ:

	Ø 1956	Ø I-X-1957
	Ø 1955	Ø I-X-1956
Општ индекс	108,3	102,6
Индустриско производство	100,0	99,6
Селскостопанско производ.	114,9	101,0
Услуги	107,5	106,6

Општиот индекс на цени во НРМ во 1956 година бележи пораст од 8,3%, додека за десетте месеци на 1957 година во однос на истото време од минатата година порастот изнесува 2,6%.

Цените на индустриските стоки забележуваат стабилизирање.

Во цените на земјоделските производи порастот во 1956 година изнесува 14,9%. Меѓутоа, во десетте месеци на 1957 година групниот индекс на цените бележи пораст само од 1% во однос на истото време од минатата година.

Исклучок од ваквите движења се забележува само во цените на услугите каде што динамиката на порастот е сè уште висока.

3. Надворешниот стокoвeн прoмeт во 1957 година се одвива под услови на зголемени стокoвни фондови во земјата поголема либерализација во внатрешниот пазар во однос на увозот на стоки за лична потрошувачка и преземање мерки во извозот на прехранбените производи за средување на односите во внатрешниот пазар.

Според остварувањето на извозот за 10 месеци, оваа година се предвидува дека планираниот извоз во целина не ќе може да се оствари поради потфрлувањето во извозот на тутун. Гледано по основните групи производи, извозот во 1957 година се оценува дека ќе се оствари: во индустриските стоки за 141%, тутунот 75% и земјоделските производи 120% или вкупно со 93% во однос на оствареното од 1956 година.

Извозот на индустриски производи (без тутунот индустрија) во однос на 1956 година е покачен за 25%.

ДЕЛ ВТОРИ

НАСОКИ ЗА РАЗВИТОК НА СТОПАНСТВОТО ВО 1958 ГОДИНА

ГЛАВА II

ОСНОВНИ ЗАДАЧИ И ЦЕЛИ НА СТОПАНСКИОТ РАЗВИТОК ВО 1958 ГОДИНА

Основните задачи на Општествениот план за 1958 година се базираат врз постигнатите резултати од развoтoкoт на стопанството во 1957 година, економско-политичките цели утврдени во Општествениот план за стопанскиот развoтoк на НР Македo-

нија за 1957—1961 година, како и претпоставките за развoтoкoт на стопанството на ФНРЈ во 1958 год.

Врз база на ова, во развoтoкoт на стопанството во 1958 година се истакнуваат следните основни карактеристики:

1. Понатамошно забрзување на порастот на општествениот бруто производ и национален доход. Понатамошното зголемување на користењето на постојните капацитети, врз база на предвидените подобри услови за производство, усвојувањето на технолошките процеси и активирањето на некои од новоизградените капацитети треба да го осигураат предвидениот пораст на материјалното производство.

Продолжувањето и проширувањето на мерките за унапредување на земјоделството, исто така, ќе придонесат за остварување на предвидениот пораст на општествениот производ и националниот доход.

2. Предвидените подобрувања на условите за производство, како и извршените промени во стопанскиот систем, посебно во начинот на распределбата на приходите на стопанските организации, ќе овозможат да се постигне зголемување на продуктивноста на трудот, што е важен услов за остварувањето на предвиденото производство и зголемувањето на животниот стандард на населението.

3. Инвестиционата дејност во 1958 година ќе карактеризира со привршувањето на работите на поголем број објекти изградувани во изминатите години. Посебна карактеристика на инвестиционата политика во 1958 година е приготвувањето и отпочнувањето со изградба на нови објекти во областа на индустријата, земјоделството и сообраќајот, предвидени со Општествениот план за стопанскиот развoтoк за 1957—1961 година.

Успешното и навременото завршување на подготвителните работи е еден од најважните услови за проширување на фронтот на инвестиционата изградба во 1958 година и нормално одвивање на инвестиционата изградба предвидена со Општествениот план за стопанскиот развoтoк на Народна Република Македонија за 1957—1961 година.

4. Висината на расходите за општествените потреби се задржува на нивото од 1957 година заради потребата обемот на расходите и динамиката на порастот да се ускладат со стопанските можности на земјата. Тоа упатува на максимално штедење, како во постојните установи така исто и при отворањето на нови такви.

5. Во 1958 година ќе се продолжи со применувањето на мерките за регулирање на движењето на инвестиционите и другите расходи на фондовите за да се постави нивното функционирање врз база на веќе создадените средства.

6. Во 1958 година за забрзување на стопанскиот развoтoк на Охридска и Кумановска околија се предвидуваат инвестициони средства за наменско финансирање на објекти предвидени во Општествениот план за стопанскиот развoтoк на Народна Република Македонија за 1957—1961 година.

ГЛАВА III

ОПШТЕСТВЕН ПРОИЗВОД И НАЦИОНАЛЕН ДОХОД

I. Производство

1. Врз база на достигнатиот ниво на производството во 1957 година и создадените материјални услови, како и набележените економско-политички задачи за понатамошен развој, во 1958 година предвидено е да се постигне следниот пораст на општествениот бруто производ и национален доход.

Во милијарди динари

	1957	1958	1958/57	1957/56
1. Општествен бруто производ*)	173.971	191.226	109,9	112,2
2. Национален доход	88.563	94.154	106,3	111,6

Порастот на општествениот бруто производ се движи изнад предвидениот просечен пораст со петгодишниот план, кој изнесува 9,5%. Остварениот пораст на општествениот бруто производ во 1957 заедно со предвидениот пораст во 1958 година претставува 38,9% од предвидениот пораст на општествениот бруто производ до 1961 година, а на националниот доход 33,7%.

2. Националниот доход расте побрзо од населението и порастот на 1 жител ќе изнесува околу 3,5%.

3. Порастот на општествениот бруто производ по одделни стопански дејности е како што следува:

Базични индекси

	1957	1958	1958/57	1957/56
Вкупно:	173.971	191.226	109,9	112,2
Индустрија	60.551	79.041	130,5	106,0
Земјоделство	68.555	62.925	91,8	119,9
Шумарство	793	860	108,4	133,7
Градежништво	13.300	15.500	116,5	107,2
Сообраќај	9.478	10.526	111,1	112,3
Трговија	9.687	10.141	104,7	111,6
Угостителство	886	989	111,6	116,4
Занаемство	10.721	11.244	104,9	108,8

Движењето на производството во 1958 година по одделни стопански области е во склад со основните поставки на Општествениот план за развојот на стопанството 1957/61 година.

ГЛАВА IV

ИНВЕСТИЦИИ

1. Во согласност со насоките на Сојузниот општествен план за стопанскиот развој во периодот 1957/61 година за забрзување на стопанскиот и општествениот развој на Народна Република Македонија во Сојузниот општествен план за 1958 година се предвидува зголемување на инвестиционите вложувања. Основната намена на инвестиционите вложувања е:

*) Без данокот на промет на извезениот тутун.

довршување на започнатите објекти и реконструкции;

припрема и започнување на работите за изградба на нови објекти, предвидени со основните претпоставки на Општествениот план за развојот на стопанството во 1957/1961 година.

Во согласност со овие основни поставки треба одделно внимание да му се посвети на подготвувањето на работите за изведување на мелиорациите и започнување на новите индустриски објекти.

2. Вкупните бруто инвестициони вложувања во 1958 година се цени дека ќе изнесуваат околу 31 милијарди динари, или за околу 22,0% повеќе во однос на проценетите за 1957 година. Инвестиционите нето вложувања се цени дека ќе изнесуваат околу 28 милијарди динари или околу 24,0% повеќе отколку проценетите во 1957 година.

3. Во рамките на предвидените нето инвестиции, нестопанските учествуваат со 16,2%, а стопанските со 83,8%.

Нестопанските инвестиции вложени во 1957 година заедно со предвидените во 1958 година изнесуваат околу 32,0% од предвидените нестопански инвестиции за периодот 1957—1961 година.

4. Стопанските бруто инвестиции во 1958 година се цени дека ќе изнесуваат околу 26,4 милијарди динари, односно за 6 милијарди повеќе отколку во 1957 година. Нето инвестициите се цени дека ќе изнесуваат околу 23,2 милијарди динари или за 6,2 милијарди повеќе.

Стопанските нето инвестиции вложени во 1957 година заедно со предвидените во 1958 година претставуваат 33,4% од предвидените инвестиции за периодот 1957—1961 година.

5. Во согласност со набележената инвестициона политика во Општествениот план за стопанскиот развој за 1957—1961, во 1958 година се предвидува следната структура и динамика на стопанските бруто инвестиции по области.

	1957		1958		1958
	Износ	Структура	Износ	Структура	1957
Вкупно:	20.022	100	26.350	100	131
Индустрија	10.276	51,2	12.725	48,3	124
Земјоделство	5.017	25,0	6.630	25,2	132
Шумарство	490	2,4	415	1,6	85
Градежништво	643	3,3	740	2,8	115
Сообраќај	2.566	12,9	4.140	15,7	161
Трговија и угостителство	840	4,2	1.370	5,2	163
Занаемство	190	1,0	330	1,2	174

Инвестиционите вложувања по стопански области покажуваат посилна динамика на порастот во земјоделството и сообраќајот.

6. За реализација на претпоставките на Сојузниот општествен план за стопанскиот развој на ФНРЈ од 1957 до 1961 година за забрзување на стопанскиот развој на Народна Република Македонија во Сојузниот општествен план за 1958 година се предвидуваат 14,1 милијарди динари наменски инвестиции. Намената на овие средства по стопански области е следната:

	Во милиони динари	Структура
1958 година		
Вкупно:	14.100	100
Индустрија	9.700	68,8
Земјоделство	2.000	14,2
Шумарство	300	2,1
Сообраќај	1.800	12,8
Трговија и угост.	300	2,1

ГЛАВА V

БУЏЕТ

1. Буџетските расходи за 1958 година се предвидува дека ќе изнесуваат:

	Во милиони динари		
	1957	1958	1958/57
Буџетски расходи	12.866	13.876	107,8

2. Вкупните буџетски расходи се зголемуваат за 1.010 милиони или 7,8%, што во основа се должи на покачувањето на личните расходи за порастот на него примањата, воведувањето на придонес за буџетот од личниот доход и позголемувањето дотацијата на шумските стопанства.

ГЛАВА VI

ПАЗАР И ЦЕНИ

1. Предвидениот развиток на стопанството и пропорциите во распределбата на расположивите средства овозможуваат во 1958 година да се продолжи со понатамошно средување на односите на пазарот и стабилизација на цените.

За стабилизирање на цените на земјоделските производи во голема мера ќе придонесат мерките за зголемување на земјоделското производство, како и за подобрување организацијата на нивното зафаќање и дотур од трговската мрежа и сообраќајот. Треба да се смета на сезонски движења на цените.

За обезбедување стабилноста на пазарот, од посебно значење е и општествената резерва, предвидена со Сојузниот општествен план за 1958 год.

2. За одржување стабилноста на пазарот поволно ќе влијаат предвидените мерки за поскладен пораст на нестопанските расходи, како и мерките за регулирање на трошењето на инвестиционите средства.

ГЛАВА VII

ЗАПОСЛЕНОСТ И ПРОДУКТИВНОСТ

1. Врз база на зголемената активност во стопанството, се предвидува во 1958 година да се запослат нови околу 9.000 работници и службеници во социјалистичкиот сектор на стопанството.

Продуктивноста на трудот во социјалистичкиот сектор на стопанството мерени преку општествениот бруто производот на едно лице во работен однос се зголемува за 12,3.

2. Најголем пораст на запосленоста се очекува во индустријата. Се цени дека ќе се примат на работа нови 4.200 работници и службеници. При по-

ложба физичкиот обем на производството да расте за 20% а персоналот на работа бројно за 11,6%, продуктивноста на трудот во оваа област расте за 7,0%.

ДЕЛ ТРЕТИ

РАЗВИТОК НА СТОПАНСКИТЕ ОБЛАСТИ

ГЛАВА VIII

ИНДУСТРИЈА

1. Индустриското производство се предвидува дека и понатаму ќе расте со нешто поголема динамика одошто во 1957 година.

Развитокот на индустриското производство во основата базира врз поголемото производство на новите индустриски објекти, кои веќе имаат здобиено извесно искуство во усвојувањето на технолошкиот процес на работа, подобрата обезбеденост со сировини, нарочно во производството на тутун, понатамошниот пораст на потрошувачката, реконструкциите и зголемувањето продуктивноста на трудот.

2. Врз предните претпоставки и досега постигнатите резултати, физичкиот обем*) на производството во 1958 година се предвидува дека ќе биде поголем за 20% во однос на 1957 година, односно 39% во однос на 1956 година.

За вкупниот пораст во 1958 година особено придонесува позголеменото производство на електрична енергија, производството на неметали, текстилната индустрија и прехранбената индустрија, на кои од порастот отпаѓаат 10 поени, како и на тутунската индустрија, со чие производство обемот се зголемува за 8 поена.

Движењето на производството по индустриски гранки:

	Индекси на индустриското производство	
	1958/56	1958/57
111 Електростопанство	229	139
112 Јаглен	86	100
114 Црна металургија	—	178
115 Обоена металургија	110	96
116 Индустрија на неметали	188	126
117 Метална индустрија	149	115
119 Електроиндустрија	319	149
120 Хемиска индустрија	136	118
121 Индус. на градеж. материјал	133	118
122 Дрвна индустрија	122	108
123 Индустрија за хартија	119	116
124 Текстилна индустрија	177	115
125 Индустрија за кожи	130	118
127 Прехранбена индустрија	146	115
128 Графичка индустрија	122	113
129 Тутунова индустрија	103	160

Се предвидува дека производството ќе има поголем обем во сите индустриски гранки освен во производството на јаглен и обоената металургија. Производството на јаглен, со оглед да условите за

*) Индексите се пресметани во Заводот за стопанско планирање на НРМ. Индексите се заокружувани, 1957 година — процена.

дотур, предвидено е на нивото од 1957 година. Во обесната металургија, помал обем на производство се очекува само при производите на хром, додека производите на олово и цинк остануваат на нивото од 1957 година, а производството на феролегуриите предвидено е дека ќе има пораст од 36%.

3. Во областа на индустријата предвидено е инвестирање за довршување на отпочнатите индустриски објекти, реконструкција и припрема и отпочнување на изградба на нови индустриски објекти.

Од наменските инвестиции најголем дел е предвидено да бидат утрошени за довршување на објектите што се во градба. Наменските инвестиции се предвидува да бидат утрошени, покрај тоа, за отпочнување на работите за изградба на далеководи, припрема за производство на железна руда и антимон, аиртеленска индустрија, памучна преѓа, тутун, млинови, конзерви, фурни, кланици, ладилници, обувки и друго. Дел од наменските инвестиции ќе се вложи и за истражувачки работи, за испитување на технолошката постапка за користење на железните руди.

4. Во 1958 година по електроенергетскиот биланс предвидено е потрошувачката на електрична енергија да порасне за 39%. Овој пораст смета дека ХЕЦ Маврово во средината на првото полугодие ќе има застој до два месеца, што ќе наложи редукција на одделни потрошувачи.

5. Во 1958 година се предвидува дека ќе бидат примени на работа околу 4.200 нови работници и службеници, што е за 11,6% повеќе од запослените во 1957 година.

Во споредба со предвидениот физички обем на производството, бројот на запослените во индустриската дејност има помал пораст што овозможува пораст на продуктивноста на трудот од 7%.

6. Извозот на индустриски стоки се предвидува да се зголеми за 70%. За толку зголемен извоз влијае пред сè предвидениот извоз на феросилициум, ферохром силициум метал, тутун и производи од другите индустриски гранки.

ГЛАВА IX

ЗЕМЈОДЕЛСТВО

1. Натомошниот развиток на земјоделското производство се базира врз следните елементи:

а) поголеми вложувања во земјоделството преку крупните социјалистички стопанства и земјоделските задруги;

б) проширување на агротехничките и зоотехничките мерки, зголемување на засеаните површини и површините под лозја и овошни градини, како и зголемување бројот на продуктивниот добиток во социјалистичките стопанства и земјоделските задруги;

в) обезбедување средства за спроведување различни мерки за унапредување на земјоделското производство;

г) понатамошно подобрување работата на земјоделската служба и нејзиното поактивно вклучување во спроведувањето на мерките за унапредување на земјоделското производство;

д) подобрување организацијата на работата на земјоделските организации;

е) понатамошно стручно издигање на кадарот и проширување на земјоделската просвета.

2. Вкупните вложувања во земјоделството (од кредитните и други фондови, од сопствените средства и амортизацијата) се цени дека ќе изнесуваат околу 6600 милиони динари, што претставува пораст од околу 32% во однос на процената на извршувањето во 1957 година. Во овие средства, 2000 милиони динари се наменски средства од Општиот инвестиционен фонд за изградба на приоритетните мелиоративни објекти — Пелагонија, Брегалница, Струмичкото Поле, Тиквешкото Поле, Струшкото Поле и Скопското Поле. Останатите средства од Општиот инвестиционен фонд, Републичкиот инвестиционен фонд и инвестиционите фондови на народните одбори се очекува да се употребат за довршување на започнатите објекти и за изградба на нови објекти, односно за набавка на опрема и добиток.

Средствата од Општиот инвестиционен фонд, освен за изградба на приоритетните мелиоративни објекти, се предвидува да се употребат и за изградба на други мелиоративни објекти, а според општите услови на конкурсите во ФНРЈ, како и за изградба на економски објекти, објекти за преработка, набавка на опрема и квалитетен добиток и подигнување на нови насади.

Средствата на Републичкиот инвестиционен фонд и инвестиционите фондови на народните одбори се предвидува да се употребат претежно за изградба на помали мелиоративни објекти и за подигнување на нови насади, а потоа за изградба економски објекти, објекти за преработка, набавка на добиток и др.

За стимулирање на некои поважни мерки, како што е производството на квалитетно семе, набавката на приплоден добиток и др., ќе се употребат средствата од Републичкиот фонд и околиските фондови за унапредување на земјоделството.

Средствата на Републичкиот фонд за уредување на водите ќе се употребат за студии и проектирање во хидротехничките мелиорации и проиците, како и за уредување на пороците, пред сè во мелиоративните подрачја.

3. Во поделелското производство, за зголемување на приносите, односно подобрување на производството, ќе се преземат следните поважни мерки:

а) употреба на вештачки ѓубриња во 1957/1958 година ќе се зголеми двојно во однос на 1956/1957 година. Ќе се настојува при употребата на вештачките ѓубриња да се постави поправен однос помеѓу азотните, фосфорните и калиевите ѓубриња;

б) производството на квалитетно семе ќе се зголеми:

	Во тони		
	1956	1957	1958
Житни култури	2.584	3.506	11.041
Индустриски култури	93	177	250
Градинарски култури	16	45	33
Компири	146	520	1.350
Фуражни култури	140	245	780

Хибридна пченка ќе се прошири на знатно поголеми површини.

Од фондовите за унапредување на земјоделството ќе се обезбедат потребните субвенции за производство на квалитетно семе;

в) во 1958 година ќе се набават поголем број земјоделски машини одошто во 1957 година. Се смета дека ќе се набават 400 трактори спрема 302 во 1957 година, 20 вршачки спрема 4 во 1957 година, 50 комбайни спрема 17 во 1957 година, како и други земјоделски машини, настојувајќи да се создаде покомплексна механизација за извршувањето на поважните производствени процеси;

г) ќе се изврши калцификација на околу 2.500 ха спрема процента од 1.400 ха во 1957 година, и ќе се продолжи со огледите за калцификација на почвите;

д) ќе започнат да се наводнуваат нови околу 4.600 ха, така што вкупната површина што се наводнува ќе се зголеми од 33.000 ха во 1957 година на околу 37.600 ха во 1958 година. Треба да се продолжи со спроведувањето на катастарот на површините што се наводнуваат.

4. За унапредување на овоштарството и лозарството ќе се преземат следните мерки:

а) микрореонирањето на овоштарството и лозарството ќе продолжи и во 1958 година;

б) ќе се зголеми производството на садници на костилково овошје (кајсии, праски и сл.), јаткасто овошје (ореви и бадеми) и јагодасто овошје (јагоди, малини и рибизли), со што ќе се промени структурата на производството на овошните садници.

Производството на лозни калемии претежно ќе се ориентира кон столни сорти, со што ќе се обезбеди садењето на нови лозја со овие сорти. Ќе се прошират површините за прпоришта, со што ќе се овозможи поголемо производство на лозни калемии;

в) асанацијата на овошните градини ќе продолжи и ќе завземе помасовен карактер во овоштарските реони;

г) за зголемување приносите од лозјата и овошните градини, покрај подобрувањето на заштитата од болести и штетници и подобрата обработка, ќе се употреби зелено и вештачко ѓубре во поширок обем, како и наводнување на површини каде што за тоа има услови. Ќе продолжат огледите со вештачко и зелено ѓубре;

д) ќе се продолжи со оспособувањето на стручниот кадар и квалификуваните работници за специфичните работи во лозарството и овоштарството (калемење, кроење, заштита од болести и штетници, пакување и др.).

5. Заштитата на растенијата од болести и штетници ќе се спроведе во пошироки размери, за која цел ќе се зголеми употребата на хемиски средства.

6. Во 1958 година ќе се вложат особени грижи за подобрувањето на сточарското производство, а нарочно производството на млеко и волна. За унапредување на сточарството ќе се преземат следните мерки:

а) за подобрување на крмната база ќе се продолжи со мелиорации на пасиштата во поголеми размери, со цел да се зголеми производството и квалитетот на тревата, како и зголемување на производството на нивски крмни култури;

б) вештачкото осеменување на крави и меринизирањето на овци ќе се спроведе во поголем обем. За остварувањето на ова ќе се продолжи со оспособувањето на стручен кадар, ќе се оформат нови пунктови за вештачко осеменување и ќе се создадат матични стада за производство на ориминални мерино овни. За меринизација на овците ќе се изврши реонирање, подобро ќе се спроведе селекцијата и научно ќе се следи;

в) ќе се спроведе лиценцирање на машкиот расплоден добиток;

г) заштитата на добитокот ќе продолжи со интензивен темпо;

д) набавката на квалитетни машки расплодници ќе биде стимулирана од фондовите за унапредување на земјоделското производство;

ф) ќе се продолжи уматичувањето на квалитетни овци и говеда;

е) згојувањето на добитокот со испаша ќе се организира во пошироки размери.

7. Основни носители во спроведувањето на мерките за унапредување на селското стопанство се земјоделските задруги и социјалистичките стопанства.

За понатамошно јакнење на земјоделските задруги и социјалистичките стопанства ќе придонесат следните мерки:

поголемиот обем на инвестиционите средства за вложување во хидротехнички мелиорации, механизација, сточарство, овошни насади и др.

Можноста да се набават поголеми количини вештачки ѓубриња, средства за заштита на растенијата и добитокот од болести и штетници и друг репродуктивен материјал и поголема опрема;

Системот на распределбата на вкупниот приход во социјалистичките стопанства.

Со зголемувањето на механизацијата ќе се овозможи земјоделските задруги и социјалистичките стопанства да ја подобрат обработката и да ги прошират сеидбените површини на оние места кои досега не се обработувале, како и да го прошират кооперирањето со индивидуалните земјоделски производители.

8. Земјоделското производство, врз база на досегашните вложувања и структурните измени, се очекува да порасне, во однос на просекот 1952/56, за 38,4%, а во однос на 1957 година се цени дека ќе биде помало за 9,4%. Смалувањето на земјоделското производство произлегува поради особено големиот род во 1957 година.

По цени од 1956 година

	1958	1958
	1952/56	1957
Вкупно:	138,4	90,6
Поделство	149,2	86,1
Овоштарство	144,3	126,1
Лозарство	183,7	133,4
Сточарство	106,7	95,4
Рибарство	115,3	100,0
Преработка	119,4	89,6
Споредни дејности	114,0	98,8

Осетно зголемување покажуваат: земјоделството, лозарството и овоштарството. Сточарството сè уште покажува бавен пораст.

ГЛАВА X ШУМАРСТВО

1. Во текот на 1958 година во шумарството се продолжува, во ист обем како и во 1957 година, со пошумувањето, мелиорирањето на деградираните шуми и шикари јакнењето на активниот дел на шумскиот фонд.

Во пошумувањето ќе им се даде приоритет на пошумувањата со брзорасни и економско повредните дрвесни видови.

Ќе се продолжи со шумско — одгледни работи и со ресуреക്ഷиони сечи во шикарите.

За јакнењето и унапредувањето на постојниот шумски фонд се предвидува:

внесување на иглолисни дрвесни видови во лисјарите, а нарочно ела и смрека, и бор во дабовите шуми;

проширување на работите околу одгледувањето на шумите;

проширување на работите за утврдување на положбата на шумскиот фонд со изработка на шумско уредувачки елаборати.

Во рамките на инвестиционите вложувања ќе се продолжи со поголем темпо, и тоа:

Проширување градбата на комуникационата мрежа во делум отворените шуми и проширување градбата на неотворените шуми за да се осигура проширувањето на сечата;

проширување градбата на шумско-чуварските и ловните згради;

продолжување со пошумувањето на голините, озеленувањето околу градовите, како и подигнување и одгледување на полезаштитните шумски појаси;

Ќе се продолжи со мелиорација на пасиштата;

како мерка за унапредување на ловното стопанство ќе се продолжи со формирањето и обзаведувањето на нови ловишта.

Како мерка за порационално користење и подобрување на шумскиот фонд, треба да се прошири режиската експлоатација на органите кои управуваат со шумите.

2. Во склад со отворањето на нови шумски комплекси се предвидува проширување обемот на сечата во висина на 660.000 м³ дрвна бруто маса во сите шуми, односно 600.000 м³ во општествените шуми, што чини зголемување спрема 1957 година за 8% за сите шуми.

Обемот на сечата во 1958 година е сообразен со потребите на дрвната индустрија во Македонија. Зголемувањето обемот на сечата, како и зголемувањето обемот на техничкото дрво се врши во буковите шуми.

Се очекува пораст на учеството на техничкото дрво во вкупната сеча од 18,6%, колку што изнесуваше во 1957 година, на 19,1% во 1958 година.

ГЛАВА XI

ГРАДЕЖНИШТВО

1. Обемот на градежништвото во 1958 година во споредба со 1957 година се оценува дека ќе порасне за околу 16,6%.

Обемот на градежните работи

	Во милиони динари		
	1957	1958	Индекс 1958/1957
Вкупно:	13.450	15.700	116,6
Во тоа:			
Во општествениот сектор	11.500	13.600	118,0

Предвидениот обем на градежните работи во општествениот сектор на стопанството во однос на просечниот годишен обем, предвиден по Општествениот план за стопанскиот развиток и покрај позголемувањето на работите, е помал за околу 18%. Ваквиот обем на градежните работи во основата е резултат на тоа што во 1958 година дел од започнатите објекти ќе се довршат, а при новите објекти предвидени се почетни градежни работи.

2. Во структурата на градежните работи се зајакнува учеството на работите на нискоградбата од 4%, колку што учествувала во 1957 година, на 11% и работите на хидроградбата од 26% на 28%.

Во рамките на високоградбата и натаму се предвидува зголемување обемот на работите на објекти од општествениот стандард, а на прво место на станови.

3. Напоредно со порастот на градежните работи предвиден е пораст и на производството на градежен материјал, при кое се предвидува подобрување како на квалитетот, така и проширување на асортиманот.

За поредовно изведување на градежните работи, постепено применување на посовремено градење, потребно е да се позабрза изготвувањето на техничката документација и да се настојува уште при проектирањето во неа да се предвиди примена на монтажни елементи и посовремена градба.

4. Потребно е зајакнување на проектните капацитети, за да бидат тие во состојба благовремено да ја изготват нужната техничка документација за инвестиционата изградба предвидена со Општествениот план за стопанскиот развиток за 1957—1961 година.

5. За унапредување на градежништвото се предвидува да се зголеми коефициентот на механизираниот труд за околу 35%. За ова цел се цени дека ќе се вложат околу 500 милиони него инвестиции.

6. Врз предвидениот обем на градежните работи предвидената продуктивност на трудот се оценува дека ќе се зголеми за околу 6%.

ГЛАВА XII

СООБРАКАЈ

1. Обемот на сообраќајните услуги се предвидува да се зголеми во 1958 година за 10,6% спрема процената за 1957 година.

Движењето на превозните услуги по видови на превозите и по гранки, во споредба со претходните две години, се оценува како што следува:

	1956/55	1957/56	1958/57
Превоз на патници	102	112,5	110,5
Превоз на стоки	117,5	112,5	112,0
Поштенски услуги	112,0	112,5	112,0
Вкупно:	110,0	112,0	110,6

Во тоа:

Железнички	109,5	110,0	110,0
Поштенски	112,0	112,5	112,0
Друмски	112,5	126,0	115,5

Се очекува поголем пораст на сообраќајните услуги во друмскиот сообраќај, со што се обезбедува извршувањето на превозни услуги за оддалечените населени места и производни единици од железничката мрежа.

Исто така се очекува поголем пораст на побарувачката за превоз на стоки, како за внатрешни така и за транзитни превози.

2. Понатамошниот развиток на сообраќајот ќе се обезбеди со поредовна обнова и реконструкција на дотрајаните сообраќајни капацитети со нови, современи, попродуктивни и поекономични средства.

За постигањето на оваа цел ќе се користат сопствените фондови на претпријатијата, средства од инвестиционите фондови на заедниците на претпријатијата на железничкиот и поштенскиот сообраќај, а се обезбедуваат и средства од Општиот инвестиционен фонд.

При недостиг на средства за сопствено учество на претпријатијата за јавен патен сообраќај ќе се обезбедат средства од инвестиционите фондови.

3. Во 1958 година се предвидува поинтензивно и подобро одржување на патната мрежа.

4. Во 1958 година ќе се започне со пообемна изградба, реконструкција и модернизација на патната мрежа на територијата на Народна Република Македонија. За оваа цел се предвидени општествени инвестиции во износ од 1.800 милиони дин.

Средствата за патишта ќе се употребат за изградба на патот Скопје—Гевгелија, Радовиш—Штип, Битола—Охрид, секундарни патишта и мостови.

ГЛАВА XIII

ТРГОВИЈА, УГОСТИТЕЛСТВО И ТУРИЗАМ

1. Согласно очекуваното зголемување на стопанските и куповните фондови се предвидува во 1958 година да се оствари понатамошен пораст на прометот во сите гранки на трговијата. Прометот во трговијата на мало се предвидува да се зголеми за 10,8, а во трговијата на големо за 7,9% во однос на претходната година. Во рамките на предвидс-

ното зголемување на прометот се очекува да дојде до зголемување на прометот на земјоделските производи преку трговската мрежа.

2. За остварување на планираниот промет и подобрување на квалитетот на услугите во трговијата се предвидува: проширување и понатамошно усмерување на трговијата на мало за директно поврзување со производството, проширување и приспособување на трговијата на големо за поголемо зафаќање и поефикасно пласирање на пазарните одвишоци на земјоделските производи, јакнење на дејноста на задрупите во откупот на земјоделските производи и нивното оспособување за директно вклучување во прометот, проширување мрежата на паушалните продавници за промет со земјоделски производи, како и преземање посебни мерки од страна на народните одбори за подобро снабдување на градовите и индустриските центри со прехранбени и други производи.

3. Прометот со земјоделските производи во 1958 година се предвидува да се развие со уште побрз темп. Со тоа, од една страна, ќе се настојува навреме и во поголема мера да се зафатат пазарните одвишоци, а од друга страна со поефикасен пласман и побрз дотур да се подобри снабдувањето на градовите и индустриските центри. За зголемување и насочување на земјоделското производство се предвидува организирање на пазариштата на големо и подобрување организацијата на пазариштата на мало за промет со земјоделски производи.

Средувањето на односите на пазарот и стабилизирањето на цените ќе продолжи да се спроведува и во 1958 година за која цел ќе се преземат и посебни мерки.

4. За побрз и посовремен развиток на материјалната основа во трговијата ќе се изврши потребно насочување на средствата на стопанските организации. Во врска со тоа се предвидуваат и средства од Општиот и Републичкиот инвестиционен фонд.

5. Понатамошниот развиток на стопанската активност и подобрувањето на материјалните услови за живот на населението овозможува прометот во угостителството и туризмот и понатаму да се зголемува. Во 1958 година се предвидува прометот во угостителството и туризмот да се зголеми за 3,6% во однос на претходната година. За зголемување на прометот, покрај другото ќе влијае и пошироката примена на системот на паушалното оданочување на помалите угостителски стопански организации, што ќе го зголеми интересот на работните колективи за остварување на поголем промет.

Остварениот значаен пораст на туристичкиот промет во текот на 1957 година се предвидува да продолжи и во 1958 година. Стопанските и општествените организации ќе треба да ја продолжат својата активност во поголемивањето на сместувачките капацитети во туристичките места и во тоа да се подобрат условите за поминување на годишниот одмор на работните луѓе. Во врска со тоа заедницата и во 1958 година ќе им помогне на општествените организации со посебни средства за изградба на нови и опремување на постојните објекти, во кои работните луѓе и младината ќе мо-

жат под поволни услови да го поминат годишниот одмор.

6. За остварување на предвидениот промет и унапредување на угостителските услуги ќе придонесат и новите инвестициони вложувања во текот на 1958 година. Средствата за инвестициона градба во угостителството и туризмот ќе се насочат кон зголемување на капацитетите за сместување и исхрана реконструкција и модернизација на постојните хотели, како и набавка на автобуси и други превозни средства. За подобрување на условите за исхрана на работните луѓе, нарочно во поголемите градови и индустриските центри, потребно е народните одбори во 1958 година да издвојат повеќе средства за проширување на мрежата на современите ресторани за исхрана. Во 1958 година ќе се продолжи со опремување на угостителските објекти преку што ќе се постигне порационално работење и подобрување во услугите на угостителството.

За насочување на предвидениот развиток се предвидуваат и посебни средства во Општиот и Републичкиот инвестиционен фонд.

ГЛАВА XIV

ЗАНАЕТЧИСТВО

1. Обемот на занаетчиското производство и услугите се предвидува да се зголеми за 5% во споредба со извршениот обем во 1957 година.

	Индекси на предвид. пораст		Структура	
	1957/1958	1957	1958	
Вкупно занаетчиство	105	100	100	
— Општествено	106	63,1	63,7	
— Приватно	103	36,9	36,3	

2. Се предвидува поинтензивен развиток на општественото занаетчиство преку проширување на услужните занаетчиски дејности, а особено занаетчиските струки од металопреработувачката, електротехничката, градежната и други услужни дејности чии услуги и производи се потребни на населението и стопанството.

3. Порастот на обемот на производството и услугите во општественото занаетчиство и неговата ориентација кон проширување на капацитетите за вршење услуги се предвидува да се обезбеди со следните мерки:

со зголемувањето инвестиционите вложувања за техничко опремување на новите капацитети, како и подобрување техничката опременост на постојните капацитети;

со позголемување приливот на ученици во стопанството во услужните занаетчиски струки, како и со подобрување квалификационата структура на постојниот кадар.

За техничко опремување на новите услужни капацитети и нивното сместување, како и за подобрување техничката опременост на постојните капацитети во општественото занаетчиство, за 1958 година се предвидуваат бруто инвестициони вложувања во висина од 330 милиони динари, што во споредба со инвестиционите вложувања во 1957 година претставува пораст за 74%.

Се предвидува дека во проширените капацитети на општественото занаетчиство ќе се примат на работа нови 600 работници, што во споредба со положбата во 1957 година претставува пораст од 6%.

4. Се очекува дека народните одбори на општините и околиците во своите настојувања за остварување на основната цел од стопанската политика — подигање на животниот стандард, ќе му посветат потребно внимание и на предвиденото проширување на капацитетите за вршење на занаетчиските услуги и на создавање на услужени сервиси при станбените заедници.

Треба да му посвети поголемо внимание на изградувањето на потребниот стручен кадар, обезбедувајќи потребен прилив на ученици во стопанството и средства за нивното стручно оспособување во училиштата.

Се очекува, исто така, дека во ова година, формата на паушално одредување обврските на стопанските организации спрема заедницата ќе биде проширена на сите занаетчиски дуќани и помалли занаетчиски претпријатија. Паушалното утврдување на обврските им дава широки можности на општинските одбори, во зависност од конкретните услови, самостојно да го насочуваат развитокот на занаетчиството на своето подрачје, а на стопанските организации им овозможува поголема самостојност во распределбата на доходот и ги стимулира за зголемување продуктивноста на трудот.

ДЕЛ ЧЕТВРТИ

ПРОПИСИ ЗА ЕКОНОМСКИТЕ ИНСТРУМЕНТИ И МЕРКИ

ГЛАВА XV

ДАНОК НА ПРОМЕТ И РАСПОДЕЛБА НА ПРИХОДИТЕ ОД ДАНОКОТ НА ПРОМЕТ

1. Данокот на промет од вино и ракија, освен данокот на промет во угостителството и трговијата на мало, што според постојните сојузни прописи и припаѓа на Републиката, им се отстапува на околиците во висина од 90%.

2. Индивидуалните производители на тутун плаќаат 8% данок на промет од продажната цена на тутунот.

Данокот на промет што ќе се добие со примена на претходниот став е приход на буџетите на општините.

Со општествените планови на околиците ќе се определи учеството на буџетите на околиците во овој приход на општинските буџети.

Се овластува Државниот секретаријат за работите на финансиите да донесе прописи за начинот на пресметувањето и наплатата на данокот на промет од тутун.

ГЛАВА XVI

ПРИДОНЕС ЗА БУЏЕТИТЕ ОД ЛИЧНИОТ ДОХОД НА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖБЕНИЦИТЕ

Во делот на придонесот за буџетите од личниот доход на работниците и службениците, што прео-

станува по одбитокот на учеството на Сојузниот буџет и пропишаното минимално учество на општинските буџети. Републиката учествува со 34%.

Глава XVII

РАСПОДЕЛБА НА ДАНОКОТ НА ДОХОД

1. Од вкупниот износ на данокот на доход од земјоделството ќе се уплатува 6% во корист на Републичкиот фонд за унапредување на земјоделството.

2. Делот на данокот на доход од земјоделството што преостанува по издвојувањето на делот за Републичкиот фонд за унапредување на земјоделството и околинскиот инвестиционен фонд, определен со сојузни прописи, се распределува:

- 10% на Републичкиот буџет;
- 90% на буџетите на околиите.

3. Данокот на доход од самостојни занимања и имоти се распределува:

- 10 % на Републичкиот буџет;
- 90% на буџетите на околиите.

ГЛАВА XVIII

ОПШТИНСКИ ПРИРЕЗ НА ПРИХОДИТЕ ОД ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО

Максималната стопа на општинскиот прирез на приходите од земјоделството се одредува 9% од катастарскиот приход од земјата.

ГЛАВА XIX

ПРИДОНЕС ЗА ОПШТЕСТВЕНИ ПОТРЕБИ

Во делот на придонесот за општествените потреби, што според постојните прописи им припаѓа на Републиката и народните одбори, Републиката не учествува.

ГЛАВА XX

КОНТИНГЕНТИРАЊЕ НА ПРОИЗВОДИТЕ

1. Максималната сеча во 1957 година на територијата на Народна Република Македонија се утврдува на 660.000 кубни метра груба дрвна маса.

2. Се овластува Извршниот совет да ја пропише максималната сеча по одделни реони и шумски стопанства.

ГЛАВА XXI

ИНВЕСТИЦИИ И ФОНДОВИ

1.

Републички инвестиционен фонд

1. Средствата на Републичкиот инвестиционен фонд се формираат:

а) од ануитетите по заеми од Општиот инвестиционен фонд, кои и' се отстапуваат на Републиката;

б) од дотацијата на Општиот инвестиционен фонд;

в) од ануитетите по дадени заеми од Републичкиот инвестиционен фонд;

г) од деблокираните средства на фондот од 1957 година;

д) од повратениот и ослободениот дел на депонуваниите гарантни износи кај некои објекти што се пуштаат во погон.

2. Средствата на Републичкиот инвестиционен фонд ќе се употребат:

а) за продолжување на започнатите објекти кои се кредитираат од наменски средства, до износ од 3.000 милиони динари;

б) за изградба на нови објекти во индустријата, предвидени со Општествениот план за стопанскиот развој на Народна Република Македонија за 1958 година како наменски до износ од 1.500 милиони динари;

в) за продолжување на започнатите реконструкции во постојните стопански организации (индустрија и рударство) во висина на трансите во 1958 година по веќе одобрените заеми, како и за нови објекти, реконструкции и рационализации во постојните стопански организации (во индустријата и рударството) до износ од 600 милиони динари;

г) за продолжување на започнатите работи во земјоделството во висина на трансите за 1958 година по веќе одобрените заеми, како и за нови инвестиции во земјоделството до износ од 1000 милиони динари;

д) за нови инвестиции во трговијата и угостелството, градежништвото, сообраќајот и занаетлиството до износ од 1.700 милиони динари;

ѓ) за дотации на Републичкиот фонд за унапредување на шумарството ќе се издвои сума во износ од 340 милиони динари;

е) од наменските средства, предвидени со Сојузниот општествен план за 1958 година, како и од средствата на фондот за изградба на наменски објекти ќе се издвојат до 300 милиони динари за Охридска околија и до 500 милиони динари за Кумановска околија.

Намената на овие средства ќе се утроши во согласност со народните одбори на Охридска и Кумановска околија.

3. Се овластува Извршниот совет да ја одреди висината и намената на средствата, како и да ги пропише условите и начинот за доделување на кредитите.

2.

Републички фонд за кредитирање на станбената изградба

1. Средствата на Републичкиот фонд за кредитирање на станбената изградба се формираат спрема постојните прописи.

2. Републиката учествува во општинските фондови за кредитирање на станбената изградба, освен во општинските фондови на подрачјето на град Скопје, со 10%.

3.

Републички фонд за унапредување на земјоделството

Од данокот на доход од земјоделството се издвојува 6% во корист на Републичкиот фонд за унапредување на земјоделството.

Средствата на Републичкиот фонд за унапредување на земјоделството ќе се употребат спрема постојните прописи.

4.

Републички фонд за унапредување на шумарството

Средствата на Републичкиот фонд за унапредување на шумарството ќе се формираат од дотација на Републичкиот инвестиционен фонд.

Средствата на овој фонд ќе се употребат спрема постојните прописи.

Во 1958 година Републиката не учествува во околиците фондови за унапредување на шумарството.

5.

Фондови за патишта

1. Средствата на фондовите за патишта се формираат од редовните и вонредните приходи, спрема постојните прописи, и од дотации.

Средствата на фондовите за патишта ќе се употребуваат за инвестиционо и редовно одржување и модернизација на патиштата спрема постојните прописи.

2. Приходите на фондовите за патишта се распределуваат по одделни фондови, и тоа:

Фондови за патишта

Републ. Окол. Општ.

а) Данок на промет на транспортни услуги од приватни возила	70%	20%	10%
б) Државни такси на моторни возила	70%	20%	10%
в) Државни такси на запрежни возила	20%	40%	40%
г) Општински такси на возила	—	—	100%

д) Приходите од продадена трева, овошје и дрва од патното земјиште ќе се уплатуваат во оној фонд за патишта од кој се врши финансирањето на одржување и реконструкција на тие патишта.

ѓ) Приходите од парични казни поради повреда на сообраќајните прописи, прописите за јавните патишта и оштетите на патиштата ќе се уплатуваат во фондот за патишта на онаа територијална единица чии органи ја донеле одлуката за казна.

3. Во Републичкиот фонд за патишта во 1958 год. ќе се формираат средства во износ од 469 милиони динари.

Средствата од овој фонд ќе се употребат за одржување, обнова и модернизација на патиштата од I и II ред.

4. Во околиците и општинските фондови за патишта ќе се формираат средства во износ од околу 220 милиони динари.

Средствата од овие фондови ќе се употребат за одржување, обнова и модернизација на патиштата од III и IV ред.

6.

Републички фонд за испитувачки работи

Средствата на Републичкиот фонд за испитувачки работи се формираат од дотации на Републичкиот буџет и од приходите што се добиваат со продажба на рудата добиена при испитувачките работи.

Средствата на фондот ќе се употребат првенствено за испитувачки работи, за рударски, геолошки, технолошки и научно испитувачки работи во рударството, како и за изработување на геолошка карта.

7.

Републички фонд за уредување на водите

Средствата на Републичкиот фонд за уредување на водите ќе се формираат од дотации на Републичкиот буџет.

Средствата на овој фонд ќе се употребат спрема постојните прописи.

8.

Републички фонд за изградување на кадрите во стопанството

Средствата на Републичкиот фонд за изградување на кадрите во стопанството се формираат од придонесот за кадри и од дотации;

Средствата на овој фонд ќе се користат спрема постојните прописи.

ГЛАВА XXII**ВКУПНИ СРЕДСТВА НА РЕПУБЛИКАТА И ИЗВОРИ НА СРЕДСТВАТА**

1. Во 1958 година Републиката ќе располага со средства во износ од 16.741 милиони динари.

2. Средствата од претходниот оддел Републиката ќе ги обезбеди од следниге извори:

Во милиони динари

а) Учество во Сојузниот данок на промет	6.000
б) Данок на промет од вино и ракија	19
в) Данок на промет од транспортни услуги	28
г) Учество во придонесот од личниот доход на работниците и службениците	1.141
д) Данок на доход од селското стопанство	241
ѓ) Данок на доход од самостојни занимања и имоти	47
е) Ануитети	2.323
ж) Буџетски приходи	165
з) Придонес за станбена изградба	386
и) Такси на запрежни и моторни возила	91
ј) Дел од придонесот за кадри	100
к) Дотација од Општиот инвестиционен фонд	6.200

ГЛАВА XXIII

УПОТРЕБА НА СРЕДСТВАТА НА РЕПУБЛИКАТА

1. Средствата со кои ќе располага Републиката во 1958 година во висина од 16.741 милиони динари се распределуваат:

Во милиони динари

а) Републички инвестиционен фонд	8.183
б) Републички буџетски инвестиции	488
в) Општествени фондови	4.445
г) Републички фонд за кредитирање на станбената изградба	386
д) Фонд за унапредување на земјоделството	102
ѓ) Фонд за кадри	100
е) Републички фонд за патишта	468
ж) Дотации на фондот за унапредување на шумарството	340
з) Дотации на фондот за води и порои	150
и) Дотации на фондот за испитувачки работи	120
ј) Учество на околиците во Сојузниот данок на промет	1.608
к) Помош на град Скопје	350

2. Средствата што му се доделуваат на град Скопје како помош, ќе се употребат во согласност со Извршниот совет.

3. Учеството на околиците во сојузниот данок на промет остапен на Републиката изнесува:

Во милиони динари

Битолска околија	298
Кумановска околија	249
Охридска околија	483
Тетовска околија	245
Титоввелешка околија	23
Штипска околија	303

ГЛАВА XXIV

Се овластува Извршниот совет, во меѓувремето од распуштањето на Народното собрание, од Третото свикување, па до состанокот на Народното собрание од Четвртото свикување да може да донесува прописи со кои се отстапува од одделните одредби одредени во овој општествен план ако тоа го бараат движењата во стопанството и во случај ако не се остваруваат одделните претпоставки врз кои биле засновани основните пропорции на овој општествен план.

Прописите што ќе ги донесе Извршниот совет врз основа на одредбите од претходниот став, ќе ги поднесе на одобрување на Народното собрание од Четвртото свикување.

ГЛАВА XXV

Овој Општествен план влегува во сила од 1 јануари 1958 година.

223.

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА БУЏЕТОТ НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА (РЕПУБЛИЧКИ БУЏЕТ) ЗА 1958 ГОДИНА

Врз основа на член 71 точка 11 од Уставниот закон за основите на општественото и политичкото устројство и органите на власта на Народна Република Македонија се прогласува Законот за Буџетот на Народна Република Македонија (Републички буџет) за 1958 година, што го усвои Народното собрание на Народна Република Македонија на седницата на Републичкиот собор одржана на 27 и 28 декември 1957 година и на седницата на Соборот на производителите одржана на 27 и 28 декември 1957 година.

У бр. 28

28 декември 1957 година

Скопје

Претседател
на Народното собрание,
Лазар Колишевски, с. р.

Претседател
на Извршниот совет,
Љупчо Арсов, с. р.

ЗАКОН

ЗА БУЏЕТОТ НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА (РЕПУБЛИЧКИ БУЏЕТ) ЗА 1958 ГОДИНА

Член 1

Се одобруваат приходите и расходите во буџетот на Народна Република Македонија за 1958 година со вкупен износ од:

Приходи	7.511,000.000 дин.
Расходи	7.511,000.000 дин.

Член 2

Се одобруваат приходите и расходите по претсметките на установите со самостојно финансирање во вкупен износ од:

Приходи	2.569,173.000 дин.
Расходи	2.954,773.000 дин.
Вишок на расходите над приходите	385,600.000 дин.

Член 3

Се одобруваат приходите и расходите по претсметките на буџетските фондови во вкупен износ од:

Приходи	859,700.000 дин.
Расходи	1.501,700.000 дин.
Вишок на расходите над приходите	642,000.000 дин.

Член 4

Вишките на расходите над приходите по претсметките на установите со самостојно финансирање во износ од динари 385,600.000 и по претсметките на буџетските фондови во износ од динари 642,000.000 се покриваат со дотација од буџетот.

Член 5

Се овластува Извршниот совет во случај на нерамномерен прилив на приходи во однос на извршувањето на расходите да може да склучи заем кај Народната банка во висина од 1,000.000.000 динари.

ПРЕГЛЕД

НА ПРИХОДИТЕ И РАСХОДИТЕ ПО БУЏЕТОТ НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
ЗА 1958 ГОДИНА

— Републички буџет —

П Р И Х О Д И	Износ	Р А С Х О Д И	Износ
I. ПРИХОДИ ОД СТОПАНСТВОТО:		I РАСХОДИ НА РЕПУБЛИЧКИТЕ ОРГАНИ И УСТАНОВИ:	
— Дел од данокот на промет од вино и ракија	14,200.000	— Лични и материјални расходи	3.141,388.000
— Дел од придонесот на буџетите од личниот доход на работниците и службениците во стопанството	651,000.000	II. ИЛИНДЕНСКИ ПЕНЗИИ	60,000.000
II. ПРИХОДИ ОД НАСЕЛЕНИЕТО:		III. ДОТАЦИИ:	
— Дел од данокот на доход	185,800.000	— На установите со самостојно финансирање	385,600.000
— Дел од придонесот на буџетите од личниот доход на работниците и службениците во стопанството	490,000.000	— На општествените организации	140,920.000
— Дел од данокот на промет на вино и ракија	5,000.000	— На фондовите	642,000.000
III. ПРИХОДИ ОД РЕПУБЛИЧКИТЕ ОРГАНИ И УСТАНОВИ:		— На околиите	1.958,000.000
— Републички органи и установи	82,200.000	IV. НЕСТОПАНСКИ ИНВЕСТИЦИИ	488,092.000
IV. ОСТАНАТИ ПРИХОДИ:		V. СРЕДСТВА ЗА ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА ПЛАТИТЕ И ПРИДОНЕС НА БУЏЕТИТЕ ОД ЛИЧНИОТ ДОХОД	445,000.000
— Приходи од казни	1,000.000	VI. ОБВРСКИ ПО БУЏЕТОТ И БУЏЕТСКАТА РЕЗЕРВА	250,000.000
— Повраќај на буџетски средства од минатите години	34,800.000		
— Непредвидени приходи	47.000.000		
V. ДОТАЦИЈА			
— Учество во Сојузниот данок на промет	6,000.000.000		
ВКУПНО ПРИХОДИ:	7,511.000.000	ВКУПНО РАСХОДИ:	7,511.000.000

Член 6

Се овластува Извршниот совет да ги утврди процентите по кој установите со самостојно финансирање ќе извршат распределба на вишокот на сопствените приходи над планираните расходи по одделни фондови, а кој ќе го остварат со успешно организирање на работата во текот на 1958 година.

Член 7

Нераспределените средства по претсметките на фондовите, можат да се користат само со претходна согласност на Државниот секретар за работи на финансиите.

Член 8

Се овластува Државниот секретар за работи на финансиите одобрените износи по претсметката на Државниот секретаријат за работи на финансиите со намена на лични расходи во врска со спроведувањето на Законот за јавните службеници и за плаќање придонес на буџетите од личниот доход на службениците и работниците кај државните органи и установи да ги распределува по потреба во текот на годината на одделни органи и установи.

Член 9

Средствата што надлежните заводи за социјално осигурување, во смисла на членовите 24, 26 и 29 од Законот за здравственото осигурување на работниците и службениците, ги враќат во полза на пооделни позиции во личните расходи по претсметките на републичките органи и установи не можат да се користат без претходна согласност на Државниот секретар за работи на финансиите.

Член 10

На терет на партиите на функционалните расходи по претсметките на републичките органи и установи не можат да се вршат расходи што во претсметките имаат соодветна позиција во личните и оперативните расходи.

Член 11

Нови назначувања кај републичките органи и установи, доколку за таа цел нема во претсметките обезбедени нужни финансиски средства, и со систематизацијата нема утврдени и упразнети работни места, можат да се вршат само по претходна согласност на Извршниот совет.

П Р Е Г Л Е Д

НА ПРИХОДИТЕ И РАСХОДИТЕ НА УСТАНОВИТЕ СО САМОСТОЈНО ФИНАНСИРАЊЕ
ПО РЕПУБЛИЧКИОТ БУЏЕТ ЗА 1958 ГОДИНА

Ред. бр.	НАИМЕНОВАНИЕ НА УСТАНОВАТА	Сопствени приходи	Расходи		Дотација		Се дотација
			Редовни расходи	Инвестици- они [расходи]	За покри- вање на вишокот на расходите	За научно истражу- вачка работа	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Народен театар — Скопје . .	9,509.000	137,421.000	—	127,912.000		127.912.000
2.	Радио — Скопје	182,000.000	197,600.000		15,600.000		197,600.000
3.	Ансамбал за народни игри и песни Танец — Скопје . .	2,800.000	13,245.000		10,445.000		10,445.000
4.	Завод за културно просветен и наставен филм — Скопје	1,500.000	8,386.000		6,886.000		6,886.000
5.	Концертна дирекција — Скопје	2,364.000	4,864.000		2,500.000		2,500.000
	СЕ: просветни	198,173.000	361,516.000		163,343.000		163,343.000
6.	Завод за рехабилитација и корекција на говорот — Битола	17,703.000	31,703.000		14,000.000		14.000.000
7.	Детски дом за деца на пад- нали борци — Валандово	29,115.000	31,755.000		2,640.000		2,640.000
8.	Детско одморалиште „Охрид- ско езеро“ — Охрид . . .	11,520.000	15,520.000		4,000.000		4,000.000
9.	Студентски дом — Скопје . .	37,324.000	47,324.000		10,000.000		10.000.000
10.	Управа на студентските мензи — Скопје	67,830.000	67,830.000				
11.	Интернат на средните меди- цински училишта — Скопје	7,050.000	8,750.000		1,700.000		1,700.000
12.	Интернат на школата за ме- дицински сестри — Скопје	7,723.000	9,548.000		1,825.000		1,825.000
	СЕ: социјални	178,265.000	212,430.000		34,165.000		34,165.000
13.	Клиника за хируршки болести — Скопје	130,400.000	130,400.000				
14.	Клиника за ортопедија — Ско- пје	35,000.000	35,000.000				
15.	Клиника за интерни болести — Скопје	100,000.000	100,000.000				
16.	Клиника за детски болести — Скопје	72,960.000	72,960.000				
17.	Клиника за инфективни бо- лести — Скопје	68,200.000	68,200.000				
18.	Клиника за уво, нос и грло — Скопје	30,150.000	30,150.000				
19.	Клиника за очни болести — Скопје	34,900.000	34,900.000				
20.	Клиника за усни, забни и ви- лични болести — Скопје	10,450.000	10,450.000				
21.	Клиника за гинекологија и акушерство — Скопје . .	100,200.000	100,200.000				
22.	Клиника за кожни и вене- рични болести — Скопје	31,950.000	31,950.000				
23.	Клиника за нервни болести и психијатрија — Скопје .	25,800.000	25,800.000				
24.	Институт за туберкулоза — Скопје	62,000.000	70,000.000		8,000.000		8,000.000
25.	Радиолошки институт — Ско- пје	39,800.000	39,800.000				
26.	Клиничка аптека — Скопје	87,000.000	87,000.000				
27.	Клиничка кујна — Скопје . .	118,100.000	118,100.000				
28.	Клиничка перална — Скопје	13,700.000	13,700.000				
29.	Клиничка работилница — Ско- пје	13,500.000	13,500.000				
30.	Завод за рехабилитација на лица со физички дефекти — Скопје	28,500.000	28,500.000				
31.	Централен завод за заштита на народното здравје — Скопје	17,000.000	80,500.000		63,500.000		63,500.000
32.	Завод за заштита на мајки и деца — Скопје	3,000.000	8,000.000		5,000.000		5,000.000

Ред. бр.	НАИМЕНОВАНИЕ НА УСТАНОВАТА	Сопствени приходи	Расходи		Дотација		Се дотација
			Редовни расходи	Инвестициони расходи	За покривање на вишокот на расходите	За научна истражувачка работа	
1	2	3	4	5	6	7	8
33.	Завод за трансфузија на крв — Скопје	26,300.000	26,300.000				
34.	Болница за нервни и душевни болести с. Бардовци — Скопско	61,850.000	61.850.000				
35.	Болница за душевно болни — Д. Хисар	60,600.000	60,600.000				
36.	Специјална детска болница за ТБЦ — Скопје	36,800.000	36,800.000				
37.	Специјална болница за ТБЦ — Битола	137,000.000	137,000.000				
38.	Специјална болница за ТБЦ с. Лешок — Тетовско . .	29,990.000	29,990.000				
39.	Специјална болница за белодробна туберкулоза с. Јасен — Т. Велешко . . .	125,100.000	125,100.000				
40.	Специјална болница за Костно-зглобна ТБЦ — Охрид	44,600.000	44,600.000				
41.	Поликлиника при Држ секретаријат за внатрешни работи — Скопје	15,600.000	15,600.000				
СЕ: здрав. установи		1,560.450.000	1,636.950.000		76,500.000		76.500.000
42.	Земјоделски испитателен институт — Скопје	70,822.000	62,202.000	7,620.000			
43.	Институт за тутун — Прилеп	124,150.000	84,150.000	40,000.000			
44.	Ветеринар. институт — Скопје	1,635.000	8,635.000		7,000.000		7,000.000
45.	Завод за унапредување на лозарството и винарството — Скопје	44,000.000	47,282.000		3,282.000		3,282.000
46.	Завод за рибарство — Скопје	2,890.000	11,890.000		6,000.000	3,000.000	9,000.000
47.	Завод за водостопанство — Скопје	11,900.000	11,900.000				
48.	Завод за унапредување на сточарството — Скопје .	31,900.000	38,700.000		4,000.000	2,800.000	6,800.000
49.	Завод за овоштарство — Скопје	10.500.000	21,000.000		7,500.000	3,000.000	10.500.000
50.	Земска ергела „11 октомври“ с. Гисотино — Битолско	66,400.000	75,400.000		9,000.000		9.000.000
51.	Факултетско земјоделско стопанство с. Трубарево — Скопје	59,570.000	59,570.000				
52.	Главна ветеринарна болница — Скопје	3,384.000	5.384.000		2,000.000		2,000.000
СЕ: земјоделски		427,151.000	427,113.000	47,620.000	38,782.000	8,800.000	47,582.000
53.	Шумарски институт — Скопје	32,000.000	32,000.000				
54.	Завод за уредување на шумите — Скопје	22,000.000	20,500.000	1,500.000			
55.	Факултетско шумско стопанство „Караорман“ с. Н Село - Охридско	7,500.000	8,660.000		1,160.000		1,160.000
56.	Ловниште „Дојран“ Нов Дојран — Т. Велешка . .	160.000	1,810.000		1,650.000		1,650.000
СЕ: шумарски		61,660.000	62,970.000	1,500.000	2,810.000		2,810.000
57.	Институт за студии и проектирање при Тех. факултет — Скопје	30,000.000	30,000.000				
58.	Завод за урбанизам и станбено комунална техника — Скопје	27,500.000	27,500.000				
59.	Управа за зградите во корист на Н. собрание и И. совет — Скопје	11,500.000	49,500.000		38,000.000		38,000.000
СЕ: комунални		69,000.000	107,000.000		38,000.000		38,000.000

Ред. бр.	НАИМЕНОВАНИЕ НА УСТАНОВАТА	Сопствени приходи	Расходи		Дотација		Се дотација
			Реловни расходи	Инвестициони расходи	За покривање на вишокот на расходите	За научно истражувачка работа	
1	2	3	4	5	6	7	8
60.	Институт за научно истражување во индустријата — Скопје	12,200.000	17,300.000		5,100.000		5,100.000
61.	Завод за геолошки истражувања — Скопје	44,744.000	44,744.000				
62.	Завод за испитување на материјалите при Техничкиот факултет — Скопје	3,650.000	8,850.000		4,200.000	1 000.000	5,200.000
63.	Завод за геомеханика при Техничкиот факултет — Скопје	3,700.000	4,600.000		900.000		900.000
64.	Завод за ревизија на пословањето на стопан. организации — Скопје	8,180 000	8,180 000				
65.	Завод за продуктивноста на трудот — Скопје	2,000.000	14,000.000		8,700.000	3,300.000	12,000.000
СЕ: останати		74.474 000	97,674.000		18,900.000	4,300.000	23.200.000
ВКУПНО:		2.569,173.000	2.905,653.000	49,120.000	372,500 000	13,100 000	385,600 000

Член 12

Одобрените кредити по претсметките на републичките органи на управата и установите не можат во текот на годината да се користат повеќе од 98% од одобрениот износ со буџетот.

Целосното користење на одобрените кредити по претсметките може да се врши само со претходна согласност на Извршниот совет.

Член 13

Овој закон влегува во сила со денот на неговото објавување во „Службен весник на Народна Република Македонија“, со важност од 1 јануари 1958 година.

224.

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАВРШНАТА СМЕТКА ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА БУЏЕТОТ НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 1956 ГОДИНА

Врз основа на член 71 точка 11 од Уставниот закон за основите на општественото и политичкото устројство и органите на власта на Народна Република Македонија се прогласува Законот за завршната сметка за извршување на Буџетот на Народна Република Македонија за 1956 година што го усвои Народното собрание на Народна Република Македонија на седницата на Републичкиот собор одржана на 27 и 28 декември 1957 година и на седницата на Соборот на производителите одржана на 27 и 28 декември 1957 година.

У бр. 29

28 декември 1957 година
Скопје

Претседател
на Народното собрание,
Лазар Колишевски, с. р.

Претседател
на Извршниот совет,
Љупчо Арсов, с. р.

ЗАКОН

ЗА ЗАВРШНАТА СМЕТКА ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА БУЏЕТОТ НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 1956 ГОДИНА

Член 1

Остварените приходи и извршените расходи во буџетската 1956 година изнесуваат, и тоа:

I — по Републички буџет:

Приходи	5.712.291.115 дин.
Расходи	5.025.144.708 дин.
Вишок приходи	687.146.407 дин.

II — по претсметките на установите со самостојно финансирање:

Приходи	2.286.336.649 дин.
Расходи	2.219.291.595 дин.
Вишок приходи	67.045.054 дин.

III — по претсметките на посебните републички фондови:

Приходи	1.510.312.153 дин.
Расходи	1.116.672.859 дин.
Вишок приходи	393.639.294 дин.

Член 2

Се одобрува завршната сметка за извршување на Републичкиот буџет за 1956 година согласно одредбите на член 106 од Основниот закон за буџетите.

Член 3

Завршните сметки за извршување на Републичкиот буџет за 1956 година, заедно со завршните сметки на установите со самостојно финансирање и завршните сметки на посебните републички фондови од точките II и III од член 1 од овој Закон е составен дел на овој закон.

Член 4

Овој закон влегува во сила со денот на неговото објавување во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

225.

У К А З**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА НАДЛЕЖНОСТА НА НАРОДНИТЕ ОДБОРИ НА ОПШТИНИТЕ И ОКОЛИИТЕ ВО РАБОТИТЕ УРЕДЕНИ СО РЕПУБЛИЧКИТЕ ПРОПИСИ ВО ГОДИНИТЕ 1945—1955**

Врз основа на член 71 точка 11 од Уставниот закон за основите на општественото и политичкото устројство и органите на власта на Народна Република Македонија се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за надлежноста на народните одбори на општините и околиците во работите уредени со републичките прописи во годините 1945—1955 во пречистен текст, што го усвои Народното собрание на Народна Република Македонија на седницата на Републичкиот собор одржана на 27 и 28 декември 1957 година и на седницата на Соборот на производителите одржана на 27 и 28 декември 1957 година.

У бр. 30

28 декември 1957 година
СкопјеПретседател
на Народното собрание,
Лазар Колишевски, с. р.Претседател
на Извршниот совет,
Љупчо Арсов, с. р.**ЗАКОН****ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА НАДЛЕЖНОСТА НА НАРОДНИТЕ ОДБОРИ НА ОПШТИНИТЕ И ОКОЛИИТЕ ВО РАБОТИТЕ УРЕДЕНИ СО РЕПУБЛИЧКИТЕ ПРОПИСИ ВО ГОДИНИТЕ 1945—1955**

Законот за надлежноста на народните одбори на општините и околиците во работите уредени со републичките прописи во годините 1945—1955 од 15 јули 1955 година („Службен весник на НРМ“, бр. 24/55) се менува и дополнува така што неговиот пречистен текст гласи:

ЗАКОН**ЗА НАДЛЕЖНОСТА НА ОПШТИНСКИТЕ И ОКОЛИСКИТЕ НАРОДНИ ОДБОРИ И НИВНИТЕ ОРГАНИ ВО РАБОТИТЕ УРЕДЕНИ СО РЕПУБЛИЧКИ ПРОПИСИ****А. ОПШТ ДЕЛ****1) Општи одредби за надлежноста****Член 1**

За обезбедување положбата и правата и должностите на општините и околиците во склад со начелата утврдени во Општиот закон за уредување на општините и околиците и Законот за надлежноста на општинските и околицките народни одбори и нивните органи, со овој закон се одредува надлежноста на општинските и околицките народни одбори, како и нивните совети и органи на управата во работите што со републичките закони и уредби донесени потврдени од Народното собрание на Народна Република

Македонија, до 20 јули 1955 година заклучно, се ставени во надлежност на народните одбори или нивните органи.

Народните одбори и нивните органи ги вршат и работите што им се дадени во надлежност со закони донесени по 20 јули 1955 година, доколку со одредбите на овој закон поедини од тие работи не се ставени во надлежност или делокруг на друг орган.

Со одредбите на Посебниот дел од овој закон се уредува кои од работите од надлежноста на народниот одбор ги врши соодветниот собор на народниот одбор, обата собора рамноправно односно обата собора на заедничка седница, како и кој совет односно орган на управата на народниот одбор ги врши поедините работи од надлежноста на овие органи.

Член 2

Од работите споменати во член 1 на овој закон, општинските народни одбори, нивните совети и органи на управата ги вршат работите наведени во Посебниот дел од овој Закон под I, а околицките народни одбори, нивните совети и органи на управата ги вршат работите наведени во Посебниот дел од овој закон под II.

Член 3

Извршниот совет во склад со одредбите на Законот за надлежноста на општинските и околицките народни одбори и нивните органи и овој закон ќе донесе уредба за надлежноста на општинските и околицките народни одбори и нивните органи, во работите што се прописите на бившата Влада на Народна Република Македонија, Извршниот совет, републичките совети и републичките органи на управата се ставени во надлежност на народните одбори и нивните органи.

Член 4

Општинските и околицките народни одбори донесуваат општествен план на општината односно околицата.

Општинските и околицките народни одбори, нивните совети и органи на управата покрај работите во кои нивната надлежност е утврдена со овој закон и со уредбата донесена на основа на власта од член 3 на овој закон, ги вршат и работите кои во нивна надлежност се ставени со републичките прописи донесени по 20 јули 1955 година, како и правата и должностите што им се утврдени со Законот за народните одбори на општините, Законот за народните одбори на околиците, Законот за спроведување на уредувањето на општините и околиците, Законот за органите на управата во Народна Република Македонија и Законот за избор и отповикување одборници на народните одбори.

Органите од претходниот став имаат и права и должности во однос на управувањето со општонародниот имот што им се утврдени со републички прописи, овласти што со републички прописи се дадени на сите државни органи за заштита и остварување на правата и обврските што им се утврдени со закон, водат управна постапка и решаваат во работите од својата надлежност, преземаат управни дејства и потребни мерки за кои се овла-

стени, како и сите други дејства потребни за извршување на работите од својата надлежност, ако со одредбите на Посебниот дел од овој закон или други посебни прописи вршењето на поедините власти, дејства и мерки не е ставено во надлежност на други органи.

Општинските и околиските народни одбори ги имаат и овластите што со републички прописи се дадени на сите државни органи за основање самостојни установи и организации.

Член 5

Претседателот и членовите на управните комитети на народниот одбор што се образуваат на основа прописи, ги именува и разрешува соодветниот совет, освен ако со одредбите на Посебниот дел од овој закон или со посебни републички прописи донесени по неговото влегување во сила или со одлука на народниот одбор не е одредено да ги именува и разрешува друг орган.

Член 6

Општинските народни одбори и нивните органи решаваат во прва степен во управната постапка во сите управни работи од надлежноста на народните одбори или нивните органи, освен во оние за кои со овој закон или со посебните прописи донесени по 20 јули 1955 година е изрично пропишано во нив да решава околиски орган.

Во сите управни работи од досегашната надлежност на околиските народни одбори во кои во управната постапка во прва степен решава општинскиот орган, за решавање по жалбата против првостепеното решение е надлежен соодветниот орган на околискиот народен одбор.

Член 7

Во сите случаи во кои со досегашните републички закони или други републички прописи е предвидена согласност на околиските органи на актите на општинските органи, односно согласност на републичките органи на актите на околиските органи, се **укинува таквата согласност**, освен ако нејзиното давање е изрично предвидено со одредбите на овој закон или со уредбата донесена на основа член 3 од овој закон.

Член 8

Општинските народни одбори во склад со одредбите на Законот за надлежноста на општинските и околиските народни одбори и нивните органи ги вршат сите инспекциски работи по републичките прописи од досегашната надлежност на околиските народни одбори доколку поедини од тие работи со одредбите на овој закон, уредбата донесена на основа на член 3 од овој закон или со подоцна донесените прописи не се изрично задржани во надлежност на околиските народни одбори.

2) Посебни одредби за вршењето на работите од надлежноста на народните одбори и нивните органи

Член 9

Општинските и околиските народни одбори како и нивните совети и органи на управата ги вршат работите наведени во Посебниот дел од овој закон под I односно под II, на начин и под условите од-

редени со прописите со кои тие работи се уредени, доколку со одредбите на овој закон поинаку не е одредено.

Ако поедини од тие прописи молчаливо се сменети или се во спротивност со подоцнешните прописи, одредбите на овој закон во однос на тие работи ќе се применуваат во склад со тие подоцнешни прописи.

Член 10

Ако во прописите за надлежноста не е одредено кој совет односно орган на управата на народниот одбор врши поедина работа, таа работа ја врши советот односно органот на управата во чиј делокруг таква работа спаѓа согласно со одлуката на народниот одбор.

3) Надлежноста на општинскиот и околискиот судија за прекршоци

Член 11

Општинскиот судија за прекршоци ја води административноказнената постапка во прва степен по сите прекршоци што со досегашните републички прописи се ставени во надлежност на судијата за прекршоци, освен прекршоци за кои со одредбите од следниот член е предвидена надлежност на околискиот судија за прекршоци.

Член 12

Околискиот судија за прекршоци води административноказнена постапка во прва степен:

а) по прекршоците кои со досегашните републички прописи се ставени во надлежност на судијата за прекршоци, а за кои е пропишана казна затвор преку 15 дена или парична казна преку 20.000 динари, или за кои е пропишана парична казна во спазмерен или сличен однос спрема одредената основа;

б) без оглед на пропишаната казна по прекршоците предвидени во Уредбата за забрана снимање и скицирање на поедини објекти („Службен весник на НРМ“, бр. 7/52).

Б. ПОСЕБЕН ДЕЛ

I. РАБОТИ ОД НАДЛЕЖНОСТА НА ОПШТИНСКИТЕ НАРОДНИ ОДБОРИ И НИВНИТЕ ОРГАНИ

1) Во областа на стопанството

а) Финансии

Член 13

Закон за месниот самопридонес („Службен весник на НРМ“, бр. 40/55)

Покрај другите работи кои со овој закон се ставени во надлежност на општинските народни одбори и нивните органи, народниот одбор и неговите органи ги вршат и следните работи:

1) известување на собирот на избирачи за решението за неприфаќање заклучокот за воведување местен самопридонес (член 15 став 2);

2) составување претглед на обврските на граѓаните што проистекнуваат од одлуката на воведување местен самопридонес (член 17 став 1).

3) објавување прегледот на обврските заедно со одлуката за воведувањето на месниот самопридонес (член 17 став 2 и 4);

4) именување комисија за решавање по жалбите на обврзниците на месниот самопридонес на определена обврска (член 18 став 2);

5) именување одборничка комисија која се грижи за спроведувањето одлуката за месниот самопридонес (член 19 став 2);

6) поднесување извештај за текот на спроведувањето одлуката за месниот самопридонес (член 23 став 1);

7) поднесување целостен извештај по извршувањето на објектот (член 23 став 2);

8) одредување непосредно да се грижи месниот одбор за спроведување на одлуката за месниот самопридонес (член 24);

9) вршење административните работи во врска со спроведувањето на одлуката за местен самопридонес (член 25).

Работата под точка 8 ја вршат обата собора рамноправно, работите под точка 4 и 5 ги вршат обата собора на заедничка седница, работите под точките 2, 3 и 9 ги врши органот на управата надлежен за работите на финансиите, а работите под точка 1, 6 и 7 ги врши претседателот или одборник што тој ќе го одреди.

Член 14

Закон за даночно книговодство („Службен весник на НРМ“, бр. 40/55)

Покрај другите работи кои со овој закон се ставени во надлежност на општинските народни одбори и нивните органи, народниот одбор и неговите органи ги вршат и следните работи:

1) водење даночно книговодство (член 1);
2) составување годишна даночна сметка (член 5 став 2);

3) доставување до секој даночен обврзник извод за крајното салдо (член 5 став 3);

4) именување специјална стручна комисија (чл. 6 став 1);

5) одобрување на годишната даночна сметка (член 6 став 3).

Работите под точка 1, 2 и 3 ги врши органот на управата надлежен за работите на финансиите, работата под точка 5 ја вршат обата собора рамноправно, а работата под точка 4 ја вршат обата собора на заедничка седница.

Член 15

Закон за општински прирез („Службен весник на НРМ“, бр. 40/55)

Покрај другите работи кои со овој закон се ставени во надлежност на општинските народни одбори и нивните органи народниот одбор и неговите органи ги вршат и следните работи:

1) донесување одлука за воведување општински прирез (член 1);

2) определување стопата на општинскиот прирез (член 5 став 2).

Работите под точка 1 и 2 ги вршат обата собора рамноправно.

в) Земјоделство

Член 16

Закон за рибарство („Службен весник на НРМ“ бр. 21/50, 30/51):

1) вршење непосреден надзор над риболовните води и риболовот (член 4 став 3);

2) управување со риболовните води и одредување риболовните подрачја (член 4 став 3);

3) склучување договор за давање на користење риболовни подрачја за ловење на риба (член 26 став 1);

4) издавање дозволи за вршење на риболов (член 27 став 2);

5) издавање дневни риболовни дозволи (член 29 став 2);

6) одземање дозволи за риболов од лица кои ловат противно на одредбите на овој закон (чл. 30);

7) донесување решенија за надомест на штета до 2.500 динари (член 31 став 3);

8) вршење надзор над стручната работа на здруженијата на риболовците (член 36 став 2).

Работите под точка 1, 4, 5, 6, 7 и 8 ги врши органот на управата надлежен за работите на земјоделството, работата под точка 2 ја вршат обата собора рамноправно, а работата под точка 3 ја врши претседателот на народниот одбор.

Член 17

Закон за унапредување на сточарството („Службен весник на НРМ“, бр. 35/54):

1) давање одобрение за кастрирање на лиценцирани грла (член 8);

2) водење евиденција и надзор над приплодниците на сточарско-земјоделски стопанства (член 10);

3) донесување решение за образување на елитно односно матично стадо (член 16 став 1);

4) водење матични книги за избраните грла на приватните стопанства (член 19);

5) давање одобрение за клање избраните грла и нивниот подмладок (член 19).

Работите под точка 1, 2, 4 и 5 ги врши органот на управата надлежен за работите на ветеринарството а работата под точка 3 ја врши советот надлежен за работите на ветеринарството.

Член 18

Закон за унапредување на овоштарството („Службен весник на НРМ“, бр. 35/54):

1) попишување и водење евиденција на овошните насади и земјишта погодни за овошки (член 6 став 3);

2) давање одобрение за садење насади во научни цели (член 7);

3) давање одобрение за садење овоштен насад (член 8);

4) давање одобрение за ископачување и сечење на овошки на ерозии, стрмни и каменити терени (член 11 став 2);

5) давање одобрение за сечење на ореви и костени (член 12 став 2);

6) давање одобрение за производство на овоштен посадочен материјал (член 23 став 1);

7) вршење надзор над производството и прометот на овоштен посадочен материјал (член 23 точка 2);

8) давање одобрение на производителите за производство на овоштен посадочен материјал (чл. 24 став 3);

9) вршење непосреден надзор над овошните расадници (член 25);

10) одобрување перспективни производни планови на овошни расадници (член 30);

11) донесување решенија за забрана на овоштен посадочен материјал (член 38);

12) донесување решенија за забрана на производството на овоштен посадочен материјал на индивидуални производители (член 38 став 2).

Работите под точка 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 и 12 ги врши органот на управата надлежен за работите на земјоделството, а работата под точка 10 ја врши советот надлежен за работите на земјоделството.

Член 19

Закон за унапредување на лозарството („Службен весник на НРМ“, бр. 35/54):

1) давање одобрение за подигање ново лозје со питома лоза односно одредени подлоги (член 7);

2) вршење надзор над производството и прометот на лозов посадочен материјал (член 17 став 3);

3) давање одобрение за производство на лозов посадочен материјал (член 18 став 1);

4) вршење непосреден надзор над сите расадници за производство на лозов посадочен материјал (член 19);

5) одобрување перспективните производствени планови на лозовите расадници (член 24);

6) донесување решение за забрана производството на лозов посадочен материјал (член 31 став 1 и 2).

Работите под точка 1, 2, 3, 4 и 6 ги врши органот на управата надлежен за работите на земјоделството а работата под точка 5 ја врши советот надлежен за работите на земјоделството.

Член 20

Закон за сузбивање и уништување на плевелите („Службен весник на НРМ“, бр. 40/55):

1) организирање семечистателни станици (член 5 став 2);

2) забранување остатоци од вршидбата и од прочистување на семенскиот материјал да се употребуваат за исхрана на добиток во сурова состојба (член 6 став 2);

3) забранување, по мислење на одделни земјоделски установи, за определен број години да се сее култура осетлива на соодветни плевели (чл. 7);

4) наредување да се врши заорување на стрмиштата и да се прилагодат други специјални мерки за сузбивање и уништување на плевелите (чл. 8);

5) наредување во определен рок да се превземат мерки за непосредно уништување на плевелите (член 10 став 1);

6) наредување во определен рок да се покоси и биде уништена со соодветни хемиски средства или земјиштето да се преоре и организира нивното извршување за сметка на задолженото лице (член 10 став 2);

7) одредување превземање на општа акција за уништување на плевелите од соодветниот реон (чл. 11 став 1);

8) одредување земјоделска станица и обезбедување кадар за стручно раководење како и што ќе раководи со општата акција за уништување на плевелите (член 11 став 2);

9) задолжување одделни лица, стопански организации и установи со свои уреди и средства да учествуваат или се стават на располагање на општата акција за уништување на плевелите (член 11 став 3).

Работата под точка 1 ја вршат обата собора рамноправно, работите под точка 2, 3, 4, 7 и 9 ги врши советот надлежен за работите на земјоделството, а работите под точка 5, 6 и 8 ги врши органот на управата надлежен за работите на земјоделството.

Член 21

Закон за заштита на дооитокот од заразни болести („Службен весник на НРМ“, бр. 9/50)

Покрај другите работи кои со овој закон се ставени во надлежност на општинските народни одбори и нивните органи, народниот одбор и неговите органи ги вршат и следните работи:

1) прошишување општи мерки со цел да се направат нештетни предметите што оиле во допир со заразен дооиток (член 12 став 2);

2) уредување на пазариштата за добиток (чл. 15);

3) определување и уредување на месата за нештетно отстранување на мрши од полски животни (член 16);

4) назначување стрводер за едно или повеќе населени места (член 17 став 1);

5) донесување полициски прописи за кучињата (член 21);

6) надоместување штетата за закланиот добиток поради заболување од туберкулоза и бруцелоза наредени од неговите органи (член 25 став 3);

7) носење трошоците за спречување и отстранување на болестите од член 2 на овој закон (чл. 28 став 1).

Работите под точка 1, 2 и 5 ги врши советот надлежен за работите на ветеринарството, работите под точка 3, 6 и 7 ги врши органот на управата надлежен за работите на ветеринарството, а работата под точка 4 ја врши комисијата за избори и именувања.

Член 22

Закон за водите („Службен весник на НРМ“, бр. 11/57)

Покрај другите работи кои со овој закон се ставени во надлежност на општинските народни одбори и нивните органи, народниот одбор и неговите органи ги вршат и следните работи:

1) донесување на водостопански основи (член 8 став 1);

2) донесување на ориентациона водостопанска основа (член 9 став 1).

Работите под точка 1 и 2 ги вршат обата собора рамноправно.

Член 23

Закон за спречување на полски штети („Службен весник на НРМ“, бр. 20/57)

Покрај другите работи кои со овој закон се ставени во надлежност на општинските народни

одбори и нивните органи, народниот одбор и неговите органи ги вршат и следните работи:

— установување на права и должности на граѓаните (член 5).

Работата ја вршат обата собора рамноправно.

Член 24

Уредба за регистрација и ползување на црничевите дрвја („Службен весник на НРМ“, бр. 18/48):

1) организирање и евидентирање на црничевите дрвја и давање одобрение за корнење на црничевите дрвчиња (член 3 и 4);

2) водење евиденција, насрчување, потпомагање и контролирање свиларопроизводството во сите негови фази (член 4);

3) давање одобренија за сечење, искорнување и пренесување на црничевите дрвја (член 5 став 2).

Работите под точка 1, 2 и 3 ги врши органот на управата надлежен за работите на земјоделството.

в) Шумарство

Член 25

Закон за ловот („Службен весник на НРМ“, бр. 10/49):

1) управување со државните ловишта од локално значење (член 3 став 2);

2) вршење непосреден надзор над спроведувањето на прописите за ловот (член 3 став 2);

3) давање одобренија за труење на одредени видови незаштитени дивини (член 17 став 1);

4) давање одобренија за ловење со кучиња браќирци (член 18 став 1);

5) вршење надзор над стручната работа на ловечките здруженија (член 20 став 5);

6) давање предлог за одобрување на ловишта на ловечки здруженија (член 34 став 3);

7) склучување договори со ловечките здруженија со кои се одредуваат овластувањата (правата) и обврските на ловечките здруженија (член 36 став 2);

8) задолжување на управата на ловиштето односно ловечката организација во определено време да го намали бројот на определена врста дивина (член 41);

9) давање дозволи за лов (член 43 став 1);

10) донесување решенија за надомест на штета до 2.500 динари (член 49 став 1).

Работата под точка 1 ја вршат обата собора рамноправно, работите под точка 2, 3, 4, 5, 9 и 10 ги врши органот на управата надлежен за работите на шумарството, работите под точка 6 и 8 ги врши советот надлежен за работите на шумарството, а работата под точка 7 ја врши претседателот на народниот одбор.

Член 26

Закон за пасиштата и утрините од општонародниот имот („Службен весник на НРМ“, бр. 19/55):

1) вршење инвентаризација, категоризација, класификација и разграничување на пасиштата и утрините (член 5 став 1 и 2);

2) образување посебна комисија за проучување прашањата во врска со инвентаризацијата, катего-

ризацијата, класификацијата и разграничувањето на пасиштата и утрините (член 6 став 1);

3) утврдување со решение површината, границите, категоријата, класата и капацитетот на пасиштата односно утрините (член 8 став 1);

4) одобрување на програмата за стопанисување на пасиштата односно утрините (член 12 став 2);

5) давање согласност за времените програми за стопанисување со пасиштата и утрините (член 25 став 2).

Работите под точка 1 и 3 ги вршат обата собора рамноправно, работата под точка 2 ја вршат обата собора на заедничка седница, а работите под точка 4 и 5 ги врши советот надлежен за работите на шумарството.

Член 27

Закон за шумите („Службен весник на НРМ“, бр. 11/57)

Покрај другите работи кои со овој закон се ставени во надлежност на општинските народни одбори и нивните органи, народниот одбор и неговите органи ги вршат и следните работи:

1) одредување на надоместокот за пасење, жигрење, собирање на лисна постилка, вадење камен, песок, глина и други состоини од шуми од општествена сопственост (член 25);

2) прогласување на предели за парк — шуми (член 63 став 2);

3) донесување на проекти за пошумување и мелиорирање на терените на своето подрачје, што треба да се пошумат односно мелиорираат (член 69).

Работите под точка 1 и 2 ги вршат обата собора рамноправно, а работата под точка 3 ја врши советот надлежен за работите на шумарството.

Член 28

Закон за заштита на стрмните земјишта од ерозија и за уредување на пороите („Службен весник на НРМ“ бр. 11/57);

Покрај другите работи што со овој закон се ставени во надлежност на општинските народни одбори и нивните органи, народниот одбор и неговите органи ги вршат и следните работи:

1) решавање за обврската на сопствениците на земјиштето односно органите на управувањето со земјиштето во ерозионите подрачја да дозволат употреба на своето земјиште за донесување и истоварување и приготвување на градежен материјал (член 14 став 1);

2) пропишување на обврска за бесплатна работа за изведување на техничките работи или други заштитни мерки за заштита на земјиштето и објектите што се од непосреден интерес за месното население (член 24 став 1).

Работата под точка 2 ја вршат обата собора рамноправно, а работите под точка 1 органот на управата надлежен за работите на шумарството.

г) Угостителство и туризам

Член 29

Закон за туристичко логорување („Службен весник на НРМ“, бр. 9/56).

Покрај другите работи кои со овој закон се ставени во надлежност на општинските народни

одбори и нивните органи, народниот одбор на општината и неговите органи ги вршат и следните работи:

- 1) одобрување местата за туристичко логорување (член 2 став 2);
- 2) донесување прописи за запазување редот, чистотата, организацијата и условите во туристичкиот логор (член 8 став 1);
- 3) назначување чувар на туристичкиот логор (член 9);
- 4) давање одобрение за туристичко логорување на место што не е претходно одредено за туристичко логорување (член 12 став 1);
- 5) одредување надоместок за користење на логорот и уредите (член 13 став 1);
- 6) ослободување поедини организации или групи деломично или на полно од плаќање на надоместок (член 13 став 2);
- 7) доверување на организации за унапредување на туризмот прижата за одржување на местото што е одредено за туристичко логорување (член 14 став 1);
- 8) пропишување највисокиот износ на надоместокот (член 14 став 2).

Работите под точка 2, 5, 6 и 7 ги вршат обата собора рамноправно, работите под точка 1 и 3 ги врши советот надлежен за работите на туризмот, работата под точка 3 ја врши комисијата за избори и именувања, а работата под точка 4 ја врши органот на управата надлежен за работите на туризмот.

д) Сообраќај

Член 30

Закон за јавните патишта („Службен весник на НРМ“, број 19/55):

- 1) прогласување јавни патишта од III и IV ред (член 8 и 9);
- 2) давање претходно мислење за категоризирање јавен пат од II ред за јавен пат од III ред и обратно; категоризирање на јавен пат од IV ред во јавен пат од III ред и обратно (член 11);
- 3) непосредно управување со јавните патишта категоризирани во III и IV ред (член 12);
- 4) водење катастар за јавните патишта од III и IV ред (член 14 став 2);
- 5) одредување главниот правец на јавни патишта од III и IV ред (член 16);
- 6) одржување во исправна состојба на патните и сообраќајните знаци (член 22);
- 7) одредување извористата на материјал за изградување на реконструкција и одржување на јавни патишта (член 25 став 2);
- 8) одредување обврска и лична работа и други мерки за обезбедување потребен материјал и работата со моторни и други возила во случај на прекинување сообраќај поради елементарни непогоди (член 28 став 1);
- 9) пропишување употреба на бесплатна работна сила за изградување, реконструкција и одржување на јавен пат (член 29 став 1);
- 10) донесување одлука за надоместок на возилото односно добитокот (член 30 став 2);

11) дозволување вонредна употреба на јавен пат од III и IV ред (член 36);

12) наредување на забрана на сообраќајот на јавен пат од III и IV ред (член 37 став 1);

13) дозволување заземање и употреба на јавен пат од III и IV ред и патно земјиште за други цели освен за целите на сообраќајот (член 40);

14) издавање одобрение за изградување или реконструирање пристапни патишта, уреди за спроведување вода и други објекти, градба и поставување железнички шини, телеграфски, телефонски, електропроводни и други столбови и реклами и други предмети на патишта од III и IV ред пропишување услови и работи потребни за заштита на патот, патните објекти и сигурноста на сообраќајот на патиштата од III и IV ред (член 41);

15) одобрување изградба на станбени и стопански згради на растојание одредено во член 44 покрај патиштата од III и IV ред (член 45 став 1);

16) одржување чистота на доловите од патиштата од III ред што се наоѓаат надвор од населените места (член 48 став 2);

17) поднесување пријави против сторителите на прекршоци (член 50).

Работите под точка 1, 2, 5, 8, 9 и 10 ги вршат обата собора рамноправно, работата под точка 7 ја врши советот надлежен за работите на јавните патишта а работите под точка 3, 4, 6 и 11—17 ги врши органот на управата надлежен за работите на јавните патишта.

Член 31

Уредба за јавен превоз во патниот сообраќај („Службен весник на НРМ“, број 39/53):

- 1) издавање на одобрение за обавување превоз во јавниот сообраќај на земјоделци — сопственици на запрежни возила (член 9 став 2);
- 2) издавање на одобрение за вршење на превоз преку работоводител до една година (член 10 став 2);
- 3) издавање на одобрение на вдовица за продолжување работата преку работоводител и преку една година (член 10 став 3);
- 4) издавање одобрение на вдовица со малолетни деца односно на старател на малолетни деца превозот да се врши преку работоводител до полнолетството на децата (член 10 став 4);
- 5) одземање на дозвола (член 13);
- 6) издавање дозволи за превоз со запрежни возила на подрачјето на општината (член 14 став 1);
- 7) издавање дозвола за превоз со моторни возила на подрачјето на општината (член 14 став 2);
- 8) пропишување тарифа за превоз на патници и стоки во јавниот сообраќај на подрачјето на општината (член 16 став 1);
- 9) издавање одобрение за обавување линиски превоз на подрачјето на општината (член 17 став 2);
- 10) распишување и спроведување лицитација за издавање одобрение за постојани линии на подрачјето на општината (член 19 став 1);
- 11) донесување на возен ред (член 22);
- 12) донесување на прописи за обавувањето на превозот на подрачјето на општината (член 22);
- 13) давање согласност за времено или трајно обуставување превозот на определена постојана ли-

нија на подрачјето на општината (член 26 став 1 и 3);

14) издавање одобрение за превоз на патници на постојани линии на подрачјето на општината со камиони (член 27 став 1);

15) одредување места за автобуски станици (член 32);

16) водење регистар за издадените дозволи и одобренија (член 33 став 1);

Работата под точка 12 ја вршат обата собора рамноправно, а работите под точка 1—11 и 13—16 ги врши органот на управата надлежен за работите на сообраќајот.

г) Занаетчиство

Член 32

Закон за занаетчиството („Службен весник на НРМ“ број 3/51):

1) образување испитна комисија за полагање испит за занаетчиски помошници (член 17 став 3);

2) вршење надзор над работата на испитната комисија за полагање испит за занаетчиски помошник (член 17 став 4);

3) донесување решение за одобрување полагање на испит за занаетчиски помошници (член 18 став 2);

4) примање пријави за полагање испити за занаетчиски помошници (член 21 став 1);

5) решавање по приговорите против решенијата на испитната комисија заради неправилности во работата при полагањето на занаетчиски испит (член 23 став 5).

Работите под точка 1 и 2 ги врши советот надлежен за работите на трудот и трудовите односи, а работите под точка 3—5 ги врши органот на управата надлежен за работите на трудот и трудовите односи.

2) Во областа на комуналните работи и градежништвото

Член 33

Закон за одредување имиња на населените места, улиците и плоштадите и за нумерирање на куќите („Службен весник на НРМ“, бр. 2/48, 22/49):

1) одредување и изменување имињата на улиците и плоштадите (член 6);

2) прижа имињата на улиците и плоштадите да бидат видно истакнати и читко означени (член 7);

3) обележување на куќите, градилиштата и празните плацеви со броеви за сметка на сопственикот (член 8 став 2);

4) водење на евиденција на куќите, градилиштата и празните плацеви.

Работата од точка 1 ја врши општинскиот собор, работите од точка 2, 3 и 4 ги врши органот на управата надлежен за комунални работи.

Член 34

Закон за одржување на станбените згради („Службен весник на НРМ“, бр. 19/50):

1) издавање дозвола за претворање станбени простории во работни простории и употребување на станбени простории за работни и други цели (член 4 став 2);

2) издавање дозвола за претворање работни простории во станбени и за вршење поправки на станбени и работни простории (член 4 став 2);

3) ослободување од оверската од чл. 17) чл. 19);

4) преземање мерки за отклонување неправилната употреба на станбените и работните простории и нивните уреди (член 25);

5) решавање поправките на зградите да се извршат за сметка на сопственикот (уживателот) (член 29 став 1);

6) решавање сопствениците на оштетените и недовршените згради да ги поправат односно довршат (член 34 став 1);

7) вршење надзор на употребата и одржувањето на станбените згради (член 36 став 1);

8) основање на станбена инспекција (член 36 став 2);

9) основање на станбен совет (член 37 став 1);

10) вршење на општ преглед на сите станбени згради (член 39);

11) водење на евиденција за големината и состојбата на станбените згради и др. (член 40);

12) водење сметка и спроведување на постапка за поставување на старател на непознат или отсутен сопственик на зграда (член 41);

13) донесување на решенија по прв степен (член 42).

Работите под точка 8 и 9 ги вршат обата собора рамноправно, работите под точка 3 и 6 ги врши советот надлежен за комуналните работи, а работите под точка 1, 2, 4, 5, 7, 10, 11, 12 и 13 ги врши органот на управата надлежен за комунални работи.

Член 35

Уредба за димничарската служба („Службен весник на НРМ“, бр. 4/50):

1) издавање уверение дека димнаците и другите ложкачки уреди одговараат на постојните прописи (член 3 став 2);

2) издавање дозвола на димничарски задруги за вршење на димничарска служба (член 4 став 2);

3) организирање на димничарска служба (член 6 став 2 и 3);

4) давање дозвола за самостојно вршење на димничарска служба (член 7 став 2);

5) пропишување тарифа за плаќање надомест за чистење на димнаците (член 8 став 2);

6) одредување бројот и големината на димничарските реони и распределување на поедини димничарски претпријатија или димничарски задруги (член 10 став 2);

7) определување димничарската служба во еден димничарски реон да ја вршат повеќе димничарски претпријатија или димничарски задруги (член 11 став 2);

8) давање одобрение на димничар да може во време определено за вршење на димничарска служба да се оддалечи од својот димничарски реон (член 12 став 1);

9) вршење непосреден надзор над организацијата и вршењето на димничарската служба (член 14 став 1);

10) стручна контрола над вршењето на димничарската служба и над извршувањето превентив-

по-пожарните мерки во поглед на чистењето на димнаците (член 14 став 2).

Работите под точка 3 и 5 ги вршат обата собора рамноправно, а работите под точка 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9 и 10 ги врши органот на управата надлежен за комунални работи.

Член 36

Уредба за издавање дозволи за рушење на згради („Службен весник на НРМ“, бр. 18/51):

— решавање по барање за издавање дозвола за рушење на згради (член 2 и 3).

Работата ја врши органот на управата надлежен за работите на градежништвото.

Член 37

Уредба за изградба станбени згради на лицата бегалци од Егејска Македонија („Службен весник на НРМ“, бр. 20/52):

— образување комисија за вршење прием на згради и претсметката на потрошените средства (член 9 став 3).

Работата ја врши органот на управата надлежен за работите на градежништвото.

3) Во областа на просветата и културата

Член 38

Закон за музеите („Службен весник на НРМ“ број 11/48):

1) донесување решенија за основање музеи од локално значење (член 3);

2) вршење непосредно раководство и надзор над музеите што ги основал (член 4);

3) донесување поблиски прописи за задачите, организацијата и работата на музеите што ги основал (член 5).

Работата под точка 1 ја вршат обата собора рамноправно, работата под точка 3 ја врши советот надлежен за работите на културата, а работата под точка 2 органот на управата надлежен за работите на културата.

Член 39

Закон за седумгодишното основно школување („Службен весник на НРМ“, бр. 38/48):

1) основање и укинување училишта за задолжително школување под условите предвидени во посебните прописи а во рамките на програмата за развитокот на школството која ја утврдува Извршниот совет односно околинскиот собор (член 3);

2) вршење надзор над работата на училиштата за задолжително школување (член 6 став 1).

Работата под точка 1 ја вршат обата собора рамноправно, а работите од точка 2 органот на управата надлежен за работите на просветата.

Член 40

Закон за државните архиви („Службен весник на НРМ“, бр. 1/51):

1) основање државна архива на историски значаен град (член 2);

2) вршење надзор над работата на државната архива на град (член 5);

3) обезбедување средства за финансирање на државна архива на град (член 5);

4) основање архивски совет и именување членови на архивскиот совет на државна архива (член 9).

Работите под точка 1 и 3 ги вршат обата собора рамноправно, работата под точка 4 ја вршат обата собора на заедничка седница, а работата под точка 2 ја врши органот на управата надлежен за работите на културата.

Член 41

Закон за вечерните основни училишта („Службен весник на НРМ“, бр. 35/54):

1) основање вечерни основни училишта под условите предвидени во посебните прописи, а во рамките на програмата за развитокот на школството која ја утврдува Извршниот совет односно околинскиот собор (член 2);

2) назначување управител на вечерно основно училиште (член 9).

Работата под точка 1 ја вршат обата собора рамноправно, а работата под точка 2 ја вршат обата собора на заедничка седница.

Член 42

Закон за отворање виши гимназии односно виши класови на гимназии („Службен весник на НРМ“, бр. 35/54):

— отворање виши гимназии односно виши класови на гимназии под условите предвидени во посебните прописи, а во рамките на програмата за развитокот на школството која ја утврдува Извршниот совет односно околинскиот собор (член 1).

Работата ја вршат обата собора рамноправно.

Член 43

Закон за нижите вечерни гимназии („Службен весник на НРМ“ број 19/55):

— основање нижи вечерни гимназии под условите предвидени во посебните прописи, а во рамките на програмата за развитокот на школството која ја утврдува Извршниот совет односно околинскиот собор (член 2).

Работата ја вршат обата собора рамноправно.

Член 44

Закон за управување со културно-просветните, уметничките и научните установи („Службен весник на НРМ“, бр. 9/56):

1) основање културно-просветни, уметнички и научни установи (член 4);

2) потврдување правилата на установата (член 5);

3) именување членови на советот на установата (член 7);

4) разрешување член на установата пред да измине времето за кое е именуван и именување на неговото место друг член (член 9);

5) претресување годишниот извештај за работата на установата (член 14);

6) назначување раководител на установата на основа конкурс (член 21);

7) решавање по заповест заклучок односно одлука (член 23).

Работата под точка 1 ја вршат обата собора рамноправно, работата под точка 6 ја вршат обата собора на заедничка седница, и работите под точ-

ка 2, 3, 4, 5 и 7 ги врши советот надлежен за работите на културата.

Член 45

Закон за училиштата за стручно образование на земјоделците („Службен весник на НРМ“, бр. 19/56)

Покрај другите работи кои со овој закон се ставени во надлежност на општинските народни одбори и нивните органи, народниот одбор и неговите органи ги вршат и следните работи;

1) основање училишта за стручно образование на земјоделците под условите предвидени во посебните прописи, а во рамките на пропрамата за развитоко на школството која ја утврдува Извршниот совет односно околинскиот собор (член 2 став 1);

2) давање согласност на земјоделските установи, општествените, стопанските или задружните организации за основање училишта за земјоделци (член 2 став 2);

3) основање оддели на училишта за земјоделци при основните осумгодишни училишта како посебни одделенија (член 3 став 2).

Работите под точка 1 и 3 ги вршат обата собора рамноправно, а работата под точка 2 ја врши советот надлежен за работите на просветата.

Член 46

Уредба за курсевите за неписмени („Службен весник на НРМ“, бр. 14/47):

1) одобрување за основање на курсеви за неписмени што ги основаат културни и масовни организации (член 1);

2) отворање курсеви за неписмени (член 2);

3) именување раководител на курсот и одобрување одредено лице да раководи со курс за неписмени (член 5);

4) вршење надзор над работата и разгледување на извештајот за работата на курсот (член 6 и 9);

5) доделување награди и одредување висината на наградата на раководителот на курсот (член 7);

6) давање потребен материјал за пишување (член 8);

7) назначување испитна комисија (член 10);

8) примање извештајот на работата, текот на резултатите на курсот (член 11);

9) издавање уверенија на посетителите на курсевите (член 12).

Работите под точка 1, 2 и 3 ги врши советот надлежен за работите на просветата, а работите под точка 4, 5, 6, 7, 8 и 9 ги врши органот на управата надлежен за работите на просветата.

Член 47

Уредба за пионерските домови („Службен весник на НРМ“, бр. 21/48):

1) основање пионерски домови (член 2 и 3);

2) вршење надзор над работата на пионерските домови и управување со пионерските домови (член 5);

3) обезбедување средства за издршка на пионерските домови (член 9 и 10);

4) давање согласност за земање патронат над пионерски дом.

Работите под точка 1 и 3 ги вршат обата собора рамноправно, работата под точка 2 ја врши органот на управата надлежен за работите на просветата,

а работата под точка 4 ја врши советот надлежен за работите на просветата.

Член 48

Уредба за отворање општо образовни курсеви („Службен весник на НРМ“, бр. 1/48);

1) отворање (основање) основни општообразовни курсеви (член 1);

2) обезбедување средства за издржување на основните општообразовни курсеви (член 4).

Работите под точка 1 и 2 ги вршат обата собора рамноправно.

Член 49

Уредба за основање просветно-домаќински курсеви („Службен весник на НРМ“, бр. 11/48):

1) отворање (основање) просветно-домаќински курсеви (член 1);

2) обезбедување средства за издржување на просветно-домаќинските курсеви (член 4).

Работите под точка 1 и 2 ги вршат рамноправно обата собора.

Член 50

Уредбата за куклените театри („Службен весник на НРМ“, бр. 16/50);

1) основање куклен театар (член 1);

2) назначување директор (член 3);

3) обезбедување средства за издршка на куклениот театар (член 4).

Работите под точка 1 и 3 ги вршат рамноправно обата собора, а работата под точка 2 ја вршат обата собора на заедничка седница.

Член 51

Уредба за ученички домови за учениците од средните стручни, виштите основни и нижките стручни школи („Службен весник на НРМ“, бр. 18/48);

1) основање домови за ученици (член 3 став 1);

2) давање претходна согласност за основање домови за ученици, што ги основаат општествените и задружните организации (член 3 став 2);

3) обезбедување средства за издршка на домот што го основал (член 7);

4) назначување управник (член 11 став 1);

5) назначување на воспитачи во дом што го основал (член 11 став 1).

Работите под точка 1 и 3 ги вршат обата собора рамноправно, работата под точка 4 ја вршат обата собора на заедничка седница, а работите под точка 2 и 5 ги врши советот надлежен за работите на просветата.

4) Во областа на социјалните грижи

Член 52

Закон за илинденските пензии („Службен весник на НРМ“, бр. 3/48):

— издавање уверенија дека нема пречка за доделување илинденска пензија (член 8 став 1).

Работата ја врши органот на управата надлежен за работите на социјалните грижи.

Член 53

Закон за вршење на старателство („Службен весник на НРМ“, бр. 18/50):

1) вршење на работите на старателството над личноста на лицето под старателство за кое е утврдена надлежност на органот за старателство; .

2) вршење на работите на старателството над имовината на лицата под старателство за кои е утврдена надлежност на органот за старателството;

3) изградување домови за сместување на лица под старателство и обезбедување средства за нивната работа (член 14);

4) обезбедување оправданите трошоци на старателот (член 24);

5) составување и заверување на записник за примопредавањето на старателската должност (член 37);

6) сместување на деца под старателство во приватни фамилии (член 37 став 2);

7) обезбедување средства за издржување на лицата под старателство (член 38);

8) обезбедување средства за лекување и за набавка на потребни лекови на малолетникот (член 43);

9) вршење попис и проценка на малолетниковата имовина; превземање мерки за заштита на малолетниковата имовина (член 47);

10) организирање и давање помош за правилно и навремено обработување на малолетниковиот земјоделски имот, ако имотот е таков што да не може да се покријат трошоците за обработување без штета по издржувањето на малолетникот и во други случаи кога старателот не е во состојба да го стори тоа (член 55).

Работата под точка 3 ја вршат обата собора рамноправно, работите под точка 1, 2 и 10 ги врши советот надлежен за работите на старателството, а работите под точка 4, 5, 6, 7, 8 и 9 ги врши органот на управата надлежен за работите на старателството.

Член 54

Закон за социјалните установи („Службен весник на НРМ“, бр. 40/55):

1) основање на социјални установи (член 5);
2) вршење работите на државен орган надлежен за работите и задачите на социјалните установи (член 9);

3) одобрување решенијата за основање на социјални установи на самоуправниите установи, стопанските и општествените организации (член 12 став 1);

4) запишување социјалните установи и нивните измени во регистарот на социјалните установи (член 13 став 1, 2 и 4);

5) донесување решение за престанок на социјалните установи што ги основал (член 15 став 1);

6) одлучување да не се укинува социјална установа основана од самоуправна установа, општествена или стопанска организација (член 16 став 2);

7) именување членови на управниот одбор на социјалната установа што ја основал (член 19 став 2);

8) одредување претставник на општинскиот народен одбор во управниот одбор на социјалната установа за чии работи и задачи е надлежен републичкиот орган или органот на околинскиот народен одбор (член 19 став 2);

9) разрешување сите или одделни членови на управниот одбор на социјалната установа за чии работи и задачи е надлежен општинскиот народен одбор (член 20 став 2);

10) потврдување правилата на социјалната установа за чии работи и задачи е надлежен (член 24);

11) назначување управител на социјалната установа што ја основал (член 29);

12) донесување решение по извештајот на управникот на социјалната установа (член 32 став 2);

13) решавање по жалбите за примање и отпуштање на штитеници од социјални установи за чии работи и задачи е надлежен (член 41);

14) утврдување на висината на надоместа за издржување на штитениците (член 43 став 2);

15) обезбедување на платите со придонесот за социјално осигурување на воспитачкиот и здравствениот кадар, како и средства за инвестициони потреби на социјалната установа што ја основал (член 47 став 2).

Работите под точка 1, 5, 6 и 15 ги вршат обата собора рамноправно, работата под точка 11 ја вршат обата собора на заедничка седница, работите под точка 2, 3, 7, 8, 9, 10, 12 и 14 ги врши советот надлежен за работите на социјалните грижи, а работите под точка 4 и 13 ги врши органот на управата надлежен за работите на социјалните грижи.

5) Во областа на народното здравје

Член 55

Закон за аптеките („Службен весник на НРМ“ бр. 36/56)

Покрај другите работи кои со овој закон се ставени во надлежност на општинските народни одбори и нивните органи, народниот одбор и неговите органи ги вршат и следните работи:

1) основање аптеки (член 6 став 1);

2) потврдување на договор (член 7);

3) давање одобрение за основање на аптеки и образување комисија за испитување дали се исполнети условите за основање аптека од установа и организација (член 8 став 1 и 2);

4) именување и разрешување на управниот одбор на аптека основана од општинскиот народен одбор, установа односно организација;

5) назначување управник на аптека основана од општинскиот народен одбор (член 22 став 2);

6) примање извештај од управникот на аптеката за незаконитоста на актите на управниот одбор на аптеката и задржување на истите од извршување (член 24);

7) потврдување правила на аптека основана од општинскиот народен одбор односно давање согласност на правилата на аптека основана од установа или организација (член 27);

8) одобрување проширувањето односно намалувањето на делокругот на аптеката (член 30 став 2);

9) образување фондови на аптеката што ја основал општинскиот народен одбор и давање одобрение на управниот одбор на аптеката за основање и укинување на фондови (член 43);

10) вршење непосреден надзор над работата на аптеките (член 48);

11) решавање за престанок на аптека што ја основал општински народен одбор (член 58 став 1);

12) давање согласност за престанок односно преземање на престанала аптека со работа основана од установа или организација (член 58 став 2);

13) основање на аптекарски станици (член 61).

Работите под точка 1, 9, 11, 12 и 13 ги вршат обата собора рамноправно, работата под точка 5 ја вршат обата собора на заедничка седница, работите под точка 4, 6, 7 и 8 ги врши советот надлежен за работите на народното здравје, а работите под 2, 3 и 10 ги врши органот на управата надлежен за работите на народното здравје.

6) Во областа на управување со општонародниот имот

Член 56

Уредба за изградба станбени згради на лицата бегалци од Егејска Македонија („Службен весник на НРМ“, бр. 20/51):

1) доделување земјиште од општонароден имот за изградба станбени згради на инвеститорите бегалци (член 4);

2) вршење пренос во лична сопственост на згради од општонароден имот, како и доделување на земјишта на кое се наоѓа зградата (член 11).

Работите под точка 1 и 2 ги вршат обата собора рамноправно.

7) Во областа на внатрешните работи

Член 57

Закон за државјанството на Народна Република Македонија („Службен весник на НРМ“, бр. 16/50):

1) прием на молби за добивање државјанство на Народна Република Македонија од лица кои се примени во државјанство на ФНРЈ по исклучителен пат (член 8);

2) прием на молби за промена на републичкото државјанство односно стекнување државјанство на Народна Република Македонија (член 18);

3) примање изјава (член 27).

Работите под точка 1, 2 и 3 ги врши органот на управата надлежен за внатрешни работи.

Член 58

Закон за прекршоците против јавниот ред и мир („Службен весник на НРМ“, бр. 10/49, 30/51 и 19/56):

— давање одобрение за собирање доброволни прилози на подрачјето на општината (член 7 став 2).

Работата ја врши органот на управата надлежен за внатрешни работи.

8) Во областа на општата управа

Член 59

Закон за избор и отповикување одборници на народните одбори („Службен весник на НРМ“, бр. 20/57)

Покрај другите работи кои со овој закон се ставени во надлежност на општинските народни одбори и нивните органи, народниот одбор на општината и неговите органи ги вршат и следните работи:

1) утврдување бројот на одборниците на општинскиот собор и соборот на производителите на општинскиот народен одбор (член 4);

2) распишување на дополнителни избори за одборници на општинскиот собор (член 10 став 3);

3) распишување на дополнителни избори за одборници на соборот на производителите на општинскиот народен одбор (член 10 став 3);

4) определување на изборни единици за избор на одборници на општинскиот собор (член 31 став 1);

5) определување погодно место за објавување на изводите на огласот за потврдените листи кандидати (член 66);

6) предавање на избирачкиот одбор кутија за гласање, гласачки ливчиња, извод од избирачкиот список и друг изборен материјал (член 69);

7) примање на изборниот материјал и издавање потврда за истиот (член 90);

8) објавување извештај на изборната комисија (член 95 став 2);

9) образување заеднички комисији за две и опвеќе стопански организации со помалку од дваесет производители во согласност со нивните управни одбори (член 97 став 4);

10) определување на изборни единици за избор на одборници во соборот на производителите и објавување на решението за утврдување на изборните единици (член 104 став 1 и 2).

Работата под точка 1 ја вршат обата собора рамноправно, работата под точка 2 ја врши општинскиот собор, работата под точка 3 ја врши соборот на производителите, работите под точка 4, 9 и 10 ги вршат обата собора на заедничка седница а работите под точка 5, 6, 7 и 8 ги врши секретарот на народниот одбор.

II. РАБОТИ ОД НАДЛЕЖНОСТА НА ОКОЛИСКИТЕ НАРОДНИ ОДБОРИ И НИВНИТЕ ОРГАНИ

1) Во областа на стопанството а) Земјоделство

Член 60

Закон за заштита на добитокот од заразни болести („Службен весник на НРМ“, бр. 9/56).

Покрај другите работи кои со овој закон се ставени во надлежност на околинските народни одбори и нивните органи, народниот одбор и неговите органи ги вршат и следните работи:

1) вршење работите од член 3 од овој закон (член 3);

2) пропишување општи мерки со цел да се направат нештетни предметите што биле во допир со заразниот добиток (член 12 став 2);

3) надоместување на штетата за закланиот добиток поради заболување од туберкулоза и бруцелоза наредено од неговите органи (член 25 став 3);

4) наредување, во согласност со Извршниот совет, превентивното бележење да се изврши делумно или сосема за сметка на сопственикот односно органот на управувањето (член 25 став 2);

5) одредување лице што ќе врши поделни работи од делокругот на ветеринарната инспекција (член 33).

Работата под точка 4 ја вршат обата собора рамноправно, работата под точка 5 ја вршат обата собора на заедничка седница, работата под точка 2 ја врши советот надлежен за работите на ветеринарството, а работите под точка 1 и 3 ги врши органот на управата надлежен за работите на ветеринарството.

Член 61

Закон за водите („Службен весник на НРМ“, бр. 11/57)

Покрај другите работи кои со овој закон се ставени во надлежност на околиските народни одбори и нивните органи, народниот одбор и неговите органи ги вршат следните работи:

1) донесување на водостопански основи за води чии режим влијае на две или повеќе општини во околицјата (член 8 став 1);

2) донесување на ориентациона водостопанска основа за води чии режим влијае на две или повеќе општини во околицјата (член 9 став 1).

Работите под точка 1 и 2 ги вршат обата собора рамноправно.

б) Занает чиство

Член 62

Закон за занаетчиството („Службен весник на НРМ“, бр. 3/51):

1) образување на испитна комисија за полагање на испит за занаетчиски мајстор (член 30 став 2);

2) вршење надзор над работата на комисијата за полагање на испит за занаетчиски мајстор (член 30 став 3);

3) одобрување полагање на испит за занаетчиски мајстор (член 33 став 2);

4) донесување решенија за допуштање односно недопуштање за полагање на занаетчиски мајсторски испит (член 34 став 1);

5) доставување до територијално надлежниот одбор молбите за полагање на занаетчиски мајсторски испит за кои не е територијално надлежен (член 34 став 3);

6) решавање по приговорите на решенијата на испитната комисија за полагање испит за занаетчиски мајстор (член 35 став 6);

7) донесување решенија за исполнување условите за занаетчиски мајстор за водење занаетчиска работилница (член 77).

Работите под точка 1 и 2 ги врши советот надлежен за работите на трудот и трудовите односи, а работите под точка 3 и 7 ги врши органот на управата надлежен за работите на трудот и трудовите односи.

в) Сообраќај

Член 63

Закон за јавните патишта („Службен весник на НРМ“, бр. 19/55):

1) давање претходно мислење за категоризирање јавен пат од II ред за јавен пат од III ред и обратно (член 11);

2) непосредно управување со јавните патишта категоризирани во I и II ред (член 12);

3) водење катастар за јавните патишта I и II ред (член 14 став 2);

4) одржување во исправна состојба на патните и сообраќајните знаци (член 22);

5) пропишување поблиски прописи за извршување на одредбите за обврските и мерките по случај прекинување на патен сообраќај поради елементарни непогоди (член 28 став 2);

6) пропишување употреба на бесплатна работна сила за изградување, реконструкција и одржување на јавен пат (член 29 став 1);

7) дозволување за земање и употреба на јавен пат од I и II ред и патно земјиште со кое управува, за други цели освен за целите на сообраќајот (член 40);

8) издавање одобрение за изградување или реконструирање пристапни патишта, уреди за спроведување води и други објекти, градби и поставувања железнички шини, телеграфски, телефонски, електропроводни и други столбови и реклами, како и други предмети на патиштата од I и II ред; пропишување услови и работа потребни за заштита на патот, патните објекти и сигурноста на сообраќајот на патиштата од I и II ред (член 41);

9) одобрување изградба на станбени и стопански згради на растојание одредено во член 44 на овој закон покрај патиштата од I и II ред (член 45 став 1);

10) одржување чистотата на деловите од патиштата од I и II ред што се наоѓаат надвор од населените места (член 48 став 2);

11) поднесување пријави против сторителите на прекршоци (член 50).

Работите под точка 1, 5 и 6 ги вршат обата собора рамноправно, работата под точка 2 ја врши советот надлежен за работите на јавните патишта, а работите под точка 3, 4, 7, 8, 9, 10 и 11 ги врши органот на управата надлежен за работите на јавните патишта.

Член 64

Уредба за јавен превоз во патниот сообраќај („Службен весник на НРМ“, бр. 39/53):

1) издавање на дозволи за превоз со моторни возила на подрачјето на две или повеќе општини во околицјата (член 14 точка 2);

2) пропишување тарифа за превоз на патници и стоки во јавниот сообраќај во подрачјето на околицјата (член 16 став 1);

3) издавање на одобрение за обавување на личиски превоз на подрачјето на околицјата (член 17 став 2);

4) распишување и спроведување на лицитација за издавање одобрение за постојани линии на подрачјето на околицјата (член 19 став 1);

5) донесување на возен ред (член 22);

6) донесување на прописи за обавување на превозот на подрачјето на околицјата (член 22);

7) давање согласност за времено или трајно обуставување на превозот на определена постојана линија на подрачјето на околицјата (член 26 став 1 и 3);

8) издавање одобрение за превоз на патници на постојани линии на подрачјето на околицата со камиони (член 27 став 1);

9) водење регистар за издадените дозволи и одобренија (член 33 став 1).

Работата под точка 6 ја вршат обата собора рамноправно, а работите под 1—5 и 7—9 ги врши органот на управата надлежен за работите на сообраќајот.

2) Во областа на комуналните работи и градежништвото

Член 65

Уредба за димничарската служба („Службен весник на НРМ“, бр. 4/50):

— определување кои општински народни одбори се должни самостојно да организираат димничарска служба (член 6 став 3).

Работата ја врши советот надлежен за комунални работи.

3) Во областа на просветата и културата

Член 66

Закон за музеите („Службен весник на НРМ“, бр. 11/48):

1) донесување решенија за основање музеи од локално значење (член 3);

2) вршење непосредно раководство и надзор над музеите што ги основал (член 4);

3) донесување поблиски прописи за задачите, организацијата и работата на музеите што ги основал (член 5).

Работата по точка 1 ја вршат обата собора рамноправно, работата под точка 2 органот на управата надлежен за работите на културата, а работата под точка 3 ја врши советот надлежен за работите на културата.

Член 67

Закон за управување со културно-просветните, уметничките и научните установи („Службен весник на НРМ“, бр. 9/56):

1) основање културно-просветни, уметнички и научни установи (член 4);

2) потврдување правилата на установата (член 5);

3) именување членови на советот на установата (член 7);

4) разрешување член на советот на установата пред да измине времето за кое е именуван и именување на неговото место друг член (член 9);

5) претресување годишниот извештај за работата на установата (член 14);

6) назначување раководител на установата на основа конкурс (член 21);

7) решавање по заповед заклучок односно одлука (член 23).

Работата под точка 1 ја вршат обата собора рамноправно, работата под точка 6 ја вршат обата собора на заедничка седница, а работите под точка 2, 3, 4, 5, 7 ги врши советот надлежен за работите на културата.

Член 68

Закон за Универзитетот во Скопје („Службен весник на НРМ“ бр. 15/56):

— избор на еден член на универзитетскиот совет од редот на одборниците (член 120)

Работата ја вршат на заедничка седница обата собора на Народниот одбор на Скопска околица.

Член 69

Законот за отварање виши гимназии односно виши класови на гимназии („Службен весник на НРМ“, бр. 35/54):

отварање виши гимназии односно виши класови на гимназии под условите предвидени во посебни прописи, а во рамките на програмата за развитокот на школството која ја утврдува Извршниот совет (член 1).

Работата ја вршат обата собора рамноправно.

Член 70

Закон за Вишата педагошка школа во Скопје („Службен весник на НРМ“, бр. 36/56):

— избирање член на советот на Вишата педагошка школа во Скопје (член 10).

Работата ја вршат на заедничка седница обата собора на Народниот одбор на Скопска околица.

Член 71

Уредба за ученичките домови за ученици од средните, средните стручни, вишите основни и нижите стручни школи („Службен весник на НРМ“, бр. 18/47):

1) основање домови за ученици од средните училишта (член 3 став 1);

2) обезбедување средства за издршка на домовите што ги основал (член 7).

Работите под точка 1 и 2 ги вршат обата собора рамноправно.

4) Во областа на социјалните грижи

Член 72

Закон за социјалните установи („Службен весник на НРМ“, бр. 40/55):

1) основање социјални установи (член 5);

2) вршење работи на државен орган надлежен за работите и задачите на социјалната установа (член 9);

3) решавање по жалбите на решенијата со кои не е одобрено решението за основање на социјална установа (член 12 став 2);

4) донесување решение за престанок на социјалните установи што ги основал околинскиот народен одбор (член 15 став 1);

5) именување членови на управен одбор на социјалните установи што ги основал околинскиот народен одбор (член 19 став 2);

6) разрешување сите или одделни членови на управниот одбор на социјална установа за чии работи и задачи е надлежен околинскиот народен одбор (член 20 став 2);

7) потврдување правилата на социјалната установа за чии работи и задачи е надлежен околинскиот народен одбор (член 24);

8) назначување управител на социјална установа што ја основал околинскиот народен одбор (член 29);

9) донесување решение по извештајот на управникот на социјалната установа што ја основал околинскиот народен одбор (член 32 став 2);

10) решавање по жалбите за примање и отпуштање на штитеници од социјални установи за чии работи и задачи е надлежен околинскиот народен одбор (член 41);

11) утврдување висината на надоместот за издржување на штитениците (член 43 став 2).

Работите под точка 1 и 4 ги вршат обата собора рамноправно, работата под точка 8 ја вршат обата собора на заедничка седница, работите под точка 2, 3, 5, 6, 7, 9 и 11 ги врши советот надлежен за работите на социјалните прижи, а работата под точка 10 ја врши органот на управата надлежен за работите на социјалните прижи.

Член 73

Закон за вршење на старателство („Службен весник на НРМ“, бр. 18/50):

— изградување домови за сместување на лица под старателство и обезбедување средства за нивната работа (член 14).

Работата ја вршат обата собора рамноправно.

5) Во областа на народното здравје

Член 74

Закон за аптеките („Службен весник на НРМ“, бр. 36/56)

Покрај другите работи кои со овој закон се ставени во надлежност на сколинските народни одбори и нивните органи, народниот одбор и неговите органи ги вршат следните работи:

1) оснивање на аптеки (член 6 став 2);

2) решавање по жалбата за одбивање на одобрение за оснивање на аптека (член 8 став 5);

3) именување и разрешување на управен одбор на аптека што ја основал околинскиот народен одбор (член 16 точка 3 и член 17);

4) назначување управник на аптека основана од околинскиот народен одбор (член 22 став 2);

5) примање извештај од управникот на аптека за незаконитоста на актите на управниот одбор на аптеката основана од околинскиот народен одбор и задржување на истите од извршување (член 24);

6) потврдување правила на аптека основана од околинскиот народен одбор (член 27);

7) одобрување за проширување односно намалување на делокругот на аптеката (член 30 став 2);

8) образување фондови на аптеката што ја основал околинскиот народен одбор (член 43);

9) образување на фондови за унапредување и проширување на аптеките (член 45);

10) вршење непосреден надзор над работата на аптеките (член 48);

11) решавање за престанок на аптека што ја основал околинскиот народен одбор (член 58 став 1).

Работите под точка 1, 8, 9 и 11 ги вршат обата собора рамноправно, работата под точка 4 ја вршат обата собора на заедничка седница, работите под точка 2, 3, 5, 6 и 7 ги врши советот надлежен за работите на народното здравје, а работата под точка 10 ја врши органот на управата надлежен за работите на народното здравје.

6) Во областа на внатрешните работи

Член 75

Закон за прекршоците против јавниот ред и мир („Службен весник на НРМ“, бр. 10/49, 30/51 и 19/56);

1) забранување одржување на приредба ако постои опасност од згрозување на јавниот ред и мир (член 6 став 2);

2) давање одобрение за собирање доброволни прилози на подрачјето на околицата (член 7 став 2)

Работите под точка 1 и 2 ги врши органот на управата надлежен за внатрешни работи.

Член 76

Закон за околинските противпожарни фондови („Службен весник на НРМ“, бр. 19/57)

Покрај другите работи кој со овој закон се ставени во надлежност на околинскиот народен одбор и неговите органи, народниот одбор и неговите органи ги вршат следните работи:

1) потврдување правилата на фондот (член 4);

2) именување на претседател и членови на управниот одбор на фондот (член 11 став 3);

3) одобрување претсметката на приходите и расходите и завршната сметка по фондот (член 13 став 2);

4) одредување бројот на членовите на управниот одбор на фондот до донесувањето правилата на фондот (член 18).

Работите под точка 1, 3 и 4 ги вршат обата собора рамноправно, а работата под точка 2 ја вршат обата собора на заедничка седница.

7) Во областа на опшната управа

Член 77

Закон за избор и отповикување одборници на народните одбори („Службен весник на НРМ“ бр. 20/57)

Покрај работите што со овој закон се ставени во надлежност на околинските народни одбори и нивните органи, народниот одбор и неговите органи ги вршат и следните работи:

— одредување бројот на одборниците на околинскиот собор и Соборот на производителите на околицата (член 4).

Работата ја вршат обата собора рамноправно.

Член 78

Закон за подрачјата на околиците и општините во Народна Република Македонија („Службен весник на НРМ“ бр. 19/57:

— решавање на споровите за границите помеѓу општините на подрачјето на околицата (член 5)

Работата ја врши околинскиот собор.

III. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 79

Извршниот совет ќе ги доведе во склад со начелата на Законот за надлежноста на општинските и околинските народни одбори и нивните органи и со начелата на овој закон одредбите на републичките уредби и други прописи со кои се утврдува надлежноста на републичките органи на упра-

вата за непосредно вршење инспекциски работи во поедини области.

Член 80

Работите што се ставени во надлежност на околиските народни одбори или на нивните органи со републички прописи чие што важење е одредено до утврден рок или со прописите кои што се извршени, ќе ги вршат и понатаму тие органи, доколку со одредбите на Посебниот дел од овој закон не е поинаку одредено.

Член 81

Во работите што со одредбите на овој закон се пренесени од надлежноста на околиските органи на општинските органи, управната постапка во предметите во кои постапката е започната пред влегување во сила на овој закон ќе ја довршат досега надлежните органи.

Член 82

Овој закон влегува во сила со денот на неговото објавување во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

226.

У К А З ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА ВО НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Врз основа на член 71 точка 11 од Уставниот закон за основите на општественото и политичкото устројство и органите на власта на Народна Република Македонија се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за органите на управата во Народна Република Македонија што го усвои Народното собрание на Народна Република Македонија на седницата на Републичкиот собор одржана на 27 и 28 декември 1957 година.

У бр. 31

28 декември 1957 година

Скопје

Претседател на Народното собрание, Лазар Колишевски, с. р.	Претседател на Извршниот совет, Љупчо Арсов, с. р.
--	--

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА ВО НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Во Законот за органите на управата во Народна Република Македонија од 24 мај 1956 година („Службен весник на НРМ“ бр. 14/56) во член 10 ред 2 место „Совет за школство“ се става „Совет за просвета“, а во ред 3 место „Совет за просвета и култура“ се става „Совет за култура“.

Член 2

Во член 26 став 1 се менува и гласи:

„Советот за просвета врши одредени извршни, како и управни работи од републичка надлежност

во областа на школството и наставата, претшколското образование, образованието на возрасните, физичката култура, војармиското воено воспитание и во другите области на школувањето и наставата“.

Член 3

Во член 27 став 1 се менува и гласи:

„Советот за култура врши одредени извршни, како и управни работи од републичка надлежност во областа на радиодифузната служба, театарот, музеите, филмот и во другите области на културата, како и во областа на науката доколку тие работи со закон или прописи донесени на основа закон не се ставени во надлежност на други органи“.

Член 4

Во член 34 се додава став 2 кој гласи:

„Во составот на Секретаријатот за земјоделство е Управата за ветеринарна служба и Управата за заштита на растенијата“.

Сегашниот став 2 станува став 3.

Член 5

Во член 36 став 2 се менува и гласи:

„Секретаријатот за сообраќај ги врши спрема Дирекцијата за патишта правата и должностите од член 43 на Законот за државната управа“.

Член 6

Во член 39, став 3 по зборот „управа“ место запиркката се става точка, а остатокот од реченицата се брише.

Член 7

Во член 46 став 1 во ред 10 место „школство“ се става „просвета“, а во ред 11 место „просвета и култура“ се става „култура“.

Член 8

Во член 47 став 1 во ред 9 се брише зборот „школство“ и запиркката по тој збор.

Член 9

Во член 56 став 1 во ред 9 се брише зборот „школство“ и запиркката по тој збор.

Член 10

Во член 83 став 2 место „култура“ се става „просвета“.

Член 11

По член 88 се додава нов член 88а кој гласи:
„Се овластува Извршниот совет, во склад со начелата содржани во Законот за државната управа и одредбите на овој закон со кои е утврден делокругот на републичките органи на управата роедини работи кои со републичките закони донесени до влегувањето во сила на оваа одредба се ставени во надлежност на Извршниот совет како и поедини овласти што на Извршниот совет со тие закони му се дадени за донесување на прописи за извршување на поедини одредби од законите, да ги пренесе врз републичките органи на управата, како и поедини од тие работи и овласти да може да ги пренесува од републичките органи на управата врз

народните одбори и нивните совети и органи на управата“.

Член 12

Овој закон влегува во сила од денот на неговото објавување во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

227.

На основа член 75 став 3 од Уставниот закон за основите на општественото и политичкото устројство и органите на власта на Народна Република Македонија, — Народното собрание на Народна Република Македонија на Деветнаесеттата заедничка седница на Републичкиот собор и Соборот на производителите одржана на 28 декември 1957 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА ОРГАНИЗАЦИЈАТА И РАБОТЕЊЕТО НА ИЗВРШНИОТ СОВЕТ

I. Се потврдува Уредбата за изменување и дополнување на Уредбата за организацијата и работењето на Извршниот совет ИС бр. 229 од 23 декември 1957 година, објавена во „Службен весник на Народна Република Македонија“, бр. 37/57.

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на нејзиното донесување.

Број 1131

28 декември 1957 година

Скопје

Претседател
на Народното собрание,
Лазар Колишевски, с. р.

228.

Врз основа на член 42 став 1 од Уставниот закон за основите на општественото и политичкото устројство и органите на власта на Народна Република Македонија и член 120 став 1 и 2 од Законот за универзитетот во Скопје,

Народното собрание на Народна Република Македонија на Дваесет и третата седница на Републичкиот собор, одржана на 27 и 28 декември 1957 година, ја донесе следната

О Д Л У К А

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИЗБИРАЊЕ ЧЛЕН НА УНИВЕРЗИТЕТСКИОТ СОВЕТ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ ВО СКОПЈЕ

I. Се разрешува од должноста член на Универзитетскиот совет на Универзитетот во Скопје Владо Малески, член на Извршниот совет.

II. Се избира за член на Универзитетскиот совет на Универзитетот во Скопје Горѓи Филиповски, вонреден професор на Земјоделско-шумарскиот факултет во Скопје.

III. Оваа одлука влегува во сила со денот на нејзиното донесување.

Број 1125

28 декември 1957 година

Скопје

Народно собрание на Народна Република Македонија

Претседател на Републичкиот собор, Димче Зографски, с. р.	Претседател на Народното собрание, Лазар Колишевски, с. р.
---	--

229.

На основа член 3 од Законот за надлежноста на општинските и околиските народни одбори и нивните органи во работите уредени со републички прописи, Извршниот совет донесува

У Р Е Д Б А

ЗА НАДЛЕЖНОСТА НА ОПШТИНСКИТЕ И ОКОЛИСКИТЕ НАРОДНИ ОДБОРИ И НИВНИТЕ ОРГАНИ ВО РАБОТИТЕ УРЕДЕНИ СО РЕПУБЛИЧКИ ПРОПИСИ

A. ОПШТ ДЕЛ

Член 1

Во склад со начелата на Законот за надлежноста на општинските и околиските народни одбори и нивните органи во работите уредени со републички прописи, со оваа Уредба се одредува надлежноста на општинските и околиските народни одбори и нивните органи во работите кои се ставени во нивна надлежност по прописите на бившата Влада на НРМ, Извршниот совет, републичките совети и републичките органи на управата, донесени до 20 јули 1955 година, со исклучок на уредбите потврдени од Народното собрание на Народна Република Македонија.

Општинските и околиските народни одбори, нивните совети и органите на управата ги вршат работите што во нивна надлежност се ставени со прописите на Извршниот совет, републичките совети и републичките органи на управата донесени по 20 јули 1955 година, доколку со одредбите на оваа Уредба поедините од тие работи не се ставени во надлежност или делокруг на друг орган.

Со одредбите на Посебниот дел на оваа Уредба се одредува кои од работите од надлежноста на народен одбор ги врши соодветниот собор на народниот одбор, обата собора рамноправно односно обата собора во заедничка седница, како и кој совет односно орган на управата на народен одбор ги врши поедините работи од надлежноста на овие органи.

Член 2

Од работите споменати во член 1 на оваа Уредба општинските народни одбори, нивните совети и органи на управата ги вршат работите наведени во Посебниот дел на оваа Уредба под I, а околиските народни одбори, нивните совети и органи на управата ги вршат работите наведени во Посебниот дел на оваа Уредба под II.

Член 3

Согласно одредбите на член 4 од Законот за надлежноста на општинските и околиските народни одбори и нивните органи во работите уредени со републички прописи, општинските и околиските народни одбори, нивните совети и органи на управата имаат и овласти кои со прописите на бившата Влада на НРМ, Извршниот совет, републичките совети и републичките органи на управата се дадени на сите државни органи за заштита и остварување на правата и обврските што им се утврдени со прописи, водат управна постапка, и решаваат во работите од својата надлежност, превземаат управни дејства и мерки за кои се овластени, како и сите други дејства и мерки потребни за извршување работите од својата надлежност, ако со одредбите на Посебниот дел на оваа Уредба или со други посебни прописи вршењето на поедини овласти, дејства и мерки не е ставено во надлежност на други органи.

Општинските и околиските народни одбори имаат и овласти што со републичките прописи од претходниот став им се дадени на сите државни органи за основање на самостојни установи и организации.

Член 4

Општинските односно околиските народни одбори, нивните совети и органи на управата ги вршат работите наведени во Посебниот дел на оваа Уредба под I односно под II, на начин и под условите одредени со прописите со кои тие работи се уредени, ако со одредбите на оваа Уредба не е поинаку одредено.

Ако поедините од тие прописи се изменети или се во спротивност со подоцнешните прописи, одредбите на оваа Уредба ќе се применуваат во склад со тие подоцнешни прописи.

Член 5

Ако со прописите за надлежноста не е одредено кој совет односно орган на управата на народниот одбор ја врши поедина работа, таа работа ја врши оној совет односно орган на управата во чиј делокруг таква работа спаѓа согласно со одлуката на народниот одбор.

В. ПОСЕБЕН ДЕЛ**I. РАБОТИ ОД НАДЛЕЖНОСТА НА ОПШТИНСКИТЕ НАРОДНИ ОДБОРИ И НИВНИТЕ ОРГАНИ****1) ВО ОБЛАСТА НА СТОПАНСТВОТО****а) Финансии****Член 6**

Уредба за условите под кои ќе се врши намалување на катастарскиот приход поради смалување на приносот („Службен весник на НРМ“, бр. 22/54)

1) водење на книга за штети причинети од елементарни настани (чл. 9);

2) образување комисија за процена големината на штета од елементарни настани и предлагање донесување на решение за намалување на катастарскиот приход и износот на пресметаниот данок што ќе се отпише (член 10);

3) донесување решение за намалување катастарскиот приход и износот на прометниот данок (член 12 став 1).

Работите ги врши органот на управата надлежен за работите на финансиите.

Член 7

Одлука за условите под кои висината на закупнината од земјиштата на верските заедници служи како даночна основица на данокот на доход од селско стопанство („Службен весник на НРМ“, бр. 1/56).

— присуствување на јавно наддавање, издавање службена потврда за правилноста на одржаното наддавање и решавање по приговорите против издадена потврда (точка III).

Работите ги врши органот на управата надлежен за работите на финансиите.

Член 8

Одлука за одредување оквирни тарифни ставки за пропишување општински такси („Службен весник на НРМ“, бр. 7/56)

— пропишување општински такси (точка I).

Работата ја вршат обата собора рамноправно

Член 9

Упатство за пресметување и наплатување на надокнадата за услугите во здравствените установи со самостојно финансирање („Службен весник на НРМ“, бр. 21/53)

— исплатување на накнада за здравствени услуги (точка 6).

Работата ја врши органот на управата надлежен за работите на финансиите.

Член 10

Упатство за финансирањето и работењето на здравствените установи („Службен весник на НРМ“, бр. 21/53)

1) давање согласност на утврдена претсметка на приходи и расходи на здравствена установа (точка 2 став 2);

2) определување највисоките цени на услугите што ги дава здравствена установа (точка 9 став 2);

3) давање согласност на завршната сметка на здравствената установа (точка 13 став 2);

4) обезбедување средства за инвестициона изградба и за проширување капацитетот, како и за изградба и отворање на нови установи (точка 24 став 1);

5) заменување и дополнување на основните средства од свои финансиски средства (точка 24 став 2).

Работите под точка 4 и 5 ги вршат обата собора рамноправно, работата под точка 2 ја врши советот надлежен за работите на финансиите и работите под точка 1 и 3 ги врши органот на управата надлежен за работите на финансиите.

б) Земјоделство**Член 11**

Уредба за ветеринарните станици („Службен весник на НРМ“, бр. 16/50)

1) оснивање ветеринарни станици и помошни ветеринарни станици и определување на нивните седишта (член 2);

2) раководење и надзор над работите на ветеринарните станици и помошните ветеринарни станици (член 9).

Работата под точка 1 ја вршат обата собори рамноправно, а работата под точка 2 ја врши органот на управата надлежен за работите на ветеринарството.

Член 12

Правилник за организација и работа на ветеринарните станици („Службен весник на НРМ“, бр. 10/51)

— одредување времето за куративна работа во ветеринарната болница (амбуланта) (член 9 став 1).

Работата ја врши советот надлежен за работите на ветеринарството.

Член 13

Уредба за определување реони за одгледување на поедини раси и соеви добиток во НРМ („Службен весник на НРМ“, бр. 17/55)

1) донесување прописи за определување на микрореони на поедини раси и соеви добиток (чл. 8);

2) определување рокот за користење машки приплодници од нерееонирани раси и соеви говеда (член 10 став 2).

Работите ги врши советот надлежен за работите на ветеринарството.

Член 14

Уредба за оснивањето и работата на сточарските селекциони станици, припусните станици и станиците за вештачко осеменување и борба против стерилитетот („Службен весник на НРМ“, бр. 38/55)

1) основање на сточарски селекциони станици (член 2 став 1);

2) основање на припусни станици за вештачко осеменување и борба против стерилитетот (член 2 став 1);

3) давање бесплатно или со намалени цени на одобрени машки расплодници или средства за набавување на машки расплодници (член 7);

4) давање надокнада за издршка на машки одобрени расплодници (член 8);

5) предвидување средства за исхрана, персонал и др. за грлата во припусните пунктови (член 9);

6) вршење стручна контрола и надзор над работата на припусните станици (член 11).

Работите под точка 1 и 2 ги вршат обата собора рамноправно, работите под точка 3 и 4 ги врши советот надлежен за работите на ветеринарството, а работите под точка 5 и 6 ги врши органот на управата надлежен за работите на ветеринарството.

Член 15

Уредба за надзор над извршувањето на Законот за унапредување на сточарството („Службен весник на НРМ“, бр. 4/56)

1) вршење надзор над извршувањето на законот (член 1);

2) наредување управни мерки (член 7).

Работите ги врши органот на управата надлежен за работите на ветеринарството.

Член 16

Уредба за надзор над извршувањето на Законот за унапредување на овоштарството („Службен весник на НРМ“, бр. 4/56)

1) вршење надзор над извршувањето на Законот (член 1);

2) наредување на управни мерки (член 7).

Работите ги врши органот на управата надлежен за работите на земјоделството.

Член 17

Уредба за надзор над извршувањето на Законот за унапредување на овоштарството („Службен весник на НРМ“, бр. 4/56)

1) вршење надзор над извршувањето на Законот (член 1);

2) издавање овластување за ставање во промет на лозов посадочен материјал (член 29);

3) наредување управни мерки (член 7 став 4).

Работите ги врши органот на управата надлежен за работите на земјоделството.

Член 18

Уредба за контрола на квалитетот на овошниот посадочен материјал („Службен весник на НРМ“, бр. 5/56)

1) издавање одобренија за ставање во промет на овоштен посадочен материјал (член 4);

2) одредување местата за продажба на овоштен посадочен материјал (член 6 став 1);

3) вршење надзор посадочниот овоштен материјал да не се продава вон одредените за тоа места (член 6 став 2).

Работата под точка 2 ја врши советот надлежен за работите на земјоделството, а останатите работи ги врши органот на управата надлежен за работите на земјоделството.

Член 19

Уредба за контрола над квалитетот на лозовиот посадочен материјал („Службен весник на НРМ“, бр. 5/56)

1) издавање одобрение за ставање во промет на лозов посадочен материјал (член 4);

2) издавање овластение на семенските и специјализираните претпријатија за ставање во промет на лозов посадочен материјал (член 5 став 3);

3) одредување местото за продавање на лозов посадочен материјал (член 6 став 1);

4) вршење надзор да не се продава лозов посадочен материјал вон одредените места (член 6 став 2).

Работата под точка 3 ја врши советот надлежен за работите на земјоделството, а другите работи ги врши органот на управата надлежен за работите на земјоделството.

Член 20

Уредба за работата на семечистателните станици и триерите во јавна употреба и за контрола на семенскиот материјал („Службен весник на НРМ“, бр. 16/56)

1) регистрирање семечистателните станици за јавна употреба (член 1 став 2);

2) одобрување на индивидуален производител за ставање на својот триер во јавна употреба (чл. 2 став 1);

3) вршење стручен надзор над работата на семечистателните станици и триери на индивидуалните производители во јавна употреба (член 5);

4) вршење преглед на машините во семечистателните станици и триерите на индивидуалните производители во јавна употреба пред есенската и пролетната сејба (член 6 став 1);

5) назначување стручна комисија за вршење преглед на машините во семечистателните станици и триерите на индивидуалните производители во јавна употреба (член 6 став 2);

6) одредување висината на надоместокот за чистење на семе (член 8);

7) вршење контрола на семенскиот материјал (член 10).

Работата под точка 6 ја врши советот надлежен за работите на земјоделството, а другите работи ги врши органот на управата надлежен за работите на земјоделството.

Член 21

Уредба за надоместување на трошоци на лицата, организациите и установите при спроведување на општи акции за сузбивање и уништување на плевелите („Службен весник на НРМ“, бр. 16/53)

— одредување на бројот на часови нужни за извршување на определени работи и одредување на надоместок за коли и добиточни запрети како и за косачи и други лица (член 2).

Работата ја врши советот надлежен за работите на земјоделството.

Член 22

Уредба за образување на комисиите за проценка бројот на морфинските единици за суров опиум („Службен весник на НРМ“, бр. 16/57)

1) именување на еден член на комисијата за проценка на бројот на морфинските единици (член 2 став 1);

2) образување на комисија (член 3 став 1).

Работите ги врши советот надлежен за работите на земјоделството.

Член 23

Одлука за организацијата на сузбивањето и спречувањето на туберкулозата и бруцелозата кај говедата во Народна Република Македонија („Службен весник на НРМ“, бр. 8/54)

1) донесување решенија за колење на грлата заразени од туберкулоза односно бруцелоза (точка VI став 2);

2) наредување принудно доведување на грла заразени од туберкулоза или бруцелоза (точка VI став 3);

3) донесување решение за прогласување на двор за заразен со туберкулоза или бруцелоза (точка VII став 4);

4) давање одобренија за пополнување со добиток на стопанствата заразени со туберкулоза или бруцелоза (точка IX став 1);

5) водење евиденција на сите заразени грла со туберкулоза и бруцелоза (точка X);

6) издавање сточни пасоши за туберкулозните и бруцелозните грла што се испраќаат на колење (точка XI).

Работите ги врши органот на управата надлежен за работите на ветеринарството.

Член 24

Одлука за доделување награди, дипломи и пофалби за заслуги во сточарството („Службен весник на НРМ“, бр. 37/55)

— определување составот на посебните комисии за доделување награди, дипломи и пофалби за заслуги во сточарството (член 11).

Работата ја врши советот надлежен за работите на ветеринарството.

Член 25

Одлука за доделување на награди, дипломи и пофалби за заслуги во овоштарството („Службен весник на НРМ“, бр. 37/55)

— определување составот на посебните комисии за доделување награди, дипломи и пофалби за заслуги во овоштарството (член 11).

Работата ја врши советот надлежен за работите на земјоделството.

Член 26

Одлука за доделување награди, дипломи и пофалби за заслуги во лозарството („Службен весник на НРМ“, бр. 37/55)

— определување составот на посебните комисии за доделување на награди, дипломи и пофалби за заслуги во лозарството (член 11).

Работата ја врши советот надлежен за работите на земјоделството.

Член 27

Правилник за условите под кои може да се произведува овоштен посадочен материјал („Службен весник на НРМ“, бр. 13/55)

1) одобрување производство на овоштен посадочен материјал и водење книга за дадените одобренија за производство на овоштен посадочен материјал (член 2 став 2);

2) образување комисија за давање предлог за оснивање овоштен расадник (член 4 став 1);

3) давање одобрение за основање овоштен расадник (член 4).

Работите под точка 2 и 3 ги врши советот надлежен за работите на земјоделството, а работата под точка 1 ја врши органот на управата надлежен за работите на земјоделството.

Член 28

Правилник за квалитетот на посадочниот овоштен материјал („Службен весник на НРМ“, бр. 13/55)

— одобрување посадниците да бидат тригодишни (член 6 став 2 и 4).

Работата ја врши органот на управата надлежен за земјоделството.

Член 29

Правилник за елементите што треба да ги содржи елаборатот за подигнување на овошни на-

сади поголеми од 0,5 ха („Службен весник на НРМ“ бр. 13/55)

— именување комисија за одобрување елаборатите (член 4 став 1).

Работата ја врши советот надлежен за работите на земјоделството.

Член 30

Правилник за условите под кои може да се произведува лозов посадочен материјал („Службен весник на НРМ“, бр. 13/55)

1) водење книга на издадени одобренија за производство лозов посадочен материјал (член 2 став 2);

2) образување комисија за преглед условите за основање лозов расадник (член 4);

3) издавање одобрение за основање лозов расадник (член 4).

Работите под точка 2 и 3 ги врши совет надлежен за работите на земјоделството а работата под точка 1 ја врши органот на управата надлежен за работите на земјоделството.

Член 31

Правилник за извршување на Законот за рибарство („Службен весник на НРМ“, бр. 26/55 и 38/55).

Покрај останатите работи што со овој Правилник се ставени во надлежност на општински народен одбор и неговите органи, народниот одбор и неговите органи ги вршат и следните работи:

1) донесување на долгорочни планови за стопанисување со риболовните води, а по претходно мислење на Секретаријатот за земјоделство на Извршниот совет (член 4 став 2);

2) донесување на едногодишни планови на основа на долгорочните планови со соработка на корисниците на риболовните води (член 4 став 3);

3) донесување на ориентациони планови за стопанисување со риболовните води (член 4 став 5);

4) одредување риболовни подрачја (член 9 став 2);

5) спогодбено одредување на граничните риболовни подрачја помеѓу две или повеќе општини и на мерките кои заеднички се преземаат на граничните риболовни подрачја (член 9 став 5);

6) одредување кои води се сметаат за полурибњаци (член 10 став 2);

7) издавање потврда за количеството, видот и потеклото на риба уловена во рибњак како и издавање дозвола за одгледување на риби (член 10 став 4 и член 11 став 1);

8) дозволување риболов без оглед на ловостоп и други законски ограничувања во блато во кое поради суша и други непредвидени околности постои опасност од уништување на целото рибно богатство (член 13 став 3);

9) пријавување на секоја појава на рибни болести на Секретаријатот за земјоделство на Извршниот совет (член 14 став 3);

10) обележување рибарски мрежи (член 18 став 3);

11) обележување границите на плодиштата со видни знаци (член 21 став 5);

12) давање на предлози за заштита на рибарството на инвеститорите на хидротехничките пос-

тројки со кои се преградува речното корито (член 24 став 1);

13) водење катастар на риболовните води (член 27 ст. 1);

14) поднесување на извештај за промените во катастарот на риболовните води и водење на рибарските матични книги и список на риболовците (член 27 став 3 и 4);

15) давање на користење на риболовните води (член 31 став 1);

16) заклучување на писмен договор со корисникот на риболовното подрачје (член 31 став 3);

17) издавање на дозволи за риболов (член 32 став 1);

18) зголемување или намалување на надоместокот за риболов (член 34 став 2);

19) одредување на дел од риболовно подрачје, односно одредување на риболовни подрачја за вршење риболов од лица што се занимаваат со риболов со цел на стопанисување (член 34 ст. 3).

Работите под точка 1, 15, 18, 19 ги вршат обата собора рамноправно, работата под точка 2 ја врши советот надлежен за работите на земјоделието, работите под 3—14 и 17 ги врши орган на управата надлежен за работите на земјоделството, а работата под точка 16 ја врши претседателот на народниот одбор.

Член 32

Правилник за условите и начинот на образување на елитни матични стада („Службен весник на НРМ“, бр. 36/55, 4/56)

1) донесување на решение за образување на елитно односно матично стадо (член 3);

2) предвидување дотација за водење на матичните книги и контрола (член 11 став 2).

Работата под точка 2 ја вршат обата собора рамноправно, а работата под точка 1 ја врши советот надлежен за работите на ветеринарството.

Член 33

Правилник за асанирање на овошните насади („Службен весник на НРМ“, бр. 3/56)

1) донесување одлука за изведување на асанацијата и за применување на поедините асанациони мерки на овошките (чл. 3 ст. 1);

2) формирање стручна комисија за изработување на програма за начинот, роковите и мерките што ќе се опфатат со асанацијата (член 3 став 2);

3) издавање на решенија за асанационите мерки што е должен да ги преземе секој сопственик на овоштен насад (член 4 став 1).

Работата под точка 1 ја вршат обата собора рамноправно а другите работи ги врши органот на управата надлежен за работите на земјоделството.

Член 34

Правилник за водење на расаднички книги од страна на производителите на овоштен посадочен материјал („Службен весник на НРМ“, бр. 3/56)

1) заверување на пропишаните книги (член 4);

2) вршење непосредна контрола за водењето на расадничките книги (член 6).

Работите ги врши органот на управата надлежен за работите на земјоделството.

Член 35

Правилник за водење на расаднички книги од страна на производителите на лозов покадочен материјал („Службен весник на НРМ“, бр. 3/56):

- 1) заверување на пропишаните книги (член 4);
- 2) вршење непосредна контрола за водење на расадничките книги (член 6).

Работите ги врши органот на управата надлежен за работите на земјоделството.

Член 36

Правилник за пријавување и за мерките за спречување и отстранување на заразната кривотница кај овците („Службен весник на НРМ“, бр. 27/53)

- 1) донесување наредба за забранување движењето на овци од заразени во незаразени места (член 2);

- 2) забранување на прометот со овци од стада кои во последните 40 дена од појава на болест дошле во допир со заразени овци (член 5 став 1);

- 3) вршење постојана контрола над извршувањето на мерките наредени со цел да се спречи и отклони заразата и поднесување пријава за прекршоци, како и известувањето на органот надлежен за работите на ветеринарството на народниот одбор на околината за повредување на наредените мерки (член 8).

Работата под точка 1 ја врши советот надлежен за работите на ветеринарството, а другите работи ги врши органот на управата надлежен за работите на ветеринарството.

Член 37

Правилник за задолжително лиценцирање на овнови и нерези за приплод („Службен весник на НРМ“, бр. 28/56)

- 1) именување членови на комисија за лиценцирање (член 2 став 2);
- 2) донесување решение за принудно доведување на грлото (член 3 став 2);
- 3) издавање потврда (лиценца) за оставеното за приплод грло (член 4);
- 4) извршување набавка на машки расплодни грла (член 5);
- 5) донесување решение за кастрирање и рокот за кастрирање на неодбраните грла (член 6 став 1);
- 6) одредување принудно кастрирање на некастрираните неодбрани грла (член 8).

Работата под точка 1 ја врши советот надлежен за работите на земјоделството, работите под точка 2, 3, 5 и 6 ги врши комисијата за лиценцирање, а работата под точка 4 ја врши органот на управата надлежен за работите на ветеринарството.

Член 38

Наредба за регулирањето на колењето на добитокот („Службен весник на НРМ“, бр. 32/52)

— одредување постојано место за колење на добитокот во места во кои нема кланица (точка 3).

Работата ја врши советот надлежен за работите на ветеринарството.

Член 39

Наредба за превземање мерки за спречување и отстранување на бесот кај кучињата („Службен весник на НРМ“, бр. 4/55)

- 1) примање пријави за кучиња (точка II);
- 2) водење евиденција на пријавените кучиња и издавање на книжици односно водење картони за секое куче (точка III);
- 3) одредување време и место за годишна вакцинација на кучињата против бес (точка IV став 1);
- 4) утврдување на трошоците за заштитна вакцинација на кучињата што ќе ги снесат нивните сопственици (точка VII);
- 5) давање овластување на органите за уништување на безстопанствените кучиња (IX).

Работите под точка 3, 4 и 5 ги врши советот надлежен за работите за ветеринарство, а работите под точка 1 и 2 ги врши органот на управата надлежен за работите на ветеринарството.

Член 40

Наредба за превземање мерки за спречување и отстранување на припит припит по добитокот („Сл. весник на НРМ“, бр. 7/56)

- 1) вршење заштитно инјектирање на добитокот во населените места во кои болеста е констатирана од ослободувањето до денес (точка II);
- 2) одредување времето за инјектирање (точка III);

- 3) обезбедување и ставање на располагање потребен број лица за водење на евиденција и за вршење на другите административни работи (точка IV);

Работата под точка 2 ја врши советот надлежен за работите на ветеринарството, работата под точка 1 ја врши органот на управата надлежен за работите на ветеринарството, а работата под точка 3 ја врши секретарот на народниот одбор.

Член 41

Наредба за дехелментизација на кучињата („Сл. весник на НРМ“, бр. 33/56)

- 1) одредување времето за вршење на дехелментизација (точка II);
- 2) водење на регистар на сопствениците на кучињата и доставување на препис од тој регистар на ветеринарната станица (точка IV);
- 3) примање на извештај за извршена дехелментизација (точка VI).

Работата под точка 1 ја врши советот надлежен за работите на ветеринарството, а работите под точка 2 и 3 ги врши органот на управата надлежен за работите на ветеринарството.

Член 42

Наредба за превземање мерки за спречување и отстранување шушкавецот кај говедата („Службен весник на НРМ“, бр. 8/57)

Покрај останатите работи кои со оваа наредба се ставени во надлежност на општински народен одбор и неговите органи, народниот одбор и неговите органи ги вршат и следните работи:

— обезбедување потребен број лица за водење на евиденција и други административни работи (точка V).

Работата ја врши секретарот на народниот одбор.

Член 43

Наредба за преземање мерки за спречување и отстранување крастата по овците („Службен весник на НРМ“, бр. 8/57)

Покрај останатите работи кои со оваа наредба се ставени во надлежност на општински народен одбор и неговите органи, народниот одбор и неговите органи ги вршат и следните работи:

— обезбедување потребен број лица за водење на евиденција за вршење на други административни работи (точка VIII).

Работата ја врши секретарот на народниот одбор.

Член 44

Наредба за преземање мерки за спречување и отстранување на антраксот кај добитокот („Службен весник на НРМ“, бр. 8/57)

Покрај останатите работи кои со оваа наредба се ставени во надлежност на општински народен одбор и неговите органи, народниот одбор и неговите органи ги вршат и следните работи:

— обезбедување потребен број лица за водење на евиденција и за вршење на други административни работи (точка V).

Работата ја врши секретарот на народниот одбор.

Член 45

Наредба за превземање мерки за спречување и отстранување сакагијата кај еднокопитниот добиток („Службен весник на НРМ“, бр. 25/57)

1) одредување на времето и местото за офталмомаленизација и клинички преглед (точка III);

2) изготвување на списоци на сопствениците на коњи, мазги, мулиња и магариња и обавестување на сопствениците на истите за денот на офталмомаленизација и клиничкиот преглед; грижење за доведување на сите еднокопитни животни (точка IV)

Работата под точка 1 ја врши советот надлежен за работите на ветеринарството а работите под точка 2 ги врши органот на управата надлежен за работите на ветеринарството.

Член 46

Наредба за превземање мерки за сузбивање на чумата кај птиците („Службен весник на НРМ“, бр. 25/57)

1) одредување времето на инјектирање (точка II);

2) објавување денот на инјектирање (точка III).

Работата под точка 1 ја врши советот надлежен за работите на ветеринарството, а работата под точка 2 ја врши органот на управата надлежен за работите на ветеринарството.

Член 47

Упатство за издавање одобрение за садење на овошни насади и за ископачување и сечење на овошки и овошни насади, („Службен весник на НРМ“, бр. 4/56)

1) издавање одобрение за садење на овошни насади и водење евиденција на издадените одобренија (точка I);

2) издавање одобрение за ископачување и сечење на овошки и овошни насади (точка II став 1);

3) издавање одобрение за ископачување и сечење на ореви и костени во комплексните шумски земјишта (точка II став 2).

Работите под точка 1 и 2 ги врши органот на управата надлежен за работите на земјоделството, а работата под точка 3 ја врши органот на управата надлежен за работите на шумарството.

Член 48

Упатство за издавање одобренија за садење на лозја („Службен весник на НРМ“, бр. 4/56)

— издавање на одобренија за садење на лозја и водење на книга за издадените одобренија за садење на лозја (точка I).

Работата ја врши органот на управата надлежен за работите на земјоделството.

Член 49

Упатство за начинот на изградување гробишта за добиток, јами, гробници и постројки за искористување на мрши од пчоисан добиток (екарисажи) („Службен весник на НРМ“, бр. 17/57)

Покрај останатите работи кои со ова упатство му се ставени во надлежност на општински народен одбор и неговите органи, народниот одбор и неговите органи ги вршат и следните работи:

1) одлучување за изградување на гробишта за добиток (точка I);

2) одредување на комисија која ги одредува местата за лоцирање на гробиштата (точка II);

3) поднесување предлог за подигање на екарисажи.

Работата под точка 1 ја вршат обата собора рамноправно, а работите под точка 2 и 3 ги врши советот надлежен за работите на ветеринарството.

Член 50

Решение за реонирање на овоштарските реони на територијата на НРМ („Службен весник на НРМ“, бр. 21/55)

1) одредување на овоштарски микрореони, по претходно стручно мнение на Заводот за унапредување на овоштарството (точка IV);

2) грижење за запазување на одредената структура на сортите и подлошките во овошните насади и производството на овошниот саден материјал (точка VI став 1);

3) вршење надзор за структурата на производството на садниот материјал (точка VI став 3).

Работата под точка 1 ја вршат обата собори рамноправно а другите работи ги врши органот на управата надлежен за работите по земјоделството.

Член 51

Решение за реонирање на лозарски реони на територијата на НР Македонија („Службен весник на НРМ“ бр. 26/55)

1) одредување на лозарските микрореони по претходно стручно мнение на Заводот за унапредување на лозарството и винарството (точка IV);

2) вршење надзор над структурата на производството на садниот материјал од претходните ставови (точка VI став 3).

Работата под точка 1 ја врши советот надлежен за работите на земјоделството, а работата под точка 2 ја врши органот на управата надлежен за работите на земјоделството.

Член 52

Решение за одредување времето за убивање на заекот во овоштарските микрореони („Службен весник на НРМ“, бр. 4/56)

— одредување микрореони во кои овоштарството претставува главна стопанска гранка и во кои заекот може да се убива (точка 3).

Работата ја врши советот надлежен за работите на ветеринарството.

Член 53

Решение за прогласување заштитни риболовни ревири и риболовни плодишта на некои риболовни води на територијата на НР Македонија („Службен весник на НРМ“, бр. 17/56)

— прогласување на води за заштитни ревири за определено време во согласност со републичкиот орган надлежен за земјоделство (член 4)

Работата ја врши советот надлежен за работите на земјоделството.

в) Шумарство

Член 54

Уредба за издавање на летни и зимски пасишта на користење по пат на јавно наддавање („Сл. весник на НРМ“, бр. 12/54)

— донесување одлуки за регулирањето издавањето под закуп на селските утрини и пасишта (член 10).

Работата ја вршат обата собори рамноправно.

Член 55

Правилник за спроведување на Уредбата за издавање летни и зимски пасишта на користење по пат на јавно наддавање („Службен весник на НРМ“, бр. 13/54)

1) давање одобренија јавното наддавање да може да се врши по пат на усна понуда (член 1 став 2);

2) давање на согласност за донесување на решение за определување на пасишта кои служат за пасење добиток на сопствениците од поодделните села (член 2 став 2);

3) решавање по приговорите против постапката за наддавање и против решенијата за останување на пасиштата (член 22).

Работата под точка 2 ја врши советот надлежен за работите на шумарството, а другите работи ги врши органот на управата надлежен за работите на шумарството.

Член 56

Уредба за управување и користење на фондовите за одржување и унапредување на пасиштата од општинарооден имот („Службен весник на НРМ“, бр. 35/55)

1) образување на фондови за одржување и унапредување на пасиштата и утрините што ги користат селата (чл. 1 став 3);

3) управување со фондовите за одржување и унапредување на пасиштата што ги користат селата (член 2);

3) ја одобрува претсметката на приходите и расходите на фондовите за пасиштата и утрините што ги користат селата (член 4 став 5).

Работите ги вршат обата собори рамноправно.

Член 57

Уредба за контрола на движењето на главните шумски производи („Службен весник на НРМ“, бр. 21/56)

1) вршење контрола на превозот на главните шумски производи;

3) издавање контролни белешки за главни шумски производи од шумите во општествена сопственост и во сопственост на другите сопственици (член 6 став 1 точка б);

3) поднесување пријави за повреда на одредбите од Уредбата (член 16).

Работите ги врши органот на управата надлежен за работите на шумарството.

Член 58

Уредба за колективна сеча на дрва во шуми што се во општествена сопственост („Службен весник на НРМ“, бр. 21/56)

— издавање на посебно одобрение за вршење на индивидуална сеча во шумите (член 6).

Работата ја врши органот на управата надлежен за работите на шумарството.

Член 59

Одлука за одредување награди за уништување на волци („Службен весник на НРМ“, бр. 30/54)

— исплатување преку шумското стопанство награди за уништени волци (точка 3).

Работата ја врши органот на управата надлежен за работите на шумарството.

Член 60

Одлука за висината на надокнадата за пасиштата и утрините што ги користат селата („Службен весник на НРМ“, бр. 35/55)

— одредување на сразмерниот износ на надокнадата кој се должни да го платат корисниците на пасиштата и утрините (точ. V).

Работата ја врши советот надлежен за работите на шумарството.

Член 61

Правилник за одредување на земјишта во кои не смее да се пушта добиток на паша („Службен весник на НРМ“, бр. 4/50)

— донесување решенија за забранување на попаша.

Работата ја врши советот надлежен за работите на шумарството.

Член 62

Правилник за држење и паша на сански кози („Службен весник на НРМ“ бр. 31/52)

1) одредување реоните (местата) во кои може да се држат санските кози (член 2 став 1);

2) издавање на решенија за овластување за држење на сански прчеви (член 2 став 1);

3) водење на евиденција за бројот на санските кози (член 5);

4) образување комисија за попис и преглед на санските кози (член 7 став 1 и 3).

Работите под точка 1 и 2 ги врши советот надлежен за работите на шумарството а другите работи ги врши органот на управата надлежен за работите на шумарството.

Член 63

Напатствие за начинот и средствата за труење на одделни видови незаштитена дивина („Службен весник на НРМ“, бр. 11/50

1) давање одобрение за труење на одделни видови незаштитена дивина и водење евиденција на дадените отрови (точка 1);

2) давање отрови на лица овластени за труење на незаштитената дивина и давање напатствија за употреба на отровот како и примање неупотребеното количество отров (точка 17);

3) водење евиденција за дадениот отров (точка 18).

Работите ги врши органот на управата надлежен за работите на шумарството.

Член 64

Упатство за временни годишни програми за стопанисување со пасиштата и утрините („Службен весник на НРМ“, бр. 3/56)

1) давање согласност на времените годишни програми за пасиштата (точка IV став 1);

2) донесување временни годишни програми за пасиштата и утрините што се дадени на користење на селата (точка IV став 2).

Работите ги врши советот надлежен за работите на шумарството.

Член 65

Решенија за одредување подрачја подложени на смивање и одронување („Службен весник на НРМ“, бр. 6/54, 12/54, 28/54, 26/54, 7/55, 19/55, 25/55, 5/56 и 16/55)

— изготвување на план за посебни заштитни мерки и план за преориентација во вишегодишни земјоделски култури на оние земјоделски површини кои се разорани и на кои се одгледуваат едногодишни култури а се подложени на смивање и одронување (точка II).

Работата ја врши органот на управата надлежен за работите на шумарството.

г) Трговија

Член 66

Правилник за техничките услови, уредите и опремата на пословните простории на стопанските организации што се занимаваат со трговска дејност („Службен весник на НРМ“, бр. 23/54)

1) одобрување на продавници во згради кои не се од тврд материјал, како и отворање привремени продавници во дрвени бараки на градилишта, се-

зонски летовалишта, шумски манипулации и сл. (член 2 став 2);

2) одобрување правење на излози во вид на обични пенцериња за продавници во село (член 6 став 1);

3) одобрување правењето на под од цигла за-леан со цемент во продавници на село (чл. 9 став 1);

4) определување рок за усогласување на простории на претпријатија и дуќани со одредбите на овој правилник (член 41).

Работата под точка 4 ја врши советот надлежен за работите на стоковиот промет, а другите работи ги врши органот на управата надлежен за работите на стоковиот промет.

д) Угостителство и туризам

Член 67

Уредба за приватните угостителски дуќани („Службен весник на НРМ“, бр. 31/55)

1) одобрување на имателот на приватен угостителски дуќан во деновите на пооделните празници, свечаности, прослави и слично да може да користи и друга работна снага (член 3 став 2);

2) водење регистар на приватните угостителски дуќани (член 6);

3) издавање одобренија за држење на приватен угостителски дуќан (член 7 став 1);

4) одобрување да приватен угостителски дуќан времено да го води друго лице место сопственикот (член 9 став 2);

5) одземање одобрение за водење на приватен угостителски дуќан (член 13 став 1).

Работите под точка 3 и 5 ги врши советот надлежен за работите на угостителството а другите ги врши органот на управата надлежен за работите на угостителството.

Член 68

Правилник за туристичкото логорување („Службен весник на НРМ“, бр. 25/56)

1) одредување местата за туристичко логорување и формирање посебна комисија за давање на мнение за истото (член 1);

2) одобрување план за изградба и уредување на местото за туристичко логорување (член 7 став 1);

3) примање извештаи од организации и групи за времето на напуштањето на местото за туристичко логорување (член 9 став 2).

Работата под точка 1 ја вршат обата собора рамноправно, работата под точка 2 ја врши советот надлежен за работите на туризмот, а работата под точка 3 ја врши органот на управата надлежен за работите на туризмот.

ѓ) Занаетчиство

Член 69

Наредба за занаетчиските дејности што се сродни односно што меѓусебно се дополнуваат („Службен весник на НРМ“, бр. 21/54)

1) примање на пријави и упишување во регистарот на занаетчиски дуќани, премин од една занаетчиска дејност во друга како и истовремено обавување на повеќе сродни занаетчиски дејности (точка 1 став 7 и 8);

2) примање на пријави и упишување во регистарот на приватни занаетчиски дуќани, обавувањето на занаетчиска дејност која се дополнува со основната занаетчиска дејност (точка 2).

Работите ги врши органот на управата надлежен за работите на занаетството.

Член 70

Уредба за најмалиот број занаетчиски работници што можат да осниваат занаетчиска задруга („Службен весник на НРМ“, бр. 27/54)

— донесување решение за забранување понамошната работа на занаетчиската задруга со помалку од пет члена (член 3).

Работата ја врши органот на управата надлежен за работите на занаетството.

Член 71

Уредба за забранување на обавување на определени занаетчиски дејности во приватни занаетчиски дуќани („Службен весник на НРМ“, бр. 27/54)

— донесување на решение за престанок на работата на вакви дуќани и одземање дозволата (член 2).

Работата ја врши органот на управата надлежен за работите на занаетството.

Член 72

Уредба за определување занаетчиски дејности во кои може да се дозволи организирање на работата во куќата на работникот („Службен весник на НРМ“, бр. 27/54)

— издавање одобрение за занаетчиски организации да можат да организираат работа во куќата на работникот (член 2).

Работата ја врши советот надлежен за работите на занаетството.

Член 73

Уредба за домашна ракотворба („Службен весник на НРМ“, бр. 35/55)

1) решавање дали стопанската дејност може да се смета како домашна ракотворба (член 4);

2) примање пријави и давање потврди за примените пријави за обавување на домашна ракотворба (член 5 став 2).

Работата под точка 1 ја врши советот надлежен за работите на занаетството, а работата под точка 2 ја врши органот на управата надлежен за работите на занаетството.

е) Сообраќај

Член 74

Правилник за извршување на Уредбата за јавен превоз во патниот сообраќај („Службен весник на НРМ“, бр. 13/54)

1. Формирање на стручна комисија за испитување дали барателот на дозвола ги исполнува потребните услови (член 9 став 1);

2. издавање налог на одделни претпријатија за отворање на постојани линии и обезбедување на регрес за покривање на загубите (член 17);

3. издавање на дозвола за превоз со авто такси (член 43 став 3);

4. одредување на место за автотакси станици (член 49).

Работата под точка 2 ја вршат обата **собора** рамноправно, а другите работи ги врши **органот** на управата надлежен за работите на сообраќајот.

Член 75

Упатство за организацијата на службата јавни патишта, патен и езерски сообраќај на народните одбори („Службен весник на НРМ“, бр. 40/54)

1. оснивање управи на патишта и патен сообраќај (точка 1);

2. оснивање на технички секции за подржување на јавните патишта и улици (точка 2 став 1);

3. оснивање капетанија за езерски сообраќај (точка 3 став 1).

Работите ги вршат обата **собора** рамноправно

2. ВО ОБЛАСТА НА КОМУНАЛНИТЕ РАБОТИ И ГРАДЕЖНИШТВОТО

а) Комунални работи

Член 76

Напатствие за начинот на именување на населените места, улиците и плоштадите и за нумерирање на куќите („Службен весник на НРМ“, бр. 21/52)

1. поставување табли на патиштата на влезот во населените места (точка 2);

2. водење евиденција за имињата на улиците, плоштадите и изработување на скици-план на улиците и плоштадите (точка 6 став 7);

3. обележување на куќите со броеви (точка 14).

Работите ги врши органот на управата надлежен за комунални работи.

б) Градежништво

Член 77

Напатствие за спроведување Уредбата за забрана да се зида со плитари и за запазување хигиенските услови на станбените згради („Службен весник на НРМ“, бр. 37/52)

1. одобрување реконструкција и адаптација на објектите што се изградени со плитари (точка III под 18);

2. вршење надзор за правилно спроведување на Уредбата (точка IV);

3. издавање скица или типски проект на објект за кој се бара одобрение за градење со плитари (точка V под 1).

Работите ги врши органот на управата надлежен за работите на градежништвото.

3. ВО ОБЛАСТА НА СОЦИЈАЛНИТЕ ГРИЖИ

Член 78

Упатство за применување Уредбата за парична помош на фамилиите чии хранители се наоѓаат на задолжителна служба во ЈНА („Службен весник на НРМ“, бр. 15/54)

1. донесување решение за давање и укинување односно намалување на помош (точка 27);

2. водење посебна евиденција дали кај уживателите на помош настанала промена која повлекува намалување или губење на помош (точка 28);

3. составување списоци на корисниците на помошта, пополнување и издавање чекови со налог за исплатата на помош (точка 29);

4. вршење годишна ревизија на сите корисници на помош (точка 20);

5. издавање уверение од кога обврзникот се наоѓа на отслужување на војниот рок и со кои членови на фамилијата живеел во заедничко домаќинство и издавање потврда дека членовите на фамилијата не се сместени на бесплатно издржување во домови или социјални установи и дека не примаат други парични помошти (точка 31).

Работите под точка 1, 2, 3 и 4 ги врши органот на управата надлежен за работите на социјалните грижи, а работата под точка 5 ја врши органот на управата надлежен за работите на општата управа.

Член 79

Правилник за составот и водењето на државните матични книги („Службен весник на НРМ“, бр. 17/54)

1. издавање на старателот на дете родено извон брак, чија мајка не е жива или нестанала одобрение место мајката да даде изјава дали се согласува со дополнително направено признание на татковство (член 50);

2. доставување на матичарот извештај за заклучено усвојување (член 53);

3. донесување предлог за продолжување на родителското право след полнолетноста на лицето под старателство (член 54);

4. ставање под старателство на лицата кои не се под родителска грижа како и на лицата кои со судска одлука се деломично или потполно лишени од работната способност (член 55).

Работите ги врши органот на управата надлежен за работите на социјалните грижи.

4. ВО ОБЛАСТА НА НАРОДНОТО ЗДРАВЈЕ

Член 80

Уредба за задолжителен преглед на мртвци („Службен весник на НРМ“, бр. 30/56)

1. назначување лекари односно други стручни лица за вршење преглед над мртвци (член 4);

2. обавестување на надлежниот матичар за одредување на лице кое е овластено за преглед на мртвци (член 6);

3. одредување висината на наградата за овластените лица за преглед на мртвци (член 7);

4. поднесување пријави во случај сомнение на насилна смрт, напрана смрт или смрт од непознати причини и превземање мерки за зачувување на траги на кривично дело, предмети врз кои или со помошта на кои е сторено кривично дело и другите докази (член 12);

5. пополнување на статистички извештаи за умрените (член 16);

6. поднесување на статистички ливчиња за смртни случаи од заразни болести (член 16 став 2).

Работата под точка 1 ја врши комисијата за избори и именување, работата под точка 3 ја врши

советот надлежен за работите на народното здравје, а другите работи ги врши органот на управата надлежен за работите на народното здравје.

Член 81

Правилник за организацијата и работата на домовите за народно здравје („Службен весник на НРМ“, бр. 2/54)

1. давање согласност на цените за услугите на домот за народно здравје (член 2 и 15 точка 4);

2. вршење надзор над работата на домот (чл. 4);

3. именување членови и одредување бројот на членовите на управниот одбор од редот на граѓаните (член 6);

4. суспендирање на поедини членови или целиот управен одбор (член 2 став 1);

5. разрешување на управниот одбор или поедини негови членови пред истекот на времето за кое се именувани (член 8 став 2);

6. решавање по примедбите против заклучок на управниот одбор (член 13);

7. давање согласност на правилата на домот (член 15);

8. давање согласност на претсметката на приходите и расходите на домот (член 15);

9. назначување управител на домот (член 21);

10. запирање од извршување заклучокот на управниот одбор противен на законот и други прописи (член 22 став 3);

11. донесување решение за укинување односно поништување заклучок на управниот одбор противен на закон или други прописи (член 22 став 4);

12. донесување одлука за наголемување цените на услугите на домот (член 45 став 2 и 3);

13. давање согласност за намалување цените на услугите на домот (член 45 став 4);

14. давање согласност на завршната сметка на домот (член 50);

15. обезбедување средствата за инвестициона изградба и проширување на капацитетот, како и за изградба и основање на нови установи (член 60 став 1);

16. вршење заменување и пополнување на основните средства на домот (член 60 став 2).

Работите под точка 14, 15 и 16 ги вршат обата собора рамноправно, работата под точка 9 ја вршат обата собора на заедничка седница, работите под точка 1, 3, 5, 6, 7, 8, 11, 12 и 13 ги врши советот надлежен за работите на народното здравје, а работите под точка 2, 4 и 10 ги врши органот на управата надлежен за работите на народното здравје.

Член 82

Упатство за оснивање домови за народно здравје („Службен весник на НРМ“, бр. 17/53)

1. основање домови за народно здравје (чл. 2);

2. основање на други здравствени установи (член 4);

3. донесување прописи за внатрешната организација и работата на домовите (член 11).

Работите под точка 1 и 2 ги вршат обата собора рамноправно, а работата под точка 3 ја врши советот надлежен за работите на народното здравје.

5. ВО ОБЛАСТА НА ТРУДОТ И ТРУДОВИТЕ ОДНОСИ

Член 83

Уредба за работните односи и плаќањето на домашниот персонал („Службен весник на НРМ“, бр. 34/52)

поништување на решение на специјалната арбитража во споровите по прашање за склучување и извршување на договорите за работа помеѓу работодателот и домашен помошен персонал (член 14)

Работата ја врши советот надлежен за работите на трудот и трудовите односи.

Член 84

Уредба за определување бројот на ученици во стопанството што задолжително ги држат занаетчиските организации („Службен весник на НРМ“, бр. 27/54)

1. донесување на решение за бројот на учениците во стопанството што задолжително ги држат занаетчиските организации (член 4);

2. одобрување запослување на ученици во стопанството во занаетчиство преку максимумот од член 1 на Уредбата (член 6).

Работата под точка 2 ја врши советот надлежен за работите на трудот и трудовите односи, а работата под точка 1 ја врши органот на управата надлежен за работите на трудот и трудовите односи.

Член 85

Уредба за начинот на осигурување дополнителните средства за обезбедување правата на лицата што се наоѓаат времено вон работен однос („Службен весник на НРМ“, бр. 18/56)

1. обезбедување придонес за обезбедување правата на лицата што се наоѓаат времено вон работен однос (член 3 став 1);

2. исплатување трошоците за материјално обезбедување (член 6).

Работата под точка 1 ја вршат обата собори рамноправно а работата под точка 2 ја врши органот на управата надлежен за работите на трудот и трудовите односи.

Член 86

Правилник за полагање испит за занаетчиски помошник („Службен весник на НРМ“, бр. 24/53)

1. образување испитна комисија за спроведување на испитите за занаетчиски помошник и давање согласност за образување на таква комисија (член 5 став 2);

2. вршење надзор над работата на испитната комисија за спроведување на испитите за занаетчиски помошник (член 5 став 3);

3. донесување решение за назначување членови на испитната комисија (член 7 став 2);

4. решавање по втора степен за изземање член на испитната комисија (член 10 став 3);

5. донесување решение за допуштање на испит занаетчиски помошник (член 12);

6. решавање по приговорите од претседателот на испитната комисија (член 14 став 3);

7. решавање по приговори против решение на испитната комисија за спроведување на испитот (член 17 став 2);

8. решавање против решението на комисијата (член 26 став 1 и 2);

9. чување на испитните документи, записниците и регистарот (член 29).

Работите под точка 1 и 3 ги врши советот надлежен за работите на трудот и трудовите односи а другите работи ги врши органот на управата надлежен за работите на трудот и трудовите односи.

Член 87

Правилник за полагање испит за занаетчиски помошник на лица кои со стручна спрема се здобиле по пат на приучување („Службен весник на НРМ“, бр. 4/54)

1. образување испитна комисија за спроведување на испитите за занаетчиски помошник и вршење надзор над нејзината работа (чл. 3 став 1 и 2);

2. донесување решение за назначување член на испитната комисија (член 5 став 2);

3. решавање во втора степен по жалба против решение на испитната комисија за изземање на член на испитната комисија (член 8 став 3);

4. примање пријави за полагање на испит за занаетчиски помошник (член 9 став 1);

5. донесување решение по пријава за допуштање на испит (член 10);

6. решавање по приговори од претседателот на испитната комисија (член 12 став 3);

7. решавање по приговори против решенијата на испитната комисија (член 15 став 2);

8. решавање по приговори од кандидат што паднал на еден дел од испитот (член 24 став 1);

9. чување испитните документи, записниците и регистарот (член 27).

Работите под точка 1 и 2 ги врши советот надлежен за работите на трудот и трудовите односи. а другите работи ги врши органот на управата надлежен за работите на трудот и трудовите односи.

Член 88

Правилник за полагање испит за квалификувани и висококвалификувани работници кои се здобиле со стручна спрема по пат на приучување („Службен весник на НРМ“, бр. 13/56)

1. образување испитна комисија за квалификувани работници (член 4 став 1);

2. именување на записничар на испитната комисија за квалификувани работници (чл. 5 став 2);

3. донесување решение за одобрување на полагање на испит (член 9 став 1).

Работите под точка 1 и 2 ги врши советот надлежен за работите на трудот и трудовите односи, а работата под точка 3 ја врши органот на управата надлежен за работите на трудот и трудовите односи.

Член 89

Напатствие за доказните средства со кои се уредува помошничкиот стаж и стручната спрема за обавување на занаетчиската дејност („Службен весник на НРМ“, бр. 15/51)

1. донесување решение за веродостојноста и употребата на докази за запослување (стаж) на ученик односно помошник, ако запослувањето не може да се докаже со работна книшка (точка 1 и 2);

2. решавање стручната спрема на занаетчиски помошник, односно занаетчиски мајстор, ако не може да се докаже со свидетелство односно диплома или свидетелство за положен завршен испит на стручна школа која дава квалификација за занаетчиски помошник односно мајстор, да се докажува со други доказни средства, а по одобрување од Секретаријатот за труд на Извршниот совет (точка 3).

Работите ги врши органот на управата надлежен за работите на трудот и трудовите односи.

Член 90

Упатство за условите за здобивање стручна спрема и за полагање стручни испити за квалификувани и висококвалификувани работници возачи на моторни возила („Службен весник на НРМ“, бр. 35/56)

1. донесување одлука за признавање стручна спрема за полуквалификувани работници возачи на моторни возила на лица запослени во државни надлештва, установи, стопански и општествени организации (точка 2 став 3);

2. формирање посебна испитна комисија за давање мнение за донесување одлука за признавање стручна спрема на полуквалификувани возачи на моторни возила на лица запослени во државни надлештва, установи, стопански и општествени организации (точка 2 став 3).

3. образување испитна комисија за стручни испити за квалификувани возачи на моторни возила и именување записничар на комисијата (точка 5 и 6)

4. одобрување, односно одбивање од полагање на испит за квалификуван возач на моторно возило (точка 10);

5. доставување до претседателот на испитната комисија решението со кое се одобрува полагање на испитот за квалификуван возач (точка 11);

6. издавање на кандидатот свидетелство за квалификуван возач на моторно возило (точка 25).

Работите под точка 2 и 3 ги врши советот надлежен за работите на трудот и трудовите односи, а другите работи ги врши органот на управата надлежен за работите на трудот и трудовите односи.

8. ВО ОБЛАСТА НА ПРОСВЕТАТА И КУЛТУРАТА

Член 91

Одлука за додатоците за посебни услови за работа на наставниот и воспитниот персонал во установите за специјално образование и воспитување („Службен весник на НРМ“, бр. 16/55)

— одредување додаток (IV).

Работата ја врши советот надлежен за работите на просветата.

Член 92

Правилник за организацијата и работата на основните општообразовни курсеви („Службен весник на НРМ“, бр. 36/48)

1. назначување раководител и преподаватели на курс (член 2);

2. одредување испитна комисија и именување членови на истата (член 5);

3. примање месечни извештаи за работата на курсот и доставување општ извештај за сите курсеви (член 12).

Работата под точка 1 ја врши комисијата за избор и именување, работата под точка 2 ја врши советот надлежен за работите на просветата, а работата под точка 3 ја врши органот на управата надлежен за работите на просветата.

Член 93

Правилник за организацијата и работата на детските градинки („Службен весник на НРМ“, бр. 14/50)

1. претходно одобрување претсметката на приходите и расходите на детската градинка (член 5);

3. одредување музички раководител (член 7);

4. грижа за здравствената служба и за одредување лекар и медицинска сестра (член 49);

5. помагање во работата и вршење надзор над работата на детската градинка (член 57).

Работата под точка 1 ја врши советот надлежен за работите на просветата а другите работи ги врши органот на управата надлежен за работите на просветата.

Член 94

Правилник за учењето и поведението на учениците од школите за општо образование („Службен весник на НРМ“, бр. 27/53)

1. доделување пофалби и награди на учениците од средните школи (член 27 во врска со член 26);

2. давање претходна согласност за изрекување казната исклучување од средни школи (член 30);

3. решавање во втора степен по жалби против решенијата за казните од точка 6 и 7 на член 29 (член 32);

4. давање согласност за ублажување на казната исклучување од училиште во траење од една година (член 29 точка 7) со друга казна или потполно укинување на казната (член 34 став 2).

Работите ги врши советот надлежен за работите на просветата.

Член 95

Правилник за приватните испити во училиштата за општо образование („Службен весник на НРМ“, бр. 16/54)

— решавање по жалба против решението на директорот за приватни испити (член 9).

Работата ја врши органот на управата надлежен за работите на просветата.

Член 96

Правилник за приватните испити во економските техникуми („Службен весник на НРМ“, бр. 6/56)

— решавање против решенијата на директорот на школата (член 10 став 2 и член 19 став 4).

Работата ја врши органот на управата надлежен за работите на просветата.

Член 97

Упатство за школувањето во општообразовните и стручните училишта („Службен весник на НРМ“, бр. 29/56)

Покрај останатите работи што се со ова упатство ставени во надлежност на општински народен

одбор и неговите органи, народниот одбор и неговите органи ги вршат и следните работи:

1. обезбедување најмалку четиригодишно основно школување за секое дете кое дораснало за училиште (точка 6 став 4);

2. ослободување од посетувањето на училиштето на учениците кои поради душевни или телесни недостатоци не можат да го посетуваат училиштето (точка 10 став 1);

3. донесување одлука за реонизација на училиштата за задолжително школување (точка 41).

Работите под точка 1 и 3 ги вршат обата собора рамноправно а работата под точка 2 ја врши органот на управата надлежен за работите на просветата.

7. ВО ОБЛАСТА НА ВНАТРЕШНИТЕ РАБОТИ

Член 98

Уредба за пожаропретпазните мерки во стопанските претпријатија („Службен весник на НРМ“, бр. 1/51)

1. одредување пожаропретпазни мерки за претпријатија и установи (член 3);

2. вршење контрола над извршување на пожаро-претпазните мерки во стопанските организации и установи.

Работите ги врши органот на управата надлежен за внатрешни работи.

Член 99

Правилник за извршување на наредбата за заштита на посевите од пожар („Службен весник на НРМ“, бр. 20/50)

1. одредување дежурни групи граѓани за вршење надзор над нивите посејани со стрмни посеви и над гумната, одредување реони и посебни дежурни групи за нив (член 1);

2. обавестување на населението за мерките кои треба да се превземат за заштита на посевите од пожар, контролирање на дежурните групи (член 2);

3. одредување места за гумна (член 12);

4. издавање на специјална дозвола за вршидба во ноќно време (член 18 став 3);

5. издавање наредби на граѓаните да учествуваат во гаснење на пожар, обавестување на народната милиција и противпожарната единица за појавен пожар (член 26).

Работите ги врши органот на управата надлежен за внатрешни работи.

Член 100

Правилник за држење и сместување запаливи течности („Службен весник на НРМ“, бр. 31/50)

1. издавање дозвола за држење на запаливи течности во посебни простории за запаливи течности во количини од 250—500 односно 1000 лит. (член 5 став 1);

2. издавање дозвола за држање во посебни простории на помали количини запаливи течности од претходните (член 5 став 2).

Работите ги врши органот на управата надлежен за внатрешни работи.

Член 101

Правилник за одржување и чување на запаливи течности во индустриските и други претпријатија („Службен весник на НРМ“, бр. 1/51)

одредување бројот на апаратите за гаснење на пожар и потребна количина песок за гаснење пожар (член 8).

Работата ја врши органот на управата надлежен за внатрешни работи.

Член 102

Правилник за состав и водење на државните матични книги („Службен весник на НРМ“, бр. 17/54)

1. решавање по барање на странката во случај кога матичарот одбие да изврши службена работа што по Законот е должен да ја изврши или оваа неправилно ја изврши (член 7 став 1);

2. потврдување на матичните книги (член 8);

3. донесување решение да се изврши исправка на неспорни погрешни уписи (член 22 став 4);

4. давање одобрение за дополнителни уписи на раѓање пријавени после законскиот срок од 30 дена од денот на раѓањето (член 42 став 9);

5. примање изјава за републичко државјанство на дете од родители со различито републичко државјанство и доставување истите на матичарот (член 49);

6. примање на барања за промена на лично име (член 65);

7. решавање спорови за лични имиња (чл. 66);

8. донесување решение за дополнително упишување на родители на најдено или напуштено новородено дете (член 75 буква „б“ став 2);

9. давање на одобрение во случај на раѓање на државјанин на НР Македонија во странство да се упише на основа други докази (член 77 став 4);

10. давање на одобрение за накнадно упишување случаи на смрт после истекот на рокот од 30 дена од смртта (член 89);

11. донесување решение за поништување на ненадлежно извршен основен упис (чл. 103 став 1);

12. донесување на решение за поништување на погрешно извршен повторно основен упис (член 103 став 1);

13. донесување на решение за поништување на погрешно извршен основен упис и давање одобрение за извршување на нов правилен упис (член 103 став 4);

14. донесување решение за поништување на заклучен или довршен дополнителен упис во рубриката „Дополнителни уписи и прибелешки“ за кој се установи да е погрешно извршен (член 104);

15. доставување на повисок надзорен орган на изводите наменети за употреба во странство за постапување по член 13 од Законот за заверување на потписи, ракописи и преписи и член 4 од Законот за легализација на исправите во меѓународните соопштенија (член 106 буква „в“ став 2);

16. давање одобрение за вонреден упис во редовната матична книга во случај на раѓање на деца кои биле упишани во уништените или нестана-тите матични книги или на случаи на раѓање кои поради воените прилики воопшто не биле упишани во матичните книги (член 110 буква „б“);

17. спроведување на постапка за установување фактите потребни за упис во матичната книга на родените на основа други писмени докази или со изјави на веродостојни сведоци кога за докажување случај за раѓање нема можности да се прибави уверение од член 52 на Законот и донесување решение за вонреден упис во редовната матична книга на родените на основа таа постапка (член 110 буква „в“ став 3);

18. давање одобрение за вонреден упис во редовната матична книга случаи на раѓање на деца во времето од 6 април 1941 година до 9 мај 1946 година а кои останале не упишани ни во рокот од шест месеци од влегувањето во сила на Законот за државните матични книги (член 110 буква „а“);

19. давање одобрение за вонреден упис во редовната книга на умрените ако матичната книга била уништена или нестанала или ако случајот на смрт поради воените прилики не бил упишан во матичните книги, во колку случајот на смрт се докажува со уверение од член 52 од Законот за државните матични книги (член 112 буква „а“ став 2);

20. водење постапка и донесување решение за вонредно упишување во редовната матична книга на умрените (член 112 буква „в“ став 3);

21. примање изјава за промена на лично име во склад со својата национална припадност односно на фамилијарното име што го носеле претците (член 113).

Работите ги врши органот на управата надлежен за внатрешни работи.

Член 103

Правилник за организирање работите околу отстранување на општа опасност („Службен весник на НРМ“ бр. 5/57)

Покрај останалите работи што со овој правилник се ставени во надлежност на народен одбор и неговите органи, народниот одбор и неговите органи ја вршат и следната работа:

— формирање на штаб во согласност на претседателот на народниот одбор на околицата (член 10 став 1).

Работата ја вршат обата собори на заедничка седница.

Член 104

Напатствие за водење евиденција на државјаните на Народна Република Македонија („Службен весник на НРМ“, бр. 35/47)

1. устројување книги на државјаните на НРМ и водење евиденција на државјаните на НРМ (точка 1);

2. донесување решение за упис во книгата на државјаните (точка 6);

3. примање изјава за републичко државјанство на дете од родители со различито републичко државјанство и доставување истите на матичарот (точка 10);

4. издавање извод од книгата на државјаните, потврдување дека заинтересираната странка е упишана во книгата на државјаните (точка 29);

5. доставување список на лицата за кои смета дека го изгубиле државјанството на ФНРЈ по отсутност (точка 28).

Работите ги врши органот на управата надлежен за внатрешни работи.

Член 105

Напатствие за воведување евиденција на браковите пријавени по Законот за признавање полноважност на браковите склучени пред 9 мај 1946 година („Службен весник на НРМ“, бр. 18/49)

— заверување на книгата за евиденција на пријавените бракови (точка 2)

Работата ја врши органот на управата надлежен за внатрешни работи.

Член 106

Напатствие за вршење работите од службата за граѓански состојби („Службен весник на НРМ“, бр. 4/50)

1. вршење на службата за граѓански состојби (точка 1 и 2);

2. организирање курсеви за оспособување лица за вршење на службата (точка 7).

Работите ги врши органот на управата надлежен за внатрешни работи.

8. ВО ОБЛАСТА НА ОПШТАТА УПРАВА

Член 107

Одлука за овластување на народните одбори на општините да вршат заверување на потписи, ракописи и преписи („Службен весник на НРМ“, бр. 13/57)

— вршење заверување на потписи, ракописи и преписи (точка 1).

Работата ја врши орган на управата надлежен за работите на општата управа.

Член 108

Правилник за работните (сметководните) книги на адвокатите („Службен весник на НРМ“, бр. 20/47)

— потврдување на работните (сметководните) книги на адвокатите (член 3).

Работата ја врши органот на управата надлежен за работите за општата управа.

9. ВО ОБЛАСТА НА ОПШТОНАРОДНИОТ ИМОТ

Член 109

Уредба за органите и постапките за расправување на самовласните завземања земјишта од општонароден имот („Службен весник на НРМ“, бр. 7/55)

1. донесување решение за признавање односно непризнавање правото на сопственост на самовласно завземање на земјиште од општонароден имот (член 3);

2. оснивање посебни комисии за приспособување на потребните податоци за сите самовласни завземања на земјишта од општонароден имот и поднесување образложен предлог за донесување на решение, одредување на подрачјето на кое работи комисијата (член 4);

3. одземање на земјиште од држател пред да биде донесено конечно решение и одредување кој привремено ќе управува со земјиштето (член 6 став 6);

4. примање примедби врз предлогот на комисијата (член 6 став 7);

5. објавување на предлозите за признавање на завземено земјиште (член 6 став 8);

6. спроведување на дополнителни извиди и обновување доказите што ги извела комисијата (член 8);

7. примање и доставување на надлежниот орган жалбите против решенијата за признавање односно непризнавање самовласно завземање (чл. 12);

8. доставување на правосилното решение на надлежниот суд заради спроведување на соодветни уписи во тапијските книги грижа соодветните промени да бидат спроведени во катастарот односно воведени во пропишаните евиденции (член 14);

9. доставување на извештај за завземени земјишта, чии држатели правото на сопственост го докажуваат со правосилна судска пресуда, тапија или упис во тапијските книги (член 15).

Работите ги врши органот на управата надлежен за работите на имотноправните односи.

Член 110

Одлука за евиденција на недвижниот општонароден имот („Службен весник на НРМ“, бр. 1/53)

1. водење евиденција за земјиштата и зградите од општонародниот имот (I);

2. водење евиденција на земјиштата, зградите, шумите, шумските земјишта, пасиштата и утрините — општонароден имот, евиденција на стварните права во полза на овие имоти, како и евиденција на оние шуми, шумски земјишта, пасишта и утрини општонароден имот кои уште не се преземени а кои на основа закон или друг основ (судска пресуда, национализација и сл.) треба да бидат вклучени во општонародниот имот (II под 5 во врска со I);

3. основање посебна комисија за организирање евиденција на земјиштата, зградите, шумите, шумските земјишта, пасиштата и утрините — општонароден имот; назначување членови на комисијата (IV став 1);

4. преземање мерки за заштита на земјиштата, зградите шумите, шумските земјишта, пасиштата и утрините од општонароден имот во случај на неправно користење на истите (VIII);

5. примање и одржување во исправна состојба на устроената евиденција и благовремено внесување во неа на промените што настануваат (X).

Работите ги врши органот на управата надлежен за работите на имотноправните односи.

Член 111

Упатство за начинот на водење евиденција на недвижниот општонароден имот („Службен весник на НРМ“, бр. 5/55)

1. претходно попишување на сите земјишта, згради, шуми, шумски земјишта, пасишта и утрини — општонароден имот, устројување регистар на сите шуми, шумски земјишта, пасишта и утрини — општонароден имот по образец I, устројување именик на органите на управувањето на шумите, шумските земјишта, пасиштата и утрините по образец II и збирка на исправите на основа на кои се

извршени уписите во регистарот (точка 1,2 и под „в“ точка 10 и 11);

2. чување и водење на регистарот, именикот и збирката исправи: одредување службеник за чување и водење на регистарот именикот и збирката исправи (точка 12).

Работите ги врши органот на управата надлежен за работите на имотноправните односи.

II. РАБОТИ ОД НАДЛЕЖНОСТА НА ОКОЛИСКИТЕ НАРОДНИ ОДБОРИ

1. ВО ОБЛАСТА НА СТОПАНСТВОТО

а) Финансии

Член 112

Упатство за финансирањето и работењето на здравствените установи („Службен весник на НРМ“ бр. 21/53)

1. давање согласност на утврдувањето на претсметката на приходи и расходи на здравствената установа (точка 2, став 2);

2. определување највисоките цени на услугите што ги дава здравствената установа (точка 9 став 2)

3. давање согласност на усвојувањето на завршната сметка на здравствената установа (точка 13 став 2);

4. обезбедување средства за инвестициона изградба и за проширување капацитетот, како и за изградба и отварање на нови установи (точка 24 став 1);

5. вршење заменување и дополнување на основните средства од своите финансиски средства (точка 24 став 2).

Работите под точка 4 и 5 ги вршат обата собора рамноправно, работите под точка 2 и 3 ги врши советот надлежен за работите на финансиите, а работата под точка 1 ја врши органот на управата надлежен за работите на финансиите.

б) Земјоделие

Член 113

Уредба за ветеринарните станици („Службен весник на НРМ“, бр. 16/50)

1. основање ветеринарни станици и помошни ветеринарни станици (член 2);

2. вршење стручен надзор над работата на ветеринарните станици и помошните ветеринарни станици што ги основал (член 9).

Работата под точка 1 ја вршат обата собора рамноправно а работата под точка 2 ја врши органот на управата надлежен за работите на ветеринарството.

Член 114

Уредба за надзор над извршувањето на Законот за унапредување на сточарството („Службен весник на НРМ“, бр. 4/56)

1. вршење надзор над извршување на Законот (член 1 став 1);

2. овластување на службеник за вршење надзор на определени работи од закон (член 1 став 2);

3. издавање посебни легитимации со кои се потврдува својството на инспекторот (член 4 став 2)

4. вршење непосреден надзор за спроведувањето на Законот и другите прописи во врска со него и доставување извештаи за истото до Републичката инспекција како и останатите мерки за унапредување на сточарството (член 6);

5. наложување управни мерки кои имаат за цел правилно извршување одредбите на Законот (член 7 став 2);

6. донесување решенија по жалбите против решенијата донесени од одредените службеници во општините (член 8 став 4).

Работата под точка 2 ја врши советот надлежен за работите на земјоделството, работата под точка 3 ја врши претседателот на народниот одбор а другите работи ги врши органот на управата надлежен за работите на земјоделството.

Член 115

Уредба за надзор над извршувањето на Законот за унапредување на овоштарството („Службен весник на НРМ“, бр. 4/56)

1. вршење надзор над извршувањето на Законот (член 1 став 1);

2. овластување на службеник за вршење надзор над определени работи од закон (член 1 став 2);

3. издавање посебни легитимации со кои се потврдува својството на инспектор (член 4 став 2);

4. вршење непосреден надзор за спроведување на Законот и другите прописи во врска со него и доставување извештај за истото до Републичката инспекција како и за останатите мерки за унапредување на овоштарството (член 6);

5. наложување управни мерки кои имаат за цел правилно извршување одредбите на законот (член 7 став 2);

6. донесување решенија по жалбите на решенијата на одредените службеници во општините (член 8 став 4).

Работата под точка 2 ја врши советот надлежен за работите на земјоделството, работата под точка 3 ја врши претседателот на народниот одбор а другите работи ги врши органот на управата надлежен за работите во земјоделството.

Член 116

Уредба за надзор над извршувањето на Законот за унапредување на лозарството („Службен весник на НРМ“, бр. 4/56)

1. вршење надзор над извршување на Законот (член 1 став 1);

2. овластување службеник за вршење надзор на определени работи од закон (член 1 став 2);

3. издавање посебни легитимации со кои се потврдува својството на инспектор (член 4 став 2);

4. вршење непосреден надзор за спроведување на законот и другите прописи во врска со него и доставување извештај за истото до Републичката инспекција како и за останатите мерки за унапредување на лозарството (член 3);

5. наложување управни мерки кои имаат за цел правилно извршување одредби на Законот (член 7 став 2);

6. донесување решенија по жалбите на решенијата на одредените службеници во општините (член 8 став 4).

Работата под точка 2 ја врши советот надлежен за работите на земјоделството, работата под точка 3 ја врши претседателот на народниот одбор, а другите работи ги врши органот на управата надлежен за работите во земјоделството.

Член 117

Правилник за пријавување и за мерките за спречување и отстранување на заразната кривотница кај овците („Службен весник на НРМ“, бр. 27/56)

— донесување наредба за забрана на движењето на овците од заразените во незаразените места (член 3).

Работата ја врши советот надлежен за работите на ветеринарството.

Член 118

Наредба за дехелментизација на кучињата („Службен весник на НРМ“, бр. 33/56)

— примање извештаи за извршената дехелментизација и доставување на службен извештај за истото до Секретаријатот за земјоделство на Извршниот совет (точка VI став 2 и 3).

Работата ја врши органот на управата надлежен за работите на ветеринарството.

в) Шумарство

Член 119

Уредба за контрола на движењето на главните шумски производи („Службен весник на НРМ“, бр. 21/56)

1. вршење контрола на превозот на главните шумски производи (член 3);

2. поднесување пријави за прекршоците на одредбите на Уредбата (член 16).

Работите ги врши органот на управата надлежен за шумарството.

Член 120

Упатство за разграничување, категоризација, класификација и инвентаризација на пасиштата и утрините од општонародниот имот („Службен весник на НРМ“ бр. 5/56)

— решавање на спорите помеѓу народните одбори на општините во врска со разграничување, категоризација и инвентаризација на пасиштата и утрините (член 7).

Работата ја врши советот надлежен за работите на шумарството.

г) Сообраќај

Член 121

Правилник за извршување на Уредбата за јавен превоз во патниот сообраќај („Службен весник на НРМ“, бр. 13/54)

1. формирање комисија за испитување дали ба-рателот на дозволата ги исполнува потребните услови (член 9 став 1);

2. решавање на жалбите против решението на народниот одбор на општината (член 12 став 1);

3. издавање на налог на одделни претпријатија за стварање на постојани линии и обезбедување на регрес за покривање на загубите (член 17).

Работата под точка 3 ја вршат обата собора рамноправно, а другите работи ги врши органот на управата надлежен за работите на сообраќајот.

Член 122

Упатство за организацијата на службата јавни патишта, патен и езерски сообраќај („Службен весник на НРМ“, бр. 40/54)

1. основање управа за патишта и патен сообраќај (точка 1);
2. основање на технички секции за одржување на јавните патишта (точка 2 став 1);
3. основање капетанија за езерски сообраќај (точка 3 став 1).

Работите ги вршат обата собора рамноправно.

2. ВО ОБЛАСТА НА КОМУНАЛНИТЕ РАБОТИ И ГРАДЕЖНИШТВОТО

а) Градежништво

Член 123

Напатствие за спроведување Уредбата за забрана да се зида со плитари и за запазување хигиенските услови на станбените згради („Службен весник на НРМ“, бр. 37/52)

— вршење општ надзор за правилно спроведување на уредбата (IV—1)

Работата ја врши органот на управата надлежен за работите на градежништвото.

3. ВО ОБЛАСТА НА НАРОДНОТО ЗДРАВЈЕ

Член 124

Правилник за одредување надлежноста на лекарите во амбулантно-поликлиничките установи и во амбулантите на стационарни здравствени установи („Службен весник на НРМ“, бр. 3/56)

1. поднесување предлог за намалување надлежноста или за одземање вршењето здравствена заштита на осигурените лица (член 15 став 1).

Работата ја врши советот надлежен за работите на народното здравје.

4. ВО ОБЛАСТА НА ТРУДОТ И ТРУДОВИТЕ ОДНОСИ

Член 125

Уредба за задолжителен преглед на лицата што прв пат влегуваат на работа („Службен весник на НРМ“, бр. 8/56)

— одредување дата за воведување на задолжителен лекарски преглед (член 7).

Работата ја врши советот надлежен за работите на трудот и трудовите односи.

Член 126

Уредба за начинот на осигурување дополнителните средства за обезбедување правата на лицата што времено се наоѓаат вон работен однос („Службен весник на НРМ“, бр. 18/56)

1. обезбедување придонес за обезбедување правата на лицата што времено се наоѓаат вон работен однос (член 4 став 1);
2. обезбедување придонес за обезбедување правата на лицата што времено се наоѓаат вон работен

однос ако општинскиот народен одбор не е во состојба да ги обезбеди (член 3 став 2);

3. донесување на решение за користење на средствата за оспособување и преквалификација на лицата што времено се наоѓаат вон работен однос (член 4 став 2);

4. исплатување трошоците за материјално обезбедување (член 6).

Работите под точка 1 и 2 ги вршат обата собора рамноправно, работата под точка 3 ја врши советот надлежен за работите на трудот и трудовите односи, а работата под точка 4 ја врши органот на управата надлежен за работите на трудот и трудовите односи.

Член 127

Правилник за полагање испити за квалификувани и висококвалификувани работници кои со стручна спрема се здобиле по пат на приучување („Службен весник на НРМ“ бр. 13/56)

1. обезбедување испитна комисија за висококвалификувани работници (член 4 став 1);
2. именување записничар на комисијата за висококвалификувани работници (член 5 став 2);
3. решавање против решенијата со кои кандидатот не е допуштен на полагање на испит (член 9 став 4).

Работите под точка 1 и 2 ги врши советот надлежен за работите на трудот и трудовите односи, а работата под точка 3 ја врши органот на управата надлежен за работите на трудот и трудовите односи.

5. ВО ОБЛАСТА НА ПРОСВЕТАТА И КУЛТУРАТА

Член 128

Одлука за додатоци за посебни услови за работа на наставниот и воспитниот персонал во установите за специјално образование и воспитување („Службен весник на НРМ“, бр. 16/55)

— одредување додаток (IV).

Работата ја врши советот надлежен за работите на просветата.

Член 129

Правилник за учењето и поведението на учениците во школите за општо образование („Службен весник на НРМ“, бр. 27/55)

1. доделување пофалби и награди на учениците од средните школи (чл. 27 во врска со чл. 26);
2. давање претходна согласност за изрекување казната исклучување од средна школа (член 30);
3. решавање во втора степен против решенијата за казна од точка 6 и 7 на член 29 (член 32);
4. давање согласност за ублажување на казната исклучување од училиште во траење од една година (член 29 точка 7) во друга казна или потполно укинување на казната (член 34 став 2).

Работите ги врши совет надлежен за работите на просветата.

Член 130

Правилник за приватните испити во економските техникуми („Службен весник на НРМ“, бр. 8/56)

— решавање против решенијата на директорот на школата (член 10 став 2 и член 19 став 4).

Работата ја врши органот на управата надлежен за работите на просветата.

Член 131

Упатство за школување во општообразовните и стручните училишта („Службен весник на НРМ“, бр. 29/53)

— оценување дали постојат услови за спроведување на осумгодишното задолжително школување на подрачјето на поодделна општина (точка 6 став 4).

Работата ја врши советот надлежен за работите на просветата.

6. ВО ОБЛАСТА НА ВНАТРЕШНИТЕ РАБОТИ

Член 132

Уредба за забрана снимањето и скицирањето на поедини објекти („Службен весник на НРМ“, бр. 7/52)

— издавање на одобрение за снимање и скицирање на поедини градежни објекти во пограничното подрачје и издавање одобрение за снимање на поедини објекти од член 4 на Уредбата што се од значаение за народната одбрана (член 5).

Работите ги врши органот на управата надлежен за внатрешни работи.

Член 133

Правилник за држење и сместување запаливи течности („Службен весник на НРМ“, бр. 31/50)

1. одредување место за градење подземни тенкови за снабдување на автомобилскиот сообраќај со запаливи течности (гориво) (член 16);

2. одредување места на кои можат да се постават подвижни пумпи за снабдување на автомобилскиот сообраќај со запаливи течности (гориво) (член 17).

Работите ги врши органот на управата надлежен за внатрешни работи.

Член 134

Правилник за состав и водење на државните матични книги („Службен весник на НРМ“, бр. 17/54)

— чување вторите примероци од матичните книги (член 25 став 6).

Работата ја врши органот на управата надлежен за внатрешни работи.

Член 135

Правилник за организирање работите околу отстранување на општата опасност („Службен весник на НРМ“, бр. 5/57)

Покрај останатите работи што се со овој правилник ставени во надлежност на околиски народен одбор и неговите органи, народниот одбор и неговите органи ги вршат и следните работи:

1. формирање на околиски штаб и именување членови на штаб (член 8 став 2).

Работата ја вршат обата собора на заедничка седница.

Член 136

Наредба за превоз на лица со камиони („Службен весник на НРМ“, бр. 10/53)

— издавање одобрение за превоз на патници и работници со камиони.

Работата ја врши органот на управата надлежен за внатрешни работи.

Член 137

Напатствие за водење евиденција на државјаните на Народна Република Македонија („Службен весник на НРМ“, бр. 35/47)

— препраќање на списокот на лицата за кои се смета дека државјанството на ФНРЈ го изгубиле по отсутност (точка 28).

Работата ја врши органот на управата надлежен за внатрешни работи.

Член 138

Упатство за реконструкција (обнова на уништените матични книги на родените, венчаните и умрените, устроени после 9 мај 1946 година („Службен весник на НРМ“, бр. 19/54)

— чување еден примерок од обновената матична книга на родените, венчаните и умрените (чл. 2).

Работата ја врши органот на управата надлежен за внатрешни работи.

7. ВО ОБЛАСТА НА УПРАВУВАЊЕТО СО ОПШТОНАРОДНИОТ ИМОТ

Член 139

Одлука за евиденција за недвижниот општонароден имот („Службен весник на НРМ“, бр. 1/55)

— укажување стручна помош во организирањето и водењето евиденција на недвижниот општонароден имот и вршење постојан надзор над устројувањето и водењето на евиденција. (XII).

Работата ја врши органот на управата надлежен за работите на имотно-правните односи.

III. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 140

Републичките совети и републичките органи на управата кои со закон или друг пропис донесен на основа на закон се овластени за регулирање на прашања во кои со оваа Уредба е утврдена надлежноста на народните одбори и нивните органи со свои прописи со кои одново ги уредуваат тие прашања можат да одредуваат надлежност на народните одбори и нивните органи во склад со начелата на оваа уредба.

Член 141

Работите кои во надлежност на околиските народни одбори и нивните органи им се ставени со прописите на бившата Влада на НРМ, Извршниот совет, републичките совети или републичките органи на управата, чие важење е одредено до утврден рок или со прописи што се извршени, ќе ги вршат и понатаму тие органи, согласно со начелата на Законот за надлежноста на општинските и околиските народни одбори и нивните органи во работите уредени со републички прописи и оваа Уредба, доколку со одредбите на Посебниот дел на оваа уредба не е поинаку одредено.

Член 142

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден по денот на објавувањето во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

ИС број 250

28 декември 1957 година

Скопје

Извршен совет

Секретар,
Васил Горгов, с. р.

Претседател,
Љупчо Арсов, с. р.

Огласен дел

РЕГИСТРАЦИИ НА ЗАНАЕТЧИСКИТЕ
ДУКАНИ И РАБОТИЛНИЦИ

На основа дозволата од Народниот одбор на Тетовска околија, бр. 9366/51 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници под рег. бр. 173, занаетчискиот дуќан под фирма: Воденичар Раим Ц. Јусуфовиќ, со седиште во с. Нераште — Тетовско. Предмет на работењето на дуќанот е: воденичарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Раим Ц. Јусуфовиќ. (103)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на општината — Крушево, бр. 2090 од 27-III-1957 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 9, рег. бр. 9, занаетчискиот дуќан под фирма: Казанциска работилница „Иднина“ на Сотир Б. Стефановски, со седиште во Крушево, ул. „Маршал Тито“. Предмет на работењето на дуќанот е: казанциски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Сотир Б. Стефановски. (129)

На основа дозволата од Советот за стопанство на градската општина — Тетово, бр. 144/49 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 466, рег. бр. 466, занаетчискиот дуќан под фирма: Ковач Раим Мемеди Имеров, со седиште во Тетово, ул. „Иво Рибар Лола“ бр. 273. Предмет на работењето на дуќанот е: ковачки услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Раим Мемеди Имеров. (164)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на општината — Крушево, бр. 1889 од 19-IV-1957 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 11, рег. бр. 11, занаетчискиот дуќан под фирма: Ковачка работилница „Полет“ на Атанас Стерјов Гоголовски, со седиште во Крушево. Предмет на работењето на дуќанот е: ковачки услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Атанас Стерјов Гоголовски. (168)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на општината — Липково, бр. 8913 од 20-II-1957 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 1 рег. бр. 1195 занаетчискиот дуќан под фирма: Ковач Реџеџи Ејупа Ајредин, с. Слупчане — Кумановско. Предмет на работењето на дуќанот е: ковачки услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Реџеџи Ејупа Ајредин. (169)

СОДРЖИНА

	Страна
222. Указ за прогласување на Општествениот план на Народна Република Македонија за 1958 година — — — — —	713
Општествен план на Народна Република Македонија за 1958 година — — — — —	713
223. Указ за прогласување на Законот за буџетот на Народна Република Македонија (Републички буџет) за 1958 година — —	725
Закон за буџетот на Народна Република Македонија (Републички буџет) за 1958 год.	725
224. Указ за прогласување на Законот за завршната сметка за извршување на буџетот на Народна Република Македонија за 1956 г.	729
Закон за завршната сметка за извршување на буџетот на Народна Република Македонија за 1956 година — — — — —	729
225. Указ за прогласување на Законот за изменување и дополнување на Законот за надлежноста на народните одбори на општините и околиците во работите уредени со републичките прописи во годините 1945—1955	730
Закон за изменување и дополнување на Законот за надлежноста на народните одбори на општините и околиците во работите уредени со републичките прописи во годините 1945—1955 — — — — —	730
226. Указ за прогласување на Законот за изменување и дополнување на Законот за органите на управата во Народна Република Македонија — — — — —	744
Закон за изменување и дополнување на Законот за органите на управата во Народна Република Македонија — — — — —	744
227. Одлука за потврдување на Уредбата за изменување и дополнување на Уредбата за организацијата и работењето на Извршниот совет — — — — —	745
228. Одлука за разрешување и избирање член на Универзитетскиот совет на Универзитетот во Скопје — — — — —	745
229. Уредба за надлежноста на општинските и околиците народни одбори и нивните органи во работите уредени со републички прописи — — — — —	745